



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 16 април 1971
Скопје
Број 13 Год. XXVII

Преплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 6 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

71.

Врз основа на член 144 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 29 март 1971 година, донесе

ДЕЛОВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

І. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Правилата за работата и организацијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Собрание), неговите собори, како и на работните тела на Собранието и на соборите, се утврдуваат со овој деловник и со деловниците на соборите.

Член 2

Деловникот на Собранието содржи одредби: за остварувањето на правата и должностите на пратениците; за соборите на Собранието, нивниот делокруг, нивните меѓусебни односи и соработка; за правата и должностите на претседателот на Собранието и задачите и работењето на Претседателството на Собранието; за формирањето, делокругот и начинот на работење на комисиите на Собранието и за актите на Собранието, како и за постапката за нивното донесување.

Деловникот на Собранието содржи одредби за начинот на работење на заедничка седница на сите собори на Собранието, како и начела за работењето на соборите на Собранието и нивните одбори, за програмирањето на нивната работа и за работењето на комисиите на Собранието.

Деловникот на Собранието содржи одредби за начинот на остварување на функциите на Извршниот совет во Собранието и за односите на Собранието, неговите собори и нивните тела со Извршниот совет.

Со Деловникот на Собранието се уредуваат односите на Собранието, неговите собори и нивните тела спрема републичките органи на управата во остварувањето на нивната функција во Собранието.

Деловникот на Собранието содржи и одредби за остварување на односите, утврдени со Уставот и законите, меѓу Собранието и Уставниот суд на Македонија, како и меѓу Собранието и Врховниот суд на Македонија, Вишиот стопански суд, Републичкото јавно обвинителство и Републичкото јавно правобранителство.

Со Деловникот на Собранието се утврдуваат и начелата на соработката на Собранието со собранијата на општините, Сојузната скупштина, собранијата на другите социјалистички републики и собранијата на социјалистичките автономни покраини, како и со општествено-политичките, работните и другите самоуправни организации и здруженија на граѓаните.

Деловникот на Собранието содржи одредби и за други прашања во врска со работата и организацијата на Собранието.

Член 3

Секој собор на Собранието донесува свој деловник.

Со деловникот на соборот се утврдуваат, во согласност со одредбите на овој деловник, правилата за работа и организацијата на соборот и неговите одбори и другите работни тела на соборот.

Член 4

Комисиите и другите работни тела на Собранието работат според одредбите на овој деловник.

Комисиите и другите работни тела на Собранието можат во согласност со одредбите на овој деловник, да донесат деловник за својата работа, а должни се да го донесат ако е тоа предвидено со овој деловник.

Одборите и другите работни тела на соборите на Собранието работат на начин определен со деловникот на соборот што ги формирал, како и во согласност со одредбите на овој деловник.

Член 5

Собранието може, заедно со претставници на општествено-политичките организации и на здруженијата, како општ собор, да претресува прашања од општ интерес за Републиката.

Член 6

Собранието соработува со собранијата на општините, со Сојузната скупштина, со собранијата на другите социјалистички републики и со собранијата на социјалистичките автономни покраини по прашања од заеднички интерес.

Оваа соработка ја остваруваат соборите на Собранието, Претседателството на Собранието, комисиите на Собранието, одборите на соборите и другите работни тела на Собранието и на соборите.

Член 7

Собранието во својата работа се потпира врз социјалистичките сили организирани во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и во другите општествено-политички организации и соработува со работните организации и нивните асоцијации како и со други самоуправни организации и здруженија на граѓани, а ги користи и научните достигања и стручните укажувања.

Член 8

Собранието е во постојано заседание.

Летниот одмор на Собранието трае од 10 јули до 10 септември.

Ако тоа го бара особена потреба претседателот на Собранието може и за време на летниот одмор да свика заедничка седница на сите собори, односно на два или повеќе собори на Собранието, а претседателот на собор — седница на соодветниот собор.

Член 9

Работата на Собранието е јавна.

Член 10

Секој пратеник има право на заедничка седница на сите собори, на седница на соборот и на седници на работните тела на Собранието и на соборите да говори на јазикот на народот односно на народноста на која ѝ припаѓа.

Правото од претходниот став го имаат другите граѓани кога се поканети да учествуваат во работата на седниците.

Член 11

Собранието го претставува претседателот на Собранието.

Член 12

Собранието има печат.

Печатот на Собранието има тркалезна форма. Во средината на печатот е грбот на Социјалистичка Република Македонија, а околу него е натписот: „Социјалистичка Република Македонија — Собранието на Социјалистичка Република Македонија — Скопје“.

II. ПРАТЕНИЦИ**1. Општи одредби за правата и должностите на пратениците****Член 13**

Пратеникот има права и должности утврдени со Уставот, со закон, со овој деловник и со деловникот на соборот чиј член е.

Член 14

Пратеникот се здобива со своите права и должности по верификацијата на мандатот.

Верификацијата на мандатот на пратеникот ја врши соборот во кој е избран пратеникот според постапката утврдена со деловникот на соборот.

По одлуката на соборот за верификација на мандатите, пратениците даваат свечена изјава со потпишување на текстот на свечената изјава, кој гласи:

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја вршам совесно и предано, дека ќе се придржувам за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги вложувам за остварување целите на самоуправното социјалистичко општество и интересите на народите, народностите, граѓаните и работните луѓе на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 15

Пратеникот е самостоен во искажувањето на своите мислења и предлози, во заземањето на ставови и во определувањето за прашањата што се претресуваат и за кои се одлучува во Собранието, соборите и нивните тела.

а) Присуствување на седници и учество во работата на Собранието**Член 16**

Пратеникот има право и должност да присуствува на заедничка седница на сите собори на Собранието, на седница на соборот и на седница на телата на Собранието и на соборот чиј член е и да учествува во работата и во одлучувањето на тие тела.

Член 17

Пратеникот — член на еден собор има право да присуствува на седниците на друг собор, а со одобрение од соборот може да учествува и во неговата работа без право на одлучување.

Пратеникот има право да присуствува на седниците на комисиите и на другите тела на Собранието и на седниците на одборите и на другите

тела што ги формирал соборот чиј член е тој, иако не е член на тие тела, како и право да учествува во нивната работа без право на одлучување.

Пратеникот — член на еден собор има право да присуствува на седниците на одборите и на другите тела што ги формирал друг собор, а со одобрение од тие тела може да учествува и во нивната работа без право на одлучување.

По исклучок, комисиите и другите тела на Собранието и одборите и другите тела на соборот можат да одлучат да одржат седница на која можат да присуствуваат само членовите на тоа тело. Телото може да одлучи кои лица ќе покани на таква седница.

Член 18

Пратеникот кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седница на телото чиј член е, должен е за тоа благовремено да го известат претседателот на тоа тело.

Пратеникот кој од оправдани причини подолго време е спречен да присуствува на седници на телото чиј член е, може од соборот да побара одобрение за отсуствување од седниците. По тоа барање соборот одлучува без претрес.

Член 19

За присуствувањето на пратениците на седниците на телата чии членови се се води евиденција.

Начинот на водење на евиденцијата се утврдува со правилникот за внатрешниот ред во Собранието.

Член 20

Комисијата или друго тело на Собранието и одборот или друго тело на соборот го известува Собранието, односно соборот за членот на тоа тело кој трипати еднопосредно отсуствувал од седниците на телото, а не го оправдал своето отсуство. Телото може да му предложи на Собранието односно на соборот да го разреши овој член и на негово место да избере друг член.

б) Право на поднесување на предлози**Член 21**

Во рамките на делокругот на соборот чиј член е, пратеникот има право:

- да поднесува предлози за донесување на закони, нацрти на закони и предлози на закони, предлози на одлуки, препораки, декларации и резолуции како и амандмани на предлозите на тие акти;
- да поднесува барање за донесување на автентично толкување на закон;

- да поднесува предлози на заклучоци;
- да покренува пред соборот претресување на состојби и појави во областа на делокругот на соборот и да му предлага на соборот да зазема став по тие прашања;

- да предлага претресување на прашања што се однесуваат на спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието и за извршување на законите и другите општи акти на Собранието, како и мерки за спроведување на утврдената политика и за извршување на тие акти;

- да предлага претресување на прашања што се однесуваат на политиката и на работата на Извршниот совет, како и на работата на републичките органи на управата; да му предлага на соборот од Извршниот совет и од републичките функционери да бара да го известат соборот за својата работа и за други прашања од нивниот делокруг; да предлага претресување на прашања што се однесуваат на остварување на политичката контрола над работата на Извршниот совет и на републичките органи на управата, како и да предлага мерки во врска со вршењето на политичката контрола и покренувањето на постапка за остварување на одговорноста на тие органи;

- да предлага претресување на општи прашања во врска со состојбата и развитокот на само-

управувањето, усогласувањето на самоуправните односи и меѓусебната соработка на работните и другите самоуправни организации во областа од делокругот на соборот, прашања што се однесуваат на спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието и на извршувањето на законите и на другите општи акти на Собранието во работата на тие организации, прашања што се однесуваат на дејноста на организациите во вршењето на работи од јавен интерес, прашања во врска со остварувањето на општествениот надзор над работата на работните и другите самоуправни организации и да предлага мерки во врска со вршењето на општествениот надзор;

— да предлага вршење на анкети и сослушувања по прашања од делокругот на соборот.

Член 22

Пратеникот може во соборот чиј член е да предлага тој собор:

— да им предложи на надлежните собори донесување на закон или друг општ акт или претрес на прашања од нивниот делокруг;

— да претресе предлог на закон или на друг општ акт или друго прашање од делокруг на друг собор и, врз основа на претресот, на надлежниот собор да му даде мислење за тој предлог односно по тоа прашање, ако предлогот или прашањето се однесува и на областа од неговиот делокруг, односно да поднесе предлог за измена или дополнување на закон или друг општ акт, ако со тој предлог се уредуваат и прашања од интерес за работните луѓе односно општините.

Член 23

Пратеникот има право, заедно со други пратеници, чиј број е определен со овој деловник, да предлага избор, именување или разрешување на функционери и претседатели и членови на телата на Собранието што се избираат односно именуваат на заедничка седница на сите собори, доколку со Уставот не е определено поинаку. Пратеникот има право заедно со други пратеници, чиј број е определен со деловникот на соборот, да предлага избор, именување или разрешување на функционери и претседатели и членови на телата на соборот што се избираат односно именуваат на седница на соборот чиј член е тој.

в) Право на поставување на прашања

Член 24

Пратеникот има право на Извршниот совет и на функционерите што раководат со републички орган на управата да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивна надлежност.

Член 25

Прашање може да се поставува на седница усно, а во времето меѓу две седници писмено преку претседателот на соборот.

Член 26

Ако претседателот на соборот смета дека усно поставеното прашање не е во согласност со одредбите на овој деловник, ќе го повика подносителот на прашањето своето прашање да го усогласи со тие одредби. Ако подносителот и понатаму остане при своето прашање, за усогласеноста на прашањето со одредбите на овој деловник одлучува соборот без претрес.

Член 27

Писменото прашање што е во согласност со одредбите на овој деловник претседателот на соборот му го доставува непосредно на Извршниот совет односно на функционерот на кого му е упатено.

Ако смета дека писменото прашање не е во согласност со одредбите на овој деловник претсе-

дателот на соборот ќе му укаже на подносителот на прашањето на тоа и ќе го повика да го усогласи своето прашање со тие одредби. Ако подносителот на прашањето не го усогласи своето прашање со одредбите на овој деловник, претседателот на соборот нема тоа прашање да го достави на Извршниот совет односно на функционерот на кого му е упатено и за тоа ќе го извести подносителот на прашањето. По повод на ова известување, подносителот на прашањето може на седница на соборот да бара неговото прашање да се достави на оној на кого му е упатено. За барањето одлучува соборот без претрес.

Член 28

На усно поставено прашање се одговара на седницата на која е поставено прашањето.

Ако претставникот на Извршниот совет изјави дека не е во можност да одговори на таа седница, Извршниот совет е должен одговорот да го даде на наредната седница на соборот.

Функционерот што раководи со републички орган на управата може да побара одговорот да го даде на наредната седница. По барањето соборот одлучува без претрес.

На писмено поставено прашање се одговара на првата наредна седница на соборот, ако прашањето на оној на кого му било упатено му било доставено најдоцна петнаесет дена пред денот определен за одржување на седницата на соборот.

Ако одговорот на писмено поставеното прашање се дава во писмена форма, на пратеникот што го поставил прашањето одговорот му се доставува најдоцна до почетокот на седницата на соборот на која ќе се даде одговорот.

Член 29

Пратеникот може да побара на прашањето што го поставил да му се одговори писмено.

Писмениот одговор се дава во рок од петнаесет дена од денот на приемот на прашањето и му се доставува на претседателот на соборот, кој веднаш му го доставува на подносителот на прашањето, а на првата наредна седница на соборот го известува и соборот за поставеното прашање и за дадениот одговор.

Член 30

По барање од Извршниот совет односно од функционерот на кого му е упатено прашањето, соборот може да определи подолг рок за давање на одговор.

Член 31

На прашање поставено на Извршниот совет одговор дава определен претставник на Советот, а на прашање поставено на функционер што раководи со републички орган на управата одговор може да даде, покрај тој функционер, и функционерот кој според прописите го заменува, а по исклучок и потсекретарот на органот со кој раководи функционерот на кого му е упатено прашањето.

Извршниот совет, функционерот односно нивните овластени претставници можат да одбијат да дадат одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на нивната работа или на работите од нивна надлежност.

Ако одговорот би се однесувал на прашање што претставува државна или службена тајна, Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републички орган на управата може да предложи одговорот да се даде на седница на соборот без присуство на јавноста или на седница на одборот во чиј делокруг спаѓа тоа прашање. За тој предлог одлучува соборот.

Член 32

По примениот одговор пратеникот што го поставил прашањето може да постави дополнително прашање.

По примениот одговор на поставеното прашање и на евентуалното дополнително прашање, пратеникот може да предложи предметот на кој се однесува неговото прашање да се стави на дневен ред на истата или на една од наредните седници на соборот. За предлогот, по ислушување на мислењето на претставникот што го дал одговорот, одлучува соборот без претрес.

Претставникот на Извршниот совет односно функционерот на кого му е поставено прашањето како и надлежниот одбор на соборот може да побараат претресот на тоа прашање да се одложи додека не се соберат потребните податоци. Ако барањето се усвои, соборот го определува рокот во кој се одлага претресувањето на тоа прашање.

Член 33

Прашањата што ги поставуваат пратениците како и одговорите на тие прашања мора да бидат куси и не смеат да имаат белег на расправање на работата на која прашањето се однесува.

Член 34

Соборот може да определи посебна седница или посебно време на седницата за поставување на пратенички прашања и за давање одговор на тие прашања.

Член 35

Пратеникот има право на функционерот што раководи со организација која, врз основа на закон, врши јавни овластувања, а кого го именува Собранието, како и на органите на управување на фондските и организациите кои, врз основа на закон, вршат јавни овластувања, а што ги избира или именува Собранието, да им поставува прашања во врска со нивната работа или со работата од нивната дејност ако прашањето се однесува на вршењето на јавните овластувања на организацијата односно на фондот.

Во однос на начинот на поставување на прашањето од претходниот став и давање на одговор на поставеното прашање, сходно се применуваат одредбите на овој деловник за поставување на прашање на Извршниот совет и на функционерите што раководат со републичките органи на управата и за одговорите што тие ги даваат.

г) Право на барање на известување

Член 36

Пратеникот има право да бара известување од функционерите што раководат со републичките органи на управата за прашањата што се на дневен ред на седница или се подготвуваат за заедничка седница на сите собори на Собранието, за седница на соборот или друго тело како и известување за други прашања што му се потребни за вршење на пратеничката функција.

Ивестувањето се бара писмено или усно непосредно од функционерот во чиј делокруг спаѓа прашањето за кое се бара известувањето.

Член 37

Ивестувањето го дава функционерот што раководи со републичкиот орган на управата, а може да го даде и функционерот кој според прописите го заменува, а по исклучок и потсекретарот односно помошникот на секретарот во органот со кој раководи функционерот од кого е барано известувањето.

Функционерот е должен да го даде бараното известување по правило, во рок од осум дена од денот на добивањето на барањето. Ако не е во можност во овој рок да го даде бараното известување, тој е должен во тој рок да го извести пратеникот кога ќе му го даде бараното известување.

Ивестувањето се дава писмено или усно, според тоа како го бара пратеникот.

Член 38

Пратеникот има право, во рамките на делокругот на Соборот чиј член е да му предлага на соборот тој да бара од работна или друга самоуправни организација известување за прашања што се однесуваат на спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието или за извршување на закон и друг општ акт на Собранието, како и за прашања што се однесуваат на дејноста на работната или друга самоуправни организација во вршењето на работи од јавен интерес.

Ако го усвои предлогот на пратеникот, соборот ќе донесе заклучок со кој од работната односно од друга самоуправни организација ќе бара такво известување. Со овој заклучок соборот може да го определи и начинот на кој работната или друга самоуправни организација е должна да го даде бараното известување и рокот во кој е таа должна тоа да го стори. По оправдано барање од организацијата на која и е упатено барањето за известување, соборот може да го продолжи рокот за давање на известувањето.

Работната и друга самоуправни организација е должна по барање од собор на Собранието да го даде бараното известување и, ако соборот тоа го бара, преку свој претставник да го образложи својот став по прашањето на кое се однесува известувањето.

Член 39

Пратеникот има право да бара известување од претседателот на Собранието и од претседателите на соборите, како и од претседателите на комисиите на Собранието, одборите на соборите и другите работни тела на Собранието и на неговите собори за прашања што се однесуваат на нивната работа во Собранието и на работата на телата на кои тие претседаваат.

Пратеникот има право да бара известување и од секретарот на Собранието за прашања што се однесуваат на работата на службите на Собранието.

д) Известување на пратениците

Член 40

Пратеникот има право постојано и редовно да биде известуван за сите прашања и проблеми чие познавање му е потребно за правилно и уредно вршење на пратеничката функција, а особено:

- за остварувањето на политиката што ја утврдува Собранието и за извршувањето на законите и другите општи акти на Собранието;

- за работата на Собранието, соборите и нивните тела;

- за работата на Извршниот совет;

- за работата на републичките органи на управата;

- за прашањата и предлозите што треба да се претресуваат на наредните седници на соборите и на телата на Собранието и на соборот чиј член е тој.

Член 41

Заради што поделосно известување на пратениците им се доставуваат сите службени публикации што ги издава Собранието: прегледи, информативни и документациони материјали по прашањата од дневните редови на седниците на соборите и на телата на Собранието и на соборот чии членови се, како и за други прашања од делокругот на тие тела.

Пообемните информативни и документациони материјали што му се доставуваат на Собранието или се изработени во телата односно во службите на Собранието, на пратениците им се доставуваат во извод, со тоа што овие материјали им се ставуваат на увид во документацијата на Собранието и во потполн изворен обем. Изводите мора да бидат изработени така што пратениците да можат од низ да се запознаат со основните проблеми за предме-

тот што е обработен во изворниот материјал. Изводите се должни да ги изработат составувачите односно предлагачите на изворниот материјал одновременно со изработката на тој материјал.

Пратениците имаат право на увид и во другите информативни и документациони материјали што се изработуваат и добиваат во телата и во службите на Собранието, како и во информативните и документационите материјали што се изработуваат и добиваат во Извршниот совет и во републичките органи на управата, а што се во врска со прашањата што се разгледуваат во Собранието.

Пратеникот има право од стручните служби на Собранието да бара дополнителни известувања за одделни прашања што се на дневен ред на седница на собор или на тело на Собранието односно на соборот чиј член е тој, како и за други прашања од делокругот на тие тела.

Член 42

Пратеникот е должен да ја чува државната тајна.

Како државна тајна се сметаат податоците што пратеникот ќе ги дознае на седница на тело на Собранието во врска со прашањата за кои на седницата се расправа без присуство на јавноста.

За државна тајна се сметаат и сите материјали што му се упатуваат на Собранието, неговите собори и нивните тела, а што се како такви означени.

ѓ) Обезбедување на услови за употреба на јазик и писмо

Член 43

На пратениците им се обезбедуваат услови во Собранието да се служат со јазикот и писмото на народот односно на народноста на кои тие им припаѓаат.

Член 44

Говорите на пратениците одржани на заедничка седница на сите собори на Собранието, на седница на собор како и на седниците на нивните тела на албански или на турски јазик се преведуваат на македонски јазик.

Говорите на пратениците одржани на заедничка седница на сите собори на Собранието односно на седница на собор на македонски јазик, се преведуваат на албански и на турски јазик.

Говорите на пратениците на седница на комисија, одбор или друго тело на Собранието односно на собор одржани на македонски јазик, по барање се преведуваат на албански односно на турски јазик.

Член 45

На пратениците што и припаѓаат на албанската и на турската народност предлозите на закони и на други акти како и другите материјали по кои расправаат односно одлучуваат соборите, одборите и комисиите, им се доставуваат на албански односно на турски јазик.

На пратениците што им припаѓаат на албанската или на турската народност, материјалите од претходниот став им се доставуваат — на место на албански односно на турски јазик — на македонски јазик, ако тие тоа го побараат.

е) Обезбедување на услови за вршење на пратеничката функција

Член 46

За да се обезбедат услови за вршење на пратеничката функција, службите на Собранието:

— на пратениците им укажуваат стручна помош во изработувањето на предлозите што тие ги поднесуваат на соборот односно на телата на соборот или на Собранието и во вршењето на други работи што им ги доверил соборот односно другото тело;

— им обезбедуваат дополнителна документација што им е потребна за нивната работа;

— им даваат стручни објаснувања за проблемите на кои тие работат;

— се грижат за обезбедување на технички услови за нивната работа.

Овие права пратениците ги користат во согласност со прописите за организацијата и работењето на службите на Собранието.

Член 47

За извршување на нивните права и должности, на пратениците им стои на располагање библиотеката и документацијата на Собранието.

Пратениците имаат право да ги користат просториите на Собранието што им се ставени на располагање за работа, состаноци, одмор и слично.

Пратениците имаат право во Собранието, во определени простории за таа цел, да одржуваат состаноци и разговори со избирачите и другите граѓани.

Овие права пратениците можат да ги користат во согласност со Правилникот за внатрешниот ред на Собранието.

Член 48

Пратениците можат во Собранието да формираат клуб на пратениците. Задачите, организацијата и начинот на работа на клубот се утврдуваат со правила што ги донесува клубот.

Заради размена на мислења и поттикнување на активноста, пратениците можат да развиваат и други форми на меѓусебна соработка.

За работата на клубот на пратениците како и за другите форми на нивната меѓусебна соработка во Собранието се обезбедуваат простории и други услови за работа.

ж) Права и должности на пратениците во изборната единица

Член 49

Пратеникот е должен да го следи развитокот на општествениот живот, а пратеникот — член на некој од соборите на работните заедници односно на Соборот на општините — посебно и проблемите во областа на општествениот живот што спаѓаат во делокругот на соборот чиј член е тој.

Член 50

Во вршењето на пратеничката функција пратеникот се потпира на иницијативите, предлозите и мислењата на работните луѓе и органите на самоуправањето во работните организации и нивните асоцијации, на граѓаните и нивните самоуправни интересни заедници и здруженија како и на општинските собранија и е должен на соодветен начин да ги известува за својата работа и за работата на соборот чиј член е тој.

Член 51

Пратеникот е должен да ги известува избирачите од својата изборна единица за својата работа и за работата на соборот чиј член е тој.

Пратеникот има право да учествува во работата на општинското собрание од подрачјето на изборната единица во која е избран, а е должен, по негово барање, да го известува за својата работа и за работата на соборот чиј член е тој.

Пратеникот е должен, по барање на општинското собрание односно од соборот на работните заедници на тоа собрание од подрачјето на изборната единица во која е избран, да ги изнесува пред соборот, чиј член е тој, нивните предлози и мислења по прашањата на соборот.

Пратеникот може, при изнесување на мислењето на општинското собрание односно на негов собор на работните заедници, да го изнесува и своето мислење и според своето мислење да се определува за тие прашања.

Член 52

Пратеникот е должен во изборната единица во која е избран да консултира мислења за прашањата што се расправаат во соборот чиј член е тој и за дејството од примената на законите и другите општи акти на Собранието и во врска со тоа да поднесува предлози за донесување на закони и други општи акти како и за преземање на други соодветни мерки.

Член 53

Пратениците избрани во иста општина вршат меѓусебна размена на мислења по прашањата од надлежност на Собранието и можат да организираат состаноци со избирачите и со органите на самоуправувањето од подрачјето на општината, заради советување за проблемите на општината и за изградување на ставови по тие проблеми.

Вакви форми на меѓусебна соработка можат да развиваат и пратениците избрани во повеќе општини по прашања од заеднички интерес за тие општини.

Член 54

Пратеникот има право од државните органи и од работните и други самоуправни организации на подрачјето на општината во изборната единица во која е избран да бара податоци што му се потребни за вршење на пратеничката функција.

з) Право на пратеникот на надоместок

Член 55

Функцијата на пратеник е почесна општествена функција.

Правото на пратениците на надоместок на личните доходи и на трошоците за вршење на пратеничката функција се уредува со посебни прописи.

и) Пратеничка легитимација

Член 56

На пратениците им се издава пратеничка легитимација.

Во пратеничката легитимација се истакнува имунитетското право и другите права што можат да се остварат врз основа на пратеничката легитимација.

Секретарот на Собранието се грижи за издавањето на пратеничките легитимации и за евиденцијата на издадените пратенички легитимации.

Поблиски прописи за содржината, обликот и начинот на издавање на пратеничките легитимации, како и за евиденцијата на издадените пратенички легитимации донесува претседателот на Собранието.

2. Имуитет

Член 57

Пратеникот ужива имунитет во Собранието и надвор од него и тоа од денот кога општинската изборна комисија го прогласува за избран за пратеник па сè до престанокот на пратеничкиот мандат.

Член 58

Пратеникот не може да биде повикан на одговорност, лишен од слобода ниту казнет за изразено мислење или даден глас во кое и да било тело на Собранието.

Член 59

Пратеникот не може да биде притворен без одобрение на соборот чиј член е тој, ниту против него, ако се повика на имунитетот, може да се покрене кривична постапка без одобрение на соборот.

Пратеникот може да биде притворен без одобрение од соборот чиј член е тој само ако е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна строг затвор во траење подолго од пет години.

Член 60

Барањето на одобрение за притворање на пратеник или за покренување на кривична постапка како и известувањето дека пратеникот е притворен односно дека против него е покрената кривична постапка му се доставува на претседателот на Собранието.

Претседателот на Собранието барањето односно известувањето му го доставува на претседателот на соборот чиј член е пратеникот, а овој ѝ го упатува на мандатно-имунитетната комисија на соборот. Мандатно-имунитетната комисија на соборот го разгледува барањето односно известувањето и на соборот му поднесува свој извештај.

За седницата на мандатно-имунитетната комисија се известува и пратеникот на кого се однесува барањето односно известувањето.

За ова барање односно известување претседателот на соборот го известува соборот во почетокот на првата наредна седница.

Член 61

По барањето за одобрување на притвор односно за покренување на кривична постапка против пратеник, врз основа на извештајот на мандатно-имунитетната комисија, соборот одлучува дали ќе го даде барањето одобрување а по известувањето за притворување на пратеник одлучува дали ќе ја потврди одлуката на надлежниот државен орган за притворот или ќе ја стави вон сила.

Ако соборот не го одобри покренувањето на кривична постапка против пратеникот, надлежниот орган ќе ја запре постапката а ако соборот ја стави вон сила одлуката на надлежниот државен орган за притвор на пратеник, пратеникот веднаш ќе се пушти на слобода.

По повод известувањето за покренување на кривична постапка против пратеник кој не се повикал на имунитетот, соборот може да го воспостави имунитетското право на пратеникот ако е тоа потребно за вршење на неговата функција.

Ако соборот го воспостави имунитетското право на пратеникот кој не се повикал на имунитетот, надлежниот орган веднаш ќе ја запре кривичната постапка.

Член 62

Ако соборот не одржува седница, мандатно-имунитетната комисија на соборот може да даде одобрение за притворање на пратеник, одобрение за покренување на кривична постапка, односно да одлучи дали одлуката за притворање ќе остане во сила, како и да го воспостави неговото имунитетско право.

За својата одлука мандатно-имунитетната комисија е должна да го извести соборот на неговата прва наредна седница.

По повод извештајот на мандатно-имунитетната комисија соборот одлучува дали нејзината одлука ќе ја потврди или ќе ја укине.

Ако соборот ја укине одлуката на мандатно-имунитетната комисија со која таа дала одобрение за притворање на пратеникот, тој веднаш се пушта на слобода.

3. Престанок на мандатот

Член 63

На пратеникот му престанува мандатот во случаите утврдени со закон.

Член 64

Пратеникот има право да поднесе оставка на пратеничката должност и да ја образложи.

Оставката на пратеничката должност му се поднесува на претседателот на Собранието, кој му ја упатува на претседателот на соборот чиј член е пратеникот.

Член 65

Пратеникот што презел функција односно служба која, според Уставот и законот, е неспоива со вршењето на пратеничката функција, е должен за тоа веднаш да го извести претседателот на Собранието, кој ова известување му го упатува на претседателот на соборот чиј член е пратеникот.

Член 66

Претседателот на соборот е должен да го внесе во предлогот на дневниот ред за првата наредна седница на соборот секој случај што со себе повлекува престанок на мандат на некој од членовите на тој собор.

На начин определен со деловникот на соборот, соборот утврдува дека мандатот на пратеникот му престанал.

4. Осигурување на правата и должностите на членовите на Соборот на народите на Сојузната скупштина во Собранието

Член 67

Членот на Соборот на народите во Собранието, во неговите собори и во нивните тела ги има следниве права и должности:

— да ги известува соборите и телата на Собранието и на соборите за својата работа, за работата на Соборот на народите како и да ги запознава со општите проблеми за односите меѓу Федерацијата и Републиката;

— да дава иницијатива и да предлага соодветни мерки во надлежните собори на Собранието што се однесуваат на односите меѓу Федерацијата и Републиката;

— да бара известувања од соборите и телата на Собранието и на соборите, од Извршниот совет и од другите републички органи што му се потребни за вршење на функцијата член на Соборот на народите;

— да биде постојано и редовно известуван за прашањата чие познавање му е потребно заради правилно и уредно вршење на должноста член на Соборот на народите.

Член 68

Членот на Соборот на народите, кој истовремено не е и пратеник на Собранието, во Собранието ги има следниве права и должности:

— да учествува во работата на Републичкиот собор на Собранието со права на член на тој Собор, освен да учествува во одлучувањето и да биде избран во телата на Соборот и на постојани функции во Собранието;

— да бара да му се доставуваат сите службени публикации што ги издава Собранието како и прегледи, информативен и документационен материјал за прашањата што се однесуваат на дневниот ред на седница на Републичкиот собор и неговите тела;

— да бара стручна помош во изработката на предлози и на други писмени документи што ги поднесува во Соборот на народите, како и да му обезбедат други технички услови за вршење на работите на член на Соборот на народите.

Сите права од претходниот и од овој член, членот на Соборот на народите ги користи во согласност со одредбите на овој деловник, како и со одредбите на правилата за внатрешниот ред во Собранието.

Член 69

Соборите на Собранието можат со заклучок да ги задолжат членовите на Соборот на народите пред Соборот на народите да ги изнесат мислењата и предлозите што тие ги утврдиле по прашања од делокругот на Соборот на народите.

Членовите на Соборот на народите се должни да ги извезат соборите на Собранието за тоа дека постапиле по нивниот заклучок од претходниот став.

III. ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СИТЕ СОБОРИ НА СОБРАНИЕТО

1. Делокруг на заедничката седница на сите собори

Член 70

На заедничката седница на сите собори Собранието:

1. избира и разрешува претседател и потпретседатели на Собранието;

2. одлучува за продолжување на мандатот на пратениците и утврдува дека престанале околностите поради кои нивниот мандат бил продолжен;

3. донесува деловник на Собранието;

4. одлучува за формирање на комисији и други работни тела на Собранието;

5. избира и разрешува претседатели и членови на комисиите и на другите работни тела на Собранието, ако со одредбите на овој деловник не е поинаку определено;

6. врши и други работи определени со Уставот и со овој деловник.

Член 71

На заедничката седница на сите собори можат, во рамките на правата и должностите на Републиката, да се претресуваат прашања од општо политичко значење.

По прашањата од општо политичко значење на заедничка седница на сите собори можат да се донесуваат декларации и препораки.

На заедничката седница на сите собори може со заклучок да се утврди состојбата или да се заземе став по прашањата што се претресувани.

Член 72

На заедничката седница на сите собори можат да се донесуваат одлуки како и заклучоци за начинот на работата на седницата.

2. Свикување

Член 73

Заедничката седница на сите собори ја свикува претседателот на Собранието по своја иницијатива, или кога тоа ќе го предложат најмалку три собори на Собранието.

Член 74

Поканата за заедничката седница на сите собори им се испраќа на сите пратеници најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата.

Заедно со поканата на пратениците им се доставува и предлогот на дневниот ред и соодветниот материјал за прашањата што се предлагаат за дневниот ред.

По исклучок, во итни случаи, претседателот на Собранието може да свика заедничка седница на сите собори и во рок покус од осум дена, а дневниот ред за оваа седница да го предложи и на самата седница.

3. Дневен ред

Член 75

Дневниот ред на заедничката седница на сите собори се утврдува по предлог од претседателот на Собранието во почетокот на седницата.

Во предлогот на дневниот ред претседателот на Собранието ги внесува сите прашања што до денот на свикувањето на седницата му ги доставиле комисиите или другите тела на Собранието, како и пратениците, функционерите и органите кои според Уставот и овој деловник се овластени да предлагаат определено прашање да се стави на дневен ред на заедничката седница на сите собори.

Член 76

Секој пратеник може и на седницата да предложи на дневен ред на таа седница да се стави определено прашање, но е должен да ја образложи итноста на тој предлог.

Итноста на предлогот може на седницата да ја предложи и претставникот на Извршниот совет.

На седницата најнапред се расправа за итноста.

За итноста на предлогот што го ставил пратеникот се расправа ако неговиот предлог го подржат уште најмалку десет пратеници.

4. Претседавање и учество

Член 77

На заедничката седница на сите собори претседава претседателот на Собранието. Во случај на негова спреченост или отсуственост, го заменува еден од потпретседателите.

Ако и потпретседателите се спречени или отсутни, на заедничката седница се избира пратеник кој ќе претседава на седницата. Во таков случај седницата ја отвора најстариот по години пратеник, и тој претседава до изборот на пратеник што ќе претседава на седницата.

Најстариот по години пратеник претседава на седницата и кога на претседателот и на потпретседателите им истекол мандатот или кога се тие разрешени од нивните функции — до изборот на нов претседател на Собранието.

Член 78

Во работата на заедничката седница на сите собори можат да учествуваат без право на одлучување и функционери на републички орган на управата, ако на седницата се претресува прашање што е од интерес за органот со кој тие раководат.

Во работата на заедничката седница на сите собори можат да учествуваат, без право на одлучување и претставници на органите на општествено-политичките заедници, на општествено-политичките, работните и други организации како и научни, стручни и други јавни работници што се поканети на седницата за да ги изнесат своите мислења по определени прашања.

Член 79

На заедничката седница на сите собори може да одржи говор Претседателот на Републиката, претставници на Сојузната скупштина, претставници на Сојузниот извршен совет и претставници на собранијата на другите социјалистички републики и покраини.

На заедничката седница на сите собори може да одржат говор и странски државници и граѓани на странски држави како гости.

Член 80

На заедничката седница никој не може да говори пред да побара и добие збор од претседателот.

Пријавите за збор се поднесуваат штом ќе започне претресот и можат да се поднесуваат сè до неговото завршување.

Член 81

Пратеникот говори од говорницата.

Член 82

Претседателот се грижи говорникот да не биде спречуван во својот говор.

Говорникот може да го опомене на ред или да го прекине во говорот само претседателот на Собранието.

Член 83

Претседателот им дава збор на пратениците по редот на нивното пријавување.

На пратеникот, кој сака да говори за повреда на Деловникот или за повреда на утврдениот дневен ред, претседателот ќе му даде збор штом тоа тој ќе го побара. Говорот на овој пратеник не може да трае подолго од пет минути. По тој говор претседателот е должен да даде објаснување во поглед на повредата на Деловникот односно на утврдениот дневен ред. Ако пратеникот не биде задоволен со даденото објаснување, за прашањето се решава на седницата без претрес.

Ако пратеникот побара збор за да поправи навод што е неточно изложен или што дал повод за недоразбирање или предизвикал потреба од лично објаснување, претседателот ќе му даде збор штом својот говор ќе го заврши оној што ја предизвикал потребата од поправката. Во својот говор пратеникот мора да се ограничи на поправката односно на личното објаснување, а неговиот говор не може да трае подолго од пет минути.

Член 84

Говорникот може да говори само по прашање што е на дневен ред.

Ако говорникот се оддалечи од дневниот ред, претседателот ќе го повика да се придржува за дневниот ред.

Ако говорникот и по повторното повикување не се придржува за дневниот ред, претседателот може да му го одземе зборот.

Член 85

По предлог од претседателот или од еден пратеник, кого го подржуваат најмалку десет пратеници, на седницата може да се одлучи говорник по исто прашање да може да говори само еднаш, како и да се определи времето на траењето на говорот.

5. Одржување на редот

Член 86

За одржување на редот на седницата се грижи претседателот на Собранието.

Член 87

За повреда на редот на седницата против пратеникот кој го повредува редот може да се изречат следните мерки: опомена, одземање на зборот и отстранување од седницата.

Изречените мерки се внесуваат во записникот од седницата.

Член 88

Опомена ќе му се изрече на пратеник кој со своето поведение, со земање збор кога претседателот не му дал збор, со упаѓање во збор на говорник или со слична постапка го нарушува редот на седницата и одредбите на овој деловник.

Одземањето на збор ќе се примени на пратеник кој со својот говор на седницата го повредува редот и одредбите на Деловникот, а на истата седница двапати е повикан да се придржува за редот и одредбите на Деловникот.

Мерките опомена и одземање на зборот ги изречува претседателот на Собранието.

Член 89

Отстранувањето од седница ќе се примени на пратеник кој не сака да постапи според наредбата на претседателот кога овој му го одзел зборот, или кој на друг начин ја нарушува или ја смеќава работата на седницата, или тешко го навредува Собранието или пратениците или сè служи со изрази што не се во согласност со достоинството на Собранието.

Пратеникот може да биде отстранет само од седницата на која го повредил редот.

Отстранувањето од седницата се применува по предлог од претседателот или по предлог од еден пратеник кого го подржуваат најмалку десет пратеници.

За отстранувањето од седница се одлучува без претрес.

Пратеникот против кого се предлага отстранување од седница има право да добие збор и да даде своја одбрана. Неговиот говор не може да трае подолго од десет минути.

Пратеникот против кого е изречено отстранување од седница е должен веднаш да ја напушти салата во која се одржува седницата и не може да присуствува на седницата од која е отстранет.

Член 90

Ако со редовните мерки не може да го одржи редот на седницата, претседателот ќе ја прекине седницата.

Член 91

Претседателот може да нареди од салата, во која се одржува седницата, да се отстрани секој граѓанин кој го нарушува редот.

Ако редот е нарушен во знатна мера, претседателот може да нареди да се отстранат сите граѓани.

Член 92

Сите лица кои за времето додека трае седницата се наоѓаат во зградата на Собранието по службена должност, се должни да ги извршуваат наложите на претседателот во поглед одржувањето на редот.

6. Тек на седницата**Член 93**

Пратениците имаат право да стават забелешки на записникот од претходната заедничка седница, пред да се утврди дневниот ред.

За основаноста на забелешката се одлучува на седницата без претрес. Ако забелешката се усвои, во записникот ќе се извршат соодветни измени.

Член 94

Пред да се премине на дневниот ред претседателот објавува кратки соопштености во врска со работата на седницата и другите претходни прашања.

Член 95

По усвојувањето на дневниот ред се преминува на претрес на одделни прашања, според редот што е утврден во усвоениот дневен ред.

Член 96

На седницата се претресува секое прашање што е ставено на дневен ред пред да се одлучи за него, освен ако со овој деловник е определено да се одлучува без претрес.

Член 97

Претресот по одделно прашање трае и се води сè додека по него има пријавени пратеници за збор.

Претседателот го заклучува претресот откако ќе утврди дека повеќе нема пријавени пратеници за збор.

Член 98

Претресот на одделните прашања е, по правило, единствен.

Ако во претресот на прашањата од општо политичко значење се предлага донесување на декларација или препорака, како и кога се претресува предлог на деловник на Собранието или други одлуки од делокругот на заедничката седница на сите собори, на седницата може да се одлучи претресот на таквото прашање да го опфаќа одвоено општиот претрес на предлогот и одвоено претресот на текстот на предлогот.

Во текот на општиот претрес на предлогот се расправа за предлогот во начело, и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објасненија и да се покренуваат сите прашања во однос на решенијата дадени во предлогот.

Во текот на претресот на текстот на предлогот, за предлогот се расправа по делови, глави односно оддели, а ако на седницата така се одлучи — и по одделни членови односно точки. Во текот на претресот на текстот на предлогот се расправа и за амандманите кон предлогот.

Член 99

Донесување на одлука, декларација, препорака и заклучок може да предложи секој собор на Собранието, Извршниот совет, комисија или друго тело на Собранието како и секој пратеник.

Предлогот на одлука, декларација, или препорака на пратениците мора да им биде ставен на располагање најмалку осум дена пред денот на одржувањето на седницата.

Член 100

При донесувањето на одлуки, декларации, препораки, деловник на Собранието и на други акти што се донесуваат на заедничка седница на сите собори, согласно се применуваат одредбите од овој деловник за постапката за донесување на акти на Собранието.

7. Одлучување**Член 101**

За донесување на одлуки на заедничка седница на сите собори е потребно присуство на мнозинството членови на секој собор.

Ако претседателот смета дека на седницата не присуствува доволен број пратеници, ќе нареди да се изврши прозивање.

Прозивање ќе се изврши и ако тоа го побара еден пратеник чие барање го поддржуваат најмалку десет пратеници.

Член 102

Полноважни се одлуките за кои гласало мнозинството од присутните пратеници, освен ако со Уставот е предвидено одлуката да се донесува со посебно мнозинство.

Член 103

Пратениците гласаат на тој начин што се изјаснуваат „за“ или „против“ предлогот или се воздржуваат од гласањето.

Пратеникот има право пред гласањето да го образложи својот глас. Ова образложение не може да трае подолго од пет минути.

Член 104

Гласањето, по правило, се врши јавно. Јавното гласање се врши со кревање рака или поименично.

Член 105

Гласањето со кревање на рака се врши на тој начин што претседателот ги повикува пратениците да се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е против предлогот и најпосле дали некој се воздржува од гласањето.

Член 106

Поименично гласање се врши кога тоа ќе го определи претседателот, ако смета дека е потребно точно да се утврди резултатот од гласањето или ако тоа го побара еден пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку десет пратеници.

Поименично гласање се врши со прозивање на пратениците кои при прозивањето се изјаснуваат дали се „за“ или „против“ предлогот или се воздржуваат од гласањето.

Кога ќе биде завршено прозивањето повторно се прозиваат пратениците за кои во списокот не е одбележано дека гласале.

Прозивањето го врши секретарот на Собранието.

Член 107

Гласањето за избор и разрешување на функционерите, што се избираат и разрешуваат на заедничка седница на сите собори, се врши тајно, ако така се одлучи на седницата по предлог од претседателот.

Гласањето ќе се врши тајно кога тоа ќе го побара еден пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку десет пратеници.

Член 108

Со спроведувањето на изборите со тајно гласање раководи претседателот на Собранието, на кого во тоа му помагаат секретарот на Собранието и тројца пратеници што се избираат на седницата.

Член 109

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња.

На гласачкото ливче се отпечатуваат имињата на сите предложени кандидати и тоа по оној ред, по кој му се предадени предлозите на претседателот на Собранието. Пред името на секој кандидат се става реден број.

Гласачките ливчиња мораат да бидат со еднаква големина, од иста боја и форма. На секое гласачко ливче се става печатот на Собранието.

Член 110

Секој пратеник добива по едно гласачко ливче.

По распределбата на гласачките ливчиња и откако ќе утврди дека сите пратеници добиле по едно гласачко ливче, претседателот на Собранието ќе ги даде потребните објасненија за начинот на гласањето и ќе го определи времето потребно за пополнување на гласачките ливчиња.

По истекот на определеното време, претседателот ги повикува пратениците да ги предадат гласачките ливчиња.

Член 111

Пратеникот лично го спушта свитканото гласачко ливче во една од поставените гласачки кутии.

Кај секоја гласачка кутија при гласањето присуствува еден од пратениците што се избрани на седницата, за да му помогнат на претседателот во спроведувањето на изборите.

Член 112

Пратеникот гласа „за“ на тој начин што го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кого гласа.

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се утврди за кого пратеникот гласал се смета за неважно.

Член 113

Откако сите присутни пратеници ќе гласаат и откако претседателот ќе објави дека гласањето е завршено, се преминува на утврдување на резултатите од гласањето.

Резултатите од гласањето се утврдуваат врз основа на предадените гласачки ливчиња.

Член 114

По завршувањето на гласањето претседателот го утврдува резултатот од гласањето и врз основа на него објавува дали предлогот за кој се гласало е усвоен или одбиен односно кои кандидати се избрани.

Ако гласањето за избор било тајно претседателот ќе ги објави резултатите од гласањето и ќе соопшти колку вкупно пратеници гласале, колку гласале за секој кандидат и колку има неважни гласачки ливчиња.

Ако при изборот ни една кандидатска листа односно ни еден кандидат не го добие потребното мнозинство се врши повторно гласање.

Пред повторното гласање предлагачите можат да ги повлечат своите поранешни предлози, а можат да се поднесуваат и нови предлози.

8. Посебни одредби за избор**а) Избор на претседател и потпретседатели на Собранието****Член 115**

Предлог на кандидатура за избор на претседател на Собранието поднесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието. Предлог може да поднесе и група од најмалку дваесет пратеници по своја иницијатива или врз основа на предлог од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија.

Предлог на кандидатура се поднесува писмено на претседателот на Собранието пред почетокот на седницата на која се врши изборот.

Предлогот им се става на располагање на пратениците пред почетокот на седницата.

Известителот на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, односно еден од предлагачите на кандидатурата што е предложена од група пратеници, има право на седницата да го објасни предлогот.

Член 116

За претседател на Собранието е избран кандидатот кој добил мнозинство на гласови од вкупниот број на сите пратеници.

Член 117

Изборот на потпретседатели на Собранието се врши по изборот на претседател на Собранието. По предлог од претседателот на Собранието, на седницата се определува колку потпретседатели ќе се избераат.

Предлог на кандидатура за избор на потпретседатели на Собранието може да поднесе Комисијата за прашања на изборите и именувањата како и група од најмалку дваесет пратеници.

Член 118

При изборот на потпретседатели на Собранието за секој од предложените кандидати се гласа одделно според редот на предлагањето на нивната кандидатура.

Член 119

Ако за избор на потпретседатели на Собранието се поднесени онолку предлози на кандидатури колку што потпретседатели се избираат, за потпретседатели на Собранието се избрани кандидатите што добиле мнозинство на гласови од вкупниот број на сите пратеници.

Ако за избор на потпретседатели на Собранието се поднесени повеќе предлози на кандидатури од бројот определен за избор на потпретседатели, за потпретседатели на Собранието се избрани оние кандидати што добиле најголем број гласови.

Член 120

Ако за избор на претседател на Собранието се поднесени предлози на две или повеќе кандидатури, односно за избор на потпретседатели на Собранието се поднесени повеќе предлози на кандидатури од бројот определен за избор на потпретседатели и ако нивниот избор се врши јавно, гласањето ќе се врши поименично.

б) Избор на комисии и други тела на Собранието**Член 121**

Избор на комисија или друго тело на Собранието во целина се врши врз основа на кандидатски листи.

Секоја кандидатска листа треба да содржи предлог на кандидатура за претседател на комисијата или другото тело и онолку кандидати, колку што членови се избираат.

Избор на одделни членови на комисија или друго тело се врши врз основа на поединечни предлози.

Член 122

Предлог на кандидатура поднесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Предлог на кандидатура може да поднесе и група од најмалку десет пратеници.

Предлогот на кандидатура му се поднесува на претседателот на Собранието.

Сите предлози на кандидатури се поднесуваат и им се ставаат на располагање на пратениците најдоцна до почетокот на седницата.

Известителот на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, односно еден од предлагачите на кандидатурата што ја предложила група пратеници, имаат право на седницата да го објаснат предлогот.

Член 123

Кога за избор на претседател и членови на комисија или друго тело на Собранието се поднесени две или повеќе кандидатски листи односно кандидатури, а изборот се врши со тајно гласање, се гласа со едно гласачко ливче. Во гласачкото ливче се внесуваат сите предложени кандидатски листи односно имињата на сите кандидати, според редот по кој се предложени. Пред името на кандидатот за претседател на секоја кандидатска листа за избор на комисија или друго тело во целост, односно пред името на секој од кандидатите за избор на одделни членови на комисија или друго тело, се става реден број.

Член 124

За избор на претседател и членови или на одделни членови на комисија или друго тело на Собранието соборите можат да одлучуваат и на одделни седници. Изборот се смета за извршен ако предлогот за избор е усвоен во сите собори во истоветен состав.

Претседателот на Собранието утврдува дали предлогот за избор претседател, членови или одделни членови е усвоен во истоветен состав во сите собори на Собранието.

Ако изборот се однесува само на претседателот на комисијата или на друго тело или на одделни нивни членови, претседателот на Собранието за изборот ја известува комисијата односно другото тело.

Член 125

Пратениците гласаат така што се изјаснуваат за предлогот или против предлогот, или се воздржуваат од гласањето.

Гласањето се врши истовремено — со кревање на рака или на друг начин, или поименично — со изјаснување.

Член 126

Одредбите за постапката за избор сходно се применуваат и во постапката за разрешување.

9. Записници**Член 127**

За работата на заедничка седница на сите собори се води записник.

Записникот содржи основни податоци за работата на седницата, а особено за предлозите што се поднесени на седницата и за одлуките што се донесени.

Во записникот се внесуваат резултатите од гласањето по одделни прашања.

Пратеникот, кој на седницата издвоил мислење, може да побара во записникот да се внесат битните делови од неговата изјава.

Член 128

Записникот им се испраќа на сите пратеници најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на следната седница.

Член 129

Записникот на кој не се ставени забелешки односно записникот во кој согласно со усвоените забелешки се извршени измени се смета за усвоен.

Усвоениот записник го потпишува претседателот на Собранието и секретарот на Собранието.

Член 130

За составувањето на записникот и за чување на оригиналите на записниците од заедничките седници на сите собори се грижи секретарот на Собранието.

10. Стенографски белешки**Член 131**

За работата на заедничка седница на сите собори се водат стенографски белешки.

Составен дел на стенографските белешки се и неодржаните говори на пратениците што на седницата во текот на претресот писмено се приложени, а на пратениците им биле доставени благовремено пред седницата.

Стенографските белешки им се ставаат на увид на пратениците по нивно барање.

Секој пратеник има право да побара во стенографските белешки да се извршат исправки во неговото излагање, но без внесување на битни измени во текстот и без изоставање на искажани мисли.

За остварувањето на ова право на пратениците се грижи секретарот на Собранието.

Ако се појави спор за основаноста на барање да се изврши исправка во стенографските белешки, за барањето се одлучува на седницата без претрес.

Член 132

Стенографските белешки за работата на заедничка седница на сите собори се објавуваат најдоцна во рок од шест месеци.

За објавувањето на стенографските белешки се грижи секретарот на Собранието.

IV. ОПШТ СОБОР**Член 133**

Собранието може, заедно со претставници на општествено-политичките организации и здруженијата што дејствуваат на целата територија на Републиката, како општ собор, да претресува прашања од општ интерес за Републиката.

Иницијативата за свикување на општ собор може да произлезе од соборите на Собранието, Претседателството на Собранието, Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија или од други највисоки органи на општествено-политичките организации, што дејствуваат на целата територија на Републиката.

За одржување на општ собор одлучува Претседателството на Собранието, по претходен договор со извршниот орган на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија. Претседателството на Собранието и извршниот орган на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија со договор утврдуваат кои општествено-политички организации и здруженија, покрај Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, ќе бидат поканети да учествуваат на општиот собор како и бројот на нивните претставници.

Седницата на општиот собор ја свикнува претседателот на Собранието и на неа претседава.

Член 134

На општиот собор можат да се донесуваат декларации и препораки.

Декларацијата, односно препораката се сметаат за донесени ако за нив гласало мнозинството од учесниците на општиот собор, меѓу кои и мнозинството на присутните пратеници на Собранието.

Ако на општиот собор се донесуваат декларации и препораки, општиот собор претходно утврдува правила за работата и за начинот на одлучување на општиот собор.

V. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО И ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОБРАНИЕТО**1. Претседател на Собранието****Член 135**

Претседателот на Собранието ги организира и свикнува заедничките седници на сите собори и им претседава; дава иницијатива за претресување на одделни прашања од делокругот на Собранието и неговите тела и се грижи за усогласување

њето на нивната работа; ја поттикнува меѓусебната соработка на телата на Собранието, а по потреба и ги свикува и се грижи за нивната соработка со другите органи и со општествено-политичките организации.

Претседателот на Собранието се грижи за примената на овој деловник, за спроведувањето начелото на јавност во работата на Собранието и за остварувањето правата на пратениците, распишува избори за пратеници и врши други работи предвидени со Уставот и со овој деловник.

Претседателот на Собранието ги потпишува указите за прогласување на законите, ги потпишува актите донесени на заедничка седница на сите собори, како и сите други акти на Собранието, освен препораките на одделни собори.

Претседателот донесува правилник за внатрешниот ред во Собранието.

Член 136

Претседателот на Собранието има право на соборите и на телата на Собранието да им предложи да расправаат за прашања од нивниот делокруг и да учествува во расправањето по сите прашања што се на дневен ред на седница на тие тела.

Член 137

Потпретседателите на Собранието му помагаат на претседателот на Собранието во работата и во договор со него вршат определени работи од неговиот делокруг.

Во случај на отсутност или спреченост, претседателот го заменува еден од потпретседателите, според редот што ќе го определи Претседателството на Собранието.

2. Претседателство на Собранието

Член 138

Претседателството на Собранието го сочинуваат: претседателот и потпретседателите на Собранието, претседателите на соборите и претседателот на Извршниот совет.

Во работата на Претседателството учествува и секретарот на Собранието.

Член 139

Претседателството на Собранието:

1 — ги толкува одредбите на овој деловник за надлежноста на соборите и другите тела на Собранието, како и другите одредби на овој деловник и заема ставови по прашањата од заеднички интерес за работата на соборите;

2 — ја усогласува работата на соборите на Собранието во однос на донесувањето и остварувањето на програмите за работа на соборите;

3 — ја усогласува работата на соборите на Собранието во поглед на начинот и роковите за претресување на прашања за кои тие одлучуваат во рамноправен делокруг или вршење на други работи од заеднички интерес за два или повеќе собори и ги определува предлозите и прашањата кои поради својата природа и значење треба првенствено да се решаваат;

4 — го следи начинот на работа на телата на Собранието и дава иницијативи за унапредување на таа работа и со претседателите на комисиите, одборите и другите работни тела на Собранието и на неговите собори ги претресува прашањата во врска со работата на тие тела;

5 — ја усогласува работата на Собранието и Извршниот совет во однос на донесувањето и остварувањето на нивните програми за работа;

6 — остварува соработка на Собранието и неговите тела со Сојузната скупштина, собранијата на другите социјалистички републики и автономни покраини, општинските собранија и со општествено-политичките и други самоуправни организации во Републиката и се грижи за унапредување на таа соработка;

7 — дава иницијатива за претресување на прашања од општо политичко значење;

8 — одлучува за примање делегации на претставнички тела и за испраќање делегации на Собранието во посета на претставнички тела и го определува нивниот состав;

9 — се грижи за обезбедување услови за работа на пратениците;

10 — го утврдува предлогот на пресметката на приходите и расходите на Собранието, освен делот на средствата наменети за редовна дејност на службите на Собранието, за кој може да дава свое мислење;

11 — ја утврдува основната програма за работа на Собранието;

12 — поднесува предлози на одлуки за образлагање на постојани и повремени комисии и други тела на Собранието и на заеднички комисии на два или повеќе собори;

13 — определува претставници на Собранието во заеднички комисии и други тела што ги формираат други органи и организации;

14 — формира одбори и други тела за организирање и спроведување на прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно и определува претставници на Собранието што ќе присуствуваат при одбележувањето на таквите настани;

15 — организира проучување на одделни актуелни политички прашања и други прашања од областа на општествено-економскиот и политичкиот систем и обезбедува соработка на Собранието, неговите собори и нивните тела со други органи и организации при разгледувањето на тие прашања;

16 — врши и други работи определени со овој деловник.

Член 140

Претседателството на Собранието може да предложи на дневен ред на седница на собор, комисија, одбор или друго тело на Собранието или на соборите да се стави определено прашање од нивниот делокруг.

Член 141

Седниците на Претседателството на Собранието ги свикува претседателот на Собранието.

На седниците на Претседателството на Собранието можат да се повикуваат и претседатели на другите тела на Собранието и соборите, членови на Извршниот совет, функционери што раководат со републички органи на управата, претставници на општинските собранија, претставници на општествено-политичките организации, како и претставници на работните и други самоуправни организации.

Член 142

Предлог на дневен ред на седница на Претседателството поднесува претседателот на Собранието.

Претседателот на Собранието ги потпишува актите што ги содржат ставовите и заклучоците на Претседателството.

Член 143

Секретарот на Собранието, покрај работите што ги врши како општ раководител на службите на Собранието според одредбите на овој деловник и според други постојни прописи, особено:

— му помага на претседателот на Собранието во подготвувањето и организирањето на седниците на Претседателството;

— обезбедува извештаи документациони и други материјали по прашањата што ги разгледува Претседателството;

— на седниците на Претседателството покретува разгледување на прашања од делокругот на Претседателството;

— се грижи за извршување на заклучоците на Претседателството;

— врши и други работи што ќе му ги довери претседателот или Претседателството на Собранието.

VI. КОМИСИИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

1. Општи одредби

Член 144

За следење и проучување на определени прашања, за разгледување на предлози за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и на други општи акти на Собранието, како и за изготвување и вршење на други работи за потребите на Собранието и работи од заеднички интерес на неговите собори, Собранието формира комисиии и други постојани и повремени работни тела.

Член 145

Постојаните комисиии се формираат со овој деловник а можат да се формираат и со посебна одлука која се донесува на заедничка седница на сите собори или во истоветен текст на одделни седници на сите собори.

Повремени комисиии и други тела се формираат со посебна одлука што се донесува во истоветен текст на одделни седници на сите собори, а можат да се формираат и на заеднички седници на сите собори.

Со одлуката за формирање на комисија или друго тело се определуваат и нивниот делокруг, овластувањата и составот.

Член 146

Секоја комисија или друго тело има претседател и определен број членови.

Ако бројот на членовите не е определен со овој деловник односно со одлуката за образување на комисијата или другото тело, тој ќе се определи при нивниот избор.

Претседателот и членовите на комисиите и другите тела се избираат од редот на пратениците. Определен број членови на комисиите и другите тела можат да се избираат и од редот на стручњациите и јавните работници, со тоа што бројот на членовите од редот на стручњациите и јавните работници не може да биде поголем од бројот на членовите од редот на пратениците.

Претседателот и членовите на постојаните комисиии се избираат на 4 години.

Претседателот и членовите на комисијата или другото тело, како и одделни нивни членови можат да бидат разрешени и пред истекот на времето за кое се избрани.

Член 147

Претседателот на комисијата или другото тело ја организира работата на тоа тело.

Претседателот дава иницијатива за претресување на одделни прашања од делокругот на комисијата или другото тело; се грижи за известувањето на членовите на телото и на пратениците за проблемите од делокругот на телото; соработува со претседателите на соборите и другите тела на Собранието и со функционерите што раководаат со републичките органи на управата, како и со претставници на соодветните организации, при изготвувањето на прашањата што ќе се претресуваат на седница на телото; ги подготвува и свикува седниците; го предлага дневниот ред на седниците и им претседава; ја насочува работата на стручната служба на телото; се грижи за спроведување на заклучоците на телото; врши и други работи што се определени со овој деловник или со одлуката за образувањето на телото.

Во случај на спреченост или отсутност, претседателот го заменува член на комисијата или телото што ќе го избере телото. Во итни случаи претседателот на Собранието може да определи член на тело, што е избрано од редот на пратениците да го заменува спречениот или отсутниот претседател до изборот на негов заменик.

Член 148

Комисиите и другите тела на Собранието работат на седници. Седниците ги свикува претседателот по сопствена иницијатива.

Претседателот на комисија или друго тело е должен да свикува седница ако тоа го побара претседателот на Собранието или ако тоа го предложи најмалку три члена на телото, наведувајќи го прашањето што треба да се стави на дневен ред на седницата.

Ако претседателот не свикува седница кога е должен тоа да го стори, седницата ќе ја свикува претседателот на Собранието.

Член 149

Комисиите и другите тела на Собранието покренуваат разгледување на прашања од својот делокруг по сопствена иницијатива, а се должни да разгледаат секое прашање од својот делокруг, чие разгледување ќе го побара претседателот на Собранието или некој од соборите на Собранието.

Член 150

Дневниот ред на седницата на комисијата или другото тело се утврдува во почетокот на седницата. Во дневниот ред се внесуваат и сите прашања чие претресување го предложил претседателот на Собранието или претседателот на собор.

Член 151

Комисиите на Собранието соработуваат меѓусебно, со одборите на соборите и со другите работни тела на Собранието и на соборите по прашања од интерес за тие тела и со нив можат да одржуваат заеднички седници по тие прашања.

Член 152

Комисијата или друго тело можат да одлучуваат ако на седницата присуствуваат мнозинството на членови на телото. Одлуката се донесува со мнозинството гласови од присутните членови на телото.

Ако по определено прашање се одлучува на заедничка седница на две или повеќе комисиии или други тела, членовите на секое од телата гласаат одделно.

Заеднички седници на две или повеќе комисиии и други тела на Собранието и неговите собори свикуваат договорно претседателите на соодветните тела.

Член 153

За проучување на одделни прашања од својот делокруг, за составување извештаи по овие прашања како и за подготвување на нацрти на акти, комисиите и другите тела можат да образуваат работни или стручни групи. Членовите на овие работни односно стручни групи се именуваат од редот на членовите на комисијата односно другото тело како и од редот на стручњациите и јавните работници.

За изготвување нацрти на закони или други акти и за проучување на одделни прашања од својот делокруг, комисиите и другите тела можат да ангажираат научни и други институции и одделни стручњаци.

Член 154

Кога ќе одлучи да му поднесе извештај или предлог на соборот, комисијата определува свој извештел, кој по налог на комисијата, по сопствена иницијатива или по барање од соборот, ќе го објасни на седницата на соборот ставот или предлогот на комисијата.

Известителот на комисијата на седницата на соборот, во согласност со ставовите што ги зазела комисијата, се изјаснува од името на комисијата за прашањата во врска со извештајот односно предлогот на комисијата, но не може да го измени предлогот на комисијата или да се откаже од него ако за тоа не е овластен од страна на комисијата.

Член 155

Комисијата има право да бара на нејзината седница да присуствува претставник односно повереник на Извршниот совет, кога на седницата се разгледува предлог на Извршниот совет, а претставник на републичкиот орган на управата кога на седницата се разгледува прашање од делокругот на тој орган.

Претставникот односно повереникот на Извршниот совет има право на седница на комисијата да учествува во разгледувањето на предлогот што го поднел Извршниот совет.

Претставникот на републичкиот орган на управата има право на седница на комисијата да учествува во разгледувањето на прашањата од делокругот на тој орган. Претставникот на републичкиот орган на управата го определува старешината на тој орган.

Право да присуствува на седница на комисија и да учествува во нејзината работа има и друг подносител на предлог што се разгледува на таа седница, односно негов претставник.

Член 156

Комисијата има право да бара од републичките органи на управата известувања и појаснувања, како и други податоци што ѝ се потребни за работа, а со кои овие органи располагаат или во својот делокруг се должни да ги собираат и евидентираат.

Комисијата може да бара и од Извршниот совет известувања во врска со прашањата што се на дневен ред на седница на комисијата, а кои се однесуваат на делокругот на Извршниот совет.

Член 157

По прашања од својот делокруг, комисиите на Собранието соработуваат со соодветните тела на општинските собранија и во согласност со нив можат да организираат разгледување и проучување на определени прашања од заеднички интерес.

Член 158

Комисијата може да покани на свои седници претставници на општествено-политички, работни и други самоуправни организации и здруженија, како и научни, стручни и јавни работници заради изнесување на мислењата на тие организации односно работници по прашањата што се разгледуваат на седницата на комисијата.

Член 159

Со овој деловник се определува кои постојани комисии на Собранието можат да вршат анкети и сослушувања во рамките на нивниот делокруг и за таа цел од државните органи и организации да бараат потребни податоци, списи и други исправи.

При вршењето на анкети и сослушувања комисиите од претходниот став не можат да имаат истражни и други судски функции.

2. Посебни одредби за постојаните комисии

Член 160

Собранието ги има овие постојани комисии:
— Комисија за прашања на изборите и именувањата;

— Законодавно-правна комисија;

— Комисија за прашања на односите со странство;

— Комисија за општествен надзор;

— Комисија за претставки и поплаки;

— Административна комисија.

Собранието може да формира и други постојани комисии.

а) Комисија за прашања на изборите и именувањата

Член 161

Комисијата за прашања на изборите и именувањата, врз основа на кадровската политика што ја утврдува Собранието, ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежност на Собранието и општите прашања на кадровската политика во рамките на правата и должностите на Републиката.

Во остварувањето на кадровската политика на федерацијата, во чие креирање активно учествува Републиката, која е и основен носител на предлозите за избор и именување на функционери во органите на федерацијата, Комисијата ги претресува прашањата сврзани со остварувањето на оваа политика во органите на федерацијата.

Член 162

Во рамките на задачите и областа на општите прашања на кадровската политика, Комисијата за прашања на изборите и именувањата се грижи за спроведувањето на уставните начела, на општествените норми и на утврдените критериуми, што се однесуваат на кадровската политика и предлага мерки за нивното унапредување.

Во извршувањето на задачите од претходниот став, Комисијата особено:

— на Собранието му предлага утврдување на кадровската политика;

— работи на натамошно развивање на демократскиот механизам во подборот на кадри за сите јавни функции во рамките на утврдените, од страна на Собранието, политика и критериуми, особено од гледна точка на примената на начелото за ограничување на повторен избор односно именување;

— обезбедува јавност во постапката за избирање на кадрите;

— работи на осовременување на организацијата и методот на работа во остварувањето на кадровската политика;

— ги поттикнува и ги усогласува дејностите на сите органи и организации за благовремено согледување на состојбата на кадрите и за ефикасно решавање на потребите од нив, како услов за побрз развој на целокупниот општествен и стопански живот.

Член 163

Во рамките на своите права и должности, Комисијата за прашања на изборите и именувањата особено:

— подготвува и на надлежните собори на Собранието им поднесува предлози за избор односно именување и разрешување на функционери на Собранието и на неговите собори, како и предлози за состав на постојаните комисии на Собранието, одборите на соборите и на другите тела на Собранието и на соборите;

— ги разгледува предлозите што на Собранието му се поднесуваат за избор односно именување на функционери од гледна точка на исполнувањето на условите утврдени за определена функција, како и од гледна точка на примената на утврдената постапка за подготвување на предлозите за нивниот избор односно именување или разрешување и на надлежните собори им дава свое мислење по тие предлози;

— по добиено мислење од Извршниот совет, на надлежните собори на Собранието им поднесува предлози за именување односно разрешување на републички секретари, секретар на Извршниот совет, републички јавен обвинител и други републички функционери и членови на органи на управување за кои тоа е определено со закон;

— на надлежните собори на Собранието им поднесува предлози за избор и разрешување на претседател и судии на Уставниот суд на Македонија, на претседател и судии на Врховниот суд на Македонија и на други судови чии претседатели и

судии ги избира Собранието и објавува соопштение за изборот на судии за чиј избор со закон е определено тие да се избираат по претходно објавено соопштение;

— ги разгледува иницијативите на општините, општествено-политичките, работните и другите организации и на граѓаните за покренување на постапка за остварување на одговорноста на функционерите што ги избира или именува Собранието, и врз основа на нивната оценка, на надлежните собори на Собранието може да им предлага покренување на таква постапка.

Член 164

Комисијата за прашања на изборите и именувањата соработува со Комисијата за избор и именување на Сојузната скупштина во предлагањето на кадровската политика на Сојузната скупштина.

На Комисијата за избор и именување на Сојузната скупштина, Комисијата ѝ поднесува предлози по прашањата за избор односно именување или разрешување на функционери што ги избира односно именува Сојузната скупштина а во рамките на правата и должностите на Републиката во остварувањето на начелата утврдени од страна на Сојузната скупштина за кадровската политика.

Член 165

Во извршувањето на своите задачи, Комисијата за прашања на изборите и именувањата обезбедува организирано вклучување и влијание на општествено-политичките организации, на општините и на самоуправните асоцијации во одбирањето на кадри за јавните функции што ги избира односно именува Собранието и што ги избира односно именува Сојузната скупштина.

Комисијата е должна надлежните собори на Собранието да ги известува во врска со својата дејност околу предлагањата што ги врши врз основа на член 164 од овој деловник.

Член 166

Комисијата за прашања на изборите и именувањата со овој деловник, особено ќе пропише:

— начин на вклучувањето на заинтересирани органи и организации во Републиката во процесот на изборот и предлагањето на кандидати за функциите во органите на Републиката и во органите на Федерацијата, за кои е таа надлежна;

— кои општествено-политички организации, покрај Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, општествено-политички заедници и асоцијации на работните и другите самоуправни организации ќе ги консултира пред предлагањето за избор односно именување;

— начин на известување на надлежните собори на Собранието за предлозите за избор, именување односно разрешување што ги поднесувала до Комисијата за избор и именување на Сојузната скупштина.

— постапка за разгледување на иницијативите од член 163, алинеја 5 од овој деловник.

Член 167

Комисијата за прашања на изборите и именувањата, во рамките на својот делокруг, може да врши анкети и сослушувања и за таа цел од државните органи и организации може да бара потребни податоци, списи и други исправи.

Член 168

Комисијата за прашања на изборите и именувањата има претседател и осумнаесет членови.

Од редот на пратениците на секој собор на Собранието се избираат по три члена, вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата, а четири члена делегира Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија.

б) Законодавно-правна комисија

Член 169

Законодавно-правната комисија:

— ги разгледува предлозите на закони и на други акти што ги донесува Собранието и неговите собори, од гледна точка на нивната усогласеност со Уставот и со правниот систем како и од гледна точка на нивната правна обработка и за тоа на надлежните собори им поднесува извештај со мислења и предлози;

— ги разгледува барањата за донесување на автентични толкувања и изготвува предлози на автентични толкувања на законите;

— разгледува начелни прашања од интерес за правниот систем и за републичкото законодавство и дава мислења и предлози по прашања од значење за нивното изградување;

— го следи изградувањето на правниот систем;

— дава мислење по предлозите за укинување на акти на Извршниот совет;

— ги разгледува предлозите и мислењата на Уставниот суд на Македонија и на надлежните собори им поднесува извештај со мислења и предлози;

— му дава мислење на Претседателството на Собранието за спорните прашања во врска со делокругот на соборите;

— учествува во подготвувањето на програмата на законодавната дејност на Собранието;

— утврдува пречистени текстови на законите и на другите акти на Собранието, ако за тоа со закон односно со друг акт биде овластена;

— врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието дава исправи на грешките по објавениот текст на законот или на другиот акт.

Член 170

Законодавно-правната комисија ги разгледува предлозите на закони и други акти за кои одлучуваат соборите и своите мислења, предлози и амандмани му ги поднесува на надлежниот собор пред да почне претресот по нив во соборот.

Ако предлог на закон или друг акт се разгледува и во одборите и во другите тела на соборите, Законодавно-правната комисија ќе ги разгледа и измените и дополнувањата што одборот односно друго тело му ги предлагаат на соборот. Овие измени и дополнувања Комисијата ќе ги разгледа пред нивното претресување во соборот и за нив на соборот ќе му поднесе свое мислење, предлози и амандмани. Извештајот со своите мислења, предлози и амандмани Законодавно-правната комисија ќе му достави на одборот односно другото тело што го разгледувало предлогот на закон или друг акт.

Комисијата ќе му поднесе на соборот мислења односно предлог и за амандманите на предлог на закон или друг акт што се поднесени пред седницата на соборот.

По барање на собор, ако на седницата на соборот се поднесени амандмани на закон или друг акт со кој се вршат побитни измени или дополнувања на текстот на предлогот, Комисијата ќе му поднесе на соборот мислење и предлози по тие амандмани.

Член 171

Законодавно-правната комисија има претседател и четиринаесет членови. Претседателот на Комисијата се избира од редот на пратениците на Собранието, шест членови се избират од редот на пратениците на Републичкиот собор, по еден член се избира од редот на пратениците на другите собори и четири члена се избираат од редот на стручњациите во областа на правото.

Во работата на Законодавно-правната комисија учествува и секретарот за законодавство и организација, но без право на одлучување.

в) Комисија за прашања на односите со странство**Член 172**

Комисијата за прашања на односите со странство:

— ги следи и разгледува надворешно-политичките настани, а посебно активностите сврзани со прашањата што се однесуваат на Социјалистичка Република Македонија и им дава по нив мислења и предлози на Собранието и на телата на Сојузната скупштина;

— им дава на соборите и одборите на Собранието иницијатива за разгледување на одделни прашања од нивниот делокруг од гледна точка на надворешната политика и односите со странство;

— изготвува, по барање од соборите на Собранието или по сопствена иницијатива предлози, мислења и становишта по одделни прашања од нивниот делокруг од гледна точка на надворешната политика и односите со странство;

— придонесува во остварувањето на соработката помеѓу Собранието и Сојузната скупштина во областа на надворешната политика и односите со странство.

Член 173

Комисијата, во вршењето на работите од својот делокруг, соработува со републичките тела и органи на општествено-политичките организации, републичките самоуправни заедници и здруженија, како и со органите и организациите што дејствуваат во областа на надворешната политика и односите со странство.

Член 174

Комисијата има претседател и четиринаесет членови, што се избираат од редот на пратениците на Собранието.

г) Комисија за општествен надзор**Член 175**

Заради остварување на општествениот надзор од страна на Собранието, Комисијата за општествен надзор ги разгледува општите прашања во врска со располагањето со општествените средства и со распределбата на доходот, како и во врска со начинот на извршувањето на правата и должностите на државните органи, органите на општественото самоуправување, организациите што вршат работи од јавен интерес и општествено-политичките заедници и на надлежните собори им ги поднесува на претресување.

По прашањата што ги разгледувала Комисијата за општествен надзор на надлежните собори им поднесува извештаи за своите забележувања со предлози на мерки што соборите треба да ги преземат во вршењето на општествениот надзор.

Член 176

Со вршењето на работите од својот делокруг, Комисијата за општествен надзор придонесува во развивањето на јавноста, одговорноста и социјалистичките односи во самоуправувањето и на органите и организациите од претходниот член им укажува на појавите што ги забележала и може да им предложи да претресат определени прашања и да преземат мерки за отстранување на забележаните неправилности.

Член 177

Комисијата за општествен надзор по прашањата што ги разгледува, соработува со органите на управувањето на самоуправните организации и со собранијата на општествено-политичките заедници, односно со нивните комисии за општествен надзор.

Член 178

Комисијата за општествен надзор, во рамките на својот делокруг, може да врши анкети и истражувања и за таа цел од државните органи и организации може да бара потребни податоци, списи и други исправи.

Член 179

Комисијата за општествен надзор има претседател и десет членови. Претседателот на Комисијата се избира од редот на пратениците на Собранието, а од секој собор се избираат по два члена.

д) Комисија за претставки и поплаки**Член 180**

Комисијата за претставки и поплаки:

— ги разгледува претставките и поплаките што граѓаните му ги поднесуваат на Собранието, со цел да се изнајдат причините поради кои се поднесуваат претставките и поплаките;

— ги разгледува барањата за донесување на закон или на друг акт упатени до Собранието, кога е за тоа овластена со овој деловник и по оправданите барања на надлежните собори им поднесува предлог за донесување на закон односно на друг акт;

— преку соодветните органи ги испитува претставките и поплаките што се однесуваат на одделни предмети, презема мерки за решавање на соодветните предмети од надлежните органи според позитивните прописи и за тоа го известува подносителот на претставката односно поплаката;

— ги известува соборите за појавите што настапуваат во примената на законите и другите акти и им предлага преземање на соодветни мерки.

Член 181

Комисијата за претставки и поплаки не донесува решение по претставката односно поплаката, но ако оцени дека барањето на подносителот е оправдано, а се исцрпени сите редовни средства, на надлежните собори може да им поднесе предлог одделно прашање да се претресе и на соодветен начин да се реши.

Член 182

Комисијата за претставки и поплаки, во рамките на својот делокруг, може да врши анкети и истражувања и за таа цел од државните органи и организации може да ги бара потребните податоци, списи и други исправи.

Член 183

Комисијата за претставки и поплаки има претседател и десет членови. Претседателот на Комисијата се избира од редот на пратениците на Собранието, а од секој собор се избираат по два члена.

ѓ) Административна комисија**Член 184**

Административната комисија:

— им предлага на Републичкиот собор и на Соборот на општините прописи за надоместоците на пратениците и на функционерите што ги избира или именува Собранието, ги извршува тие прописи, и во рамките на овластувањата донесува поблиски прописи за нивното извршување.

— врши преглед во поглед на правилноста на извршувањето на претсметката на приходите и расходите на Собранието, освен на делот наменет за редовна дејност на службите на Собранието и на Републичкиот собор и на Соборот на општините им поднесува извештај за тоа.

Член 185

Административната комисија ги разгледува условите за работа на пратениците и на Собранието му предлага мерки за нивното подобрување за успешно вршење на пратеничките функции во Собранието и на подрачјето на нивната изборна единица.

Член 186

Прописите што ги донесува Административната комисија се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 187

Административната комисија има претседател и осум членови, што се избираат од редот на пратениците на Собранието.

VII. СОБОРИ НА СОБРАНИЕТО

1. Делокруг на советите

а) Рамноправен делокруг на советите

Член 188

Републичкиот совет и Соборот на општините рамноправно:

— претресуваат прашања од областа на слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот во политичкиот систем; надворешната политика; народната одбрана; државната безбедност, јавната безбедност и други прашања од внатрешната политика; системот на општественото самоуправување; правата и должностите на општината; месните заедници; системот на општественото планирање, прашања од областа на финансирањето на општествено-политичките заедници; остварувањето на републичкиот буџет; прашања за формирање и укинување на општини и утврдување и менување на нивните подрачја;

— претресуваат прашања од областа на општествената сопственост, сопственичките права, земјишните, облигационите и другите имотно-правни односи; наследувањето; експропријацијата прометот со земјишта и згради; премерот и катастарот на земјиштето; просторното планирање; комуналната и урбанистичката дејност; станбените односи; државјанството; личниот статус на граѓаните; бракот и статусните прашања од областа на семејството и посвојувањето; изборниот систем и референдумот; јавните собири; здруженијата на граѓаните, печатот и другите видови на информации; заштита од елементарни непогоди; кривично-правните санкции и извршувањето на кривичните санкции; стопанските престапи и прекршоците; областа на правосудството; судските и административните такси; организацијата и работата на републичките органи на управата; работата на органите за внатрешни работи, општественото книговодство, статистиката, евиденцијата и другите служби што вршат работи од интерес за Републиката; средствата за работа на државните органи; правната положба на верските заедници; положбата и правата на самоуправувањето и на работните односи на работните луѓе што работат во државните органи, во општествено-политичките организации и во самоуправните организации и здруженија; состојбата на кадриите и потребата од кадри во државните органи и во правосудството, како и други прашања што се однесуваат на општествено-политичкиот систем;

— донесуваат закони и други акти за уредување на односите и прашањата во областите наведени во претходните алинеи и даваат автентични толкувања на овие закони;

— донесуваат републички буџет и завршна сметка за извршување на републичкиот буџет;

— одлучуваат за измена на границите на Социјалистичка Република Македонија;

— даваат амнестија за кривичните дела определени со републичкиот закон;

— одлучуваат за продолжување мандатот на одборниците на општинските собранија;

— утврдуваат кадровска политика и општи критериуми за избор односно именување на функцио-

нери што ги избира односно именува Собранието, како и за избор и именување на функционери чиј избор односно именување се предлага на Сојузната скупштина;

— избираат и разрешуваат претседател и членови на Извршниот совет;

— избираат и разрешуваат претседател и судии на Уставниот суд на Македонија, на Врховниот суд на Македонија и на други судови кога е тоа определено со закон;

— именуваат и разрешуваат републички секретари, секретар на Собранието, секретар на Извршниот совет, како и функционери и членови на органите на управување на организациите за кои со закон или со друг акт на Собранието е определено да ги именува Собранието, ако со Уставот, со закон или со друг акт на Собранието не е определено да ги именуваат сите собори на заедничка седница или одделен собор на Собранието;

— ги остваруваат правата на Собранието во поглед на одговорноста на Извршниот совет и на функционерите што ги избира или именува Собранието и ги укинуваат или поништуваат прописите на Извршниот совет што се во спротивност со Уставот или со законите;

— одлучуваат за надоместоците на функционерите што ги избира односно именува Собранието;

— вршат и други работи од надлежноста на Собранието што не се ставени во рамноправен делокруг на другите собори или во самостоен делокруг на друг собор.

Член 189

Републичкиот совет и Стопанскиот совет рамноправно:

— претресуваат прашања од интерес за работните заедници од областа на индустријата и рударството, земјоделството и шумарството, финансиите, сообраќајот, градежништвото, стоковниот промет, угостителството и туризмот, осигурувањето, станбеното и комуналното стопанство, занаетчиството и другите услуги, како и други прашања од овие области;

— претресуваат прашања од областа на трудот, распределбата на општествениот производ и системот на распределба во работните организации, планирањето, инвестициите, кредитната политика, стопанското работење и други прашања од областа на стопанството;

— донесуваат закони и други акти за уредување на односите и прашањата во областите наведени во претходните алинеи и даваат автентични толкувања на тие закони;

— ги утврдуваат основите на политиката во областа на стопанството и финансиите;

— утврдуваат основи за изработка на републичките општествени планови, донесуваат републички општествени планови и претресуваат прашања во врска со нивното извршување;

— даваат согласност на финансиските планови и завршни сметки на републичките општествени фондови во областа на стопанството кога е тоа определено со закон;

— ги потврдуваат статутите на општествените фондови што ги основало Собранието во областа на стопанството;

— ги потврдуваат статутите на работните организации од областа на стопанството и финансирањето и на нивните заедници и здруженија, кога нивното потврдување со закон е ставено во надлежност на Собранието;

— рагледуваат општи прашања од интерес за работата на органите на самоуправувањето во стопанските организации;

— распишуваат референдум по прашања од областа на стопанството и финансиите;

— распишуваат јавни заеми;

— претресуваат извештаи на републичките секретаријати и другите републички органи на управата формирани за работи во областа на стопанството и финансиите;

— претресуваат извештаи на Републичката стопанска комора, на републичките заедници на стопански организации како и други извештаи за состојбата во областа на стопанството и финансите;

— утврдуваат обврски на републичките органи и организации за извршување на законите и другите акти како и за извршување политиката на Собранието во областа на стопанството и финансите.

Член 190

Републичкиот собор и Просветно-културниот собор рамноправно:

— претресуваат прашања од интерес за работните заедници од областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата, физичката култура како и други прашања од овие области;

— донесуваат закони и други акти за уредување на односите и прашањата во областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата, физичката култура и даваат автентични толкувања на овие закони;

— утврдуваат основи на политиката во областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура;

— ги потврдуваат статутите и даваат согласност на финансиските планови и завршните сметки на републичките општествени фондови во областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура кога е тоа определено со закон;

— разгледуваат општи прашања на самоуправните односи и на работните односи што се однесуваат на работните луѓе и на работните организации во областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура;

— распишуваат референдуми по прашања од областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура;

— ги претресуваат извештаите на републичките секретаријати и другите републички органи на управата формирани за работи во областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура;

— ги претресуваат извештаите на Универзитетот и другите установи и организации во областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура, кога е тоа определено со закон;

— ги потврдуваат статутите на работните организации од областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура и на нивните заедници и здруженија кога нивното потврдување со закон е ставено во надлежност на Собранието;

— утврдуваат обврски на републичките органи и организации за извршување на законите и другите акти, како и за извршување политиката на Собранието во областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура.

Член 191

Републичкиот собор и Социјално-здравствениот собор рамноправно:

— претресуваат прашања од интерес за работните заедници во областа на здравството, социјалното осигурување, социјалната и детската заштита, заштитата на борците и воените инвалиди, старателството и другите области на социјалната политика, како и други прашања од тие области;

— донесуваат закони и други акти за уредување на односите и прашањата во областа на здравството, заштита на работа, социјалното осигурување и другите области на социјалната политика и даваат автентични толкувања на овие закони;

— ги утврдуваат основите на политиката во областа на здравството, социјалното осигурување и другите области на социјалната политика;

— ги потврдуваат статутите и даваат согласност на финансиските планови и завршните сметки на републичките општествени фондови во областа на здравството и социјалното осигурување и другите области на социјалната политика кога е тоа определено со закон;

— разгледуваат општи прашања на самоуправните односи и работните односи што се однесуваат на работните луѓе и на работните организации во областа на здравството, социјалното осигурување и другите области на социјалната политика;

— распишуваат референдум по прашања од областа на здравството, социјалното осигурување и другите области на социјалната политика;

— ги претресуваат извештаите на републичките секретаријати и другите републички органи на управата формирани за работа во областа на здравството, заштитата на работа, социјалното осигурување и другите области на социјалната политика;

— ги претресуваат извештаите на заедниците на работните организации во областа на здравството, социјалното осигурување и другите области на социјалната политика;

— ги потврдуваат статутите на работните организации од областа на здравството, социјалното осигурување и другите области на социјалната политика кога нивното потврдување со закон е ставено во надлежност на Собранието;

— утврдуваат обврски на републичките органи и организации за извршување на законите и другите акти, како и за извршувањето на политиката на Собранието во областа на здравството, социјалното осигурување и другите области на социјалната политика.

Член 192

Во случаите кога станува збор за прашања од интерес за два или повеќе собори на работните заедници односно на Соборот на општините, со Републичкиот собор рамноправно одлучува оној собор во чиј делокруг спаѓа областа од која е основната материја или на која се однесува поголемиот дел од материјата на актот што се донесува.

Член 193

Спорните прашања за делокругот на соборите ги решава Претседателството на Собранието со тоа што ги толкува одредбите од овој деловник за делокругот на соборите.

б) Самостоен делокруг на соборите

Член 194

Соборите на работните заедници, во рамките на својот делокруг, самостојно претресуваат прашања и заемаат ставови по прашањата што се однесуваат на состојбата и развитокот на самоуправувањето и самоуправните односи во соодветната област на трудот, прашањата во врска со извршувањето на законите и другите општи акти на Собранието и другите прашања од заеднички интерес за работните и други самоуправни организации и работни заедници од соодветната област на трудот, заради усогласување на нивните односи и развивање на меѓусебната соработка, остварување на самоуправното спогодување и општественото договарање и изнаоѓање најцелесобразни решенија за прашањата од заеднички интерес.

По овие прашања секој собор има право да им дава препораки на самоуправните организации, работните заедници и државните органи што дејствуваат во соодветната област на трудот.

Член 195

Соборот на општините, во рамките на својот делокруг, самостојно претресува и заема ставови по прашањата во врска со извршувањето на зако-

ните и другите општи акти на Собранието, претресува и други прашања од заеднички интерес за граѓаните во општината и другите самоуправни заедници и зазема ставови по прашањата што се однесуваат на состојбата и развитокот на самоуправувањето и самоуправните односи на работните луѓе во државните органи, самоуправните организации и здруженијата, заради усогласување на самоуправните работни односи и развивање на нивната меѓусебна соработка, како и заради развивање на соработката меѓу општините.

Соборот на општините по тие прашања има право да им дава препораки на општините, самоуправните заедници и државните органи.

Член 196

Секој собор на работните заедници, во рамките на својот делокруг, самостојно ги разгледува, на начин утврден со деловникот на соборот, статутите на работните организации од соодветната област на трудот, за кои според постојните прописи е определено да ги разгледува Собранието.

2. Право на соборите во работите од рамноправен делокруг на другите собори

Член 197

Секој собор има право да претресува предлог за донесување на закон, нацрт и предлог на закон или на друг општ акт, како и други прашања од делокругот на друг собор и по тој предлог или по тоа прашање да им дава мислења на надлежните собори, ако предлогот или прашањето се однесуваат и на областа од нивниот делокруг.

Секој собор може на надлежните собори да им предлага донесување на закон или на друг општ акт за прашањата од ставот 1 на овој член.

Надлежните собори се должни да ги земат во разгледување мислењата и предлозите на другите собори.

Член 198

Секој собор, може во текот на претресувањето на предлог за донесување на закон, нацрт и предлог на закон или на друг општ акт во чие донесување тој не учествува, да им предлага на надлежните собори измена или дополнување на таков акт, ако станува збор за прашање за кое соборот смета дека е од особен интерес за работните луѓе односно за општините.

Ако не го усвојат предлогот, надлежните собори можат да го донесат законот или другиот општ акт откако ќе се спроведе посебната постапка за разгледување на спорното прашање од страна на надлежните собори и на соборот што го поднел предлогот, утврдена со овој деловник.

Член 199

Соборот на општините, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор учествуваат во претресувањето на републичкиот општествен план и на законите и другите акти за неговото извршување и го следат и разгледуваат неговото остварување во областа од својот делокруг.

Соборите на работните заедници учествуваат во претресувањето на републичкиот буџет и го следат и разгледуваат неговото остварување во областа на трудот од својот делокруг.

Соборите на работните заедници учествуваат и во постапката за избор односно именување и разрешување на претседател и членови на колегијалните органи, републичките функционери и членови на органите на управувањето што ги избира односно именува Собранието.

Во разгледувањето на прашањата од став 1 на овој член и во одлучувањето по тие прашања, Соборот на општините, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор имаат права утврдени со овој деловник, а во разгледувањето на

прашањата од ставовите 2 и 3 на овој член и во одлучувањето по тие прашања соборите на работните заедници имаат права утврдени со овој деловник.

3. Остварување на политичката контрола

Член 200

Секој од соборите на работните заедници може, во рамките на својот делокруг, да претресува прашања што се однесуваат на политичката контрола над работата на Извршниот совет и на републичките органи на управата како и за одговорноста на колегијалните органи и на републичките функционери пред Собранието и да им предлага на Републичкиот собор и Соборот на општините мерки во однос на остварувањето на таа контрола и одговорност.

Член 201

Предлогот за претресување на прашања што се однесуваат на остварувањето на политичката контрола над работата на Извршниот совет и на републичките органи на управата, на остварувањето на одговорноста на колегијалните органи и на републичките функционери и на остварувањето на општествениот надзор, може да поднесе секој пратеник во својот собор како и комисија на Собранието и одбор на соборот во рамките на својот делокруг.

Соборот може да заклучи да претресува прашања од претходниот став особено по повод: претресување на извештај на Извршниот совет и на функционер кој раководи со републички орган на управата, претресување на работата на Извршниот совет и на републичките органи на управата, давање одговор на пратеничко прашање, претресување на известување дадено по барање од собор од страна на работна или друга самоуправна организација и претресување на прашања што се однесуваат на спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието и на извршувањето на законите и другите општи акти на Собранието.

На седницата на соборот на која се претресуваат прашања од ставот 1 на овој член, се повикува претставник на органот односно на организацијата или функционерот на чија работа се однесува предлогот односно заклучокот на соборот за претресување на тие прашања.

Член 202

Врз основа на претресот на прашањата што се однесуваат на остварувањето на политичката контрола, на одговорноста на колегијалните органи и на републичките функционери и на остварувањето на општествениот надзор, секој собор, во рамките на својот делокруг може:

— да даде оценка за работата на републичките органи и функционери, да заземе став за нивната идна работа и да им даде насоки за нивната работа;

— да даде оценка за работата на работна или друга самоуправна организација во однос на спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието и извршувањето на законите и другите општи акти на Собранието, во однос на дејноста на таа организација во вршењето на работи од јавен интерес, или во однос на начинот на извршување на нејзините права и должности, како и да ѝ укаже на мерките што таа треба да ги преземе во согласност со своите задачи и со јавниот интерес;

— да им предложи на надлежните собори да се покрене постапка за одговорност на колегијалните органи или републичките функционери што ги избира односно именува Собранието, односно да му предложи на друг надлежен орган или организација да покрене таква постапка;

— да им предложи на надлежните собори да се покрене постапка за разрешување на претседател и членови на колегијалните органи или на републичките функционери што ги избира односно именува Собранието.

4. Работа и соработка на соборите

Член 203

Секој собор расправа и одлучува за прашањата од својот делокруг на одделна седница и е самостоен во донесувањето на одлуките.

Член 204

Во вршењето на работите од својот делокруг соборите на Собранието меѓусебно соработуваат.

Претседателите на соборите се договараат за начинот и роковите за расправање на одделни прашања по кои рамноправно одлучуваат два собора и за вршење на други работи од интерес за два или повеќе собори.

Член 205

Републичкиот собор и Соборот на општините, односно надлежниот собор на работните заедници можат да одлучат на заедничка седница да претресат предлог за донесување на закон, нацрт или предлог на закон или на друг општ акт во чие донесување тие учествуваат рамноправно, како и да го донесат законот или другиот акт.

Ако соборите одлучат законот или другиот општ акт и да го донесат на заедничка седница, членовите на секој од тие два собора гласаат одделно. Редот и начинот на гласањето го утврдуваат договорно претседателите на соборите. Ако двата собори не изгласаат закон или друг акт во истоветен текст, соборите продолжуваат со работа на одделни седници.

Член 206

Два или повеќе собори можат да одржуваат заедничка седница за претресување на прашања од заеднички интереси и за ислушување на образложенија по нив.

Соборите на работните заедници можат да одлучат на заедничка седница да претресат прашања од својот самостоен делокруг што се од заеднички интерес за работните заедници од соодветните области на трудот и по овие прашања да донесат заедничка препорака. Ако овие собори одлучат препораката да ја донесат на заедничка седница, членовите на секој собор гласаат одделно. Редот и начинот на гласањето го утврдуваат договорно претседателите на соборите.

Член 207

Заедничка седница на два или повеќе собори се одржува врз основа на одлука на тие собори.

Заедничка седница на два или повеќе собори може да свика и претседателот на Собранието.

Ако заедничката седница се одржува врз основа на одлука на два или повеќе собори, на седницата председаваат неизменично претседателите на тие собори.

Ако заедничката седница на два или повеќе собори ја свика претседателот на Собранието, на таа седница претседава тој.

Член 208

Времето на одржувањето на заедничката седница на два или повеќе собори, што се одржува по нивна одлука, го определуваат договорно претседателите на тие собори.

На заедничка седница на два или повеќе собори записникот го води еден од секретарите на тие собори, кого договорно ќе го определат претседателите на соборите.

Записникот од заедничката седница на два или повеќе собори се усвојува на следната заедничка седница на тие собори.

По однос на другите прашања за работата на заедничката седница на два или повеќе собори сходно се применуваат одредбите на овој деловник за работа на заедничка седница на сите собори.

Член 209

Заради ислушување на образложение по предлог за донесување на закон по нацрт или предлог

на закон или на друг општ акт или на друго прашање, што се предмет на претресување на одделни седници на соборите, може да се одржи седница на сите пет собори на Собранието. Ваква седница на сите собори на Собранието се одржува по договор на претседателите на соборите по претходно изјаснување на подносителот на образложението. На ваква седница претседаваат претседателите на сите пет собори, а со седницата раководи еден од нив.

На седницата на сите пет собори од претходниот став не може да се врши претрес по прашањето на кое се однесува образложението.

Член 210

Надлежниот собор може од друг собор на Собранието да бара мислење по предлогот на акт или по друго прашање што тој го претресува. Соборот од кого е барано мислењето е должен да даде мислење.

Надлежниот собор е должен да го земе во претресување мислењето на другиот собор и по него да заеме став.

5. Одбори и други работни тела на соборите

Член 211

За разгледување на општи прашања на политиката што ја утврдило Собранието, на предлози за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и на други општи акти на Собранието, за проучување и разгледување на други прашања од својот делокруг и за подготвување работата на соборите, соборите можат да формираат одбори и други постојани и повременни работни тела.

Член 212

Одборите во рамките на својот делокруг:

— ги разгледуваат предлозите за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и на други општи акти од делокругот на соборот и на соборот му поднесуваат извештај со свои мислења и предлози;

— проучуваат и разгледуваат други прашања од делокругот на соборот и на соборот му даваат мислења и предлози по тие прашања;

— ги следат движењата и појавите во областите од својот делокруг, ја претресуваат состојбата во тие области и на соборот му предлагаат утврдување на политика односно преземање на мерки по прашањата од тие области;

— го следат спроведувањето на законите и на другите општи акти на Собранието.

Член 213

Одборите и другите работни тела на соборот можат, кога се за тоа овластени со деловникот на соборот односно со актот за нивното формирање, да вршат анкети и сослушувања и за таа цел да ги бараат од државните органи и организации нужните податоци, списи и други исправи.

При вршењето на анкети и сослушувања од претходниот став, одборите и другите работни тела на соборот не можат да имаат истражни и други судски функции.

По исклучок, овластувањето од став 1 на овој член, може да се даде и со заклучок на соборот.

Член 214

Постојаните работни тела на соборите се формираат со деловникот на соборот или со посебна одлука а повремените работни тела со одлука на соборот.

Со актот за формирање на работното тело на соборот се утврдуваат и неговите задачи, составот и начинот на работа.

Член 215

Соборите можат спогодбено да формираат заеднички одбори за прашања од одделни области што спаѓаат во нивниот делокруг.

Со одлуката за формирање на заедничкиот одбор се определуваат и делокругот и составот на одборот.

Одлуката е донесена кога ќе се усвои во истоветен текст во соборите што го формираат заедничкиот одбор.

Член 216

При разгледувањето на прашања од својот делокруг одборите ги земаат предвид и мислењата на заинтересираните органи и организации и откако ќе ги проучат на соборот му поднесуваат свој извештај.

Извештајот на одборот го содржи ставот на одборот како и сите изнесени мислења и предлози по прашањата што биле разгледувани, сите можности што доаѓаат предвид за нивното решавање како и образложение за заземениот став од страна на одборот.

Одборите на соборите можат да донесуваат заклучоци.

Одборите на соборите не донесуваат одлуки.

Член 217

Работите од својот делокруг одборите ги вршат самостојно.

Одборите и другите тела на Собранието меѓусебно соработуваат.

Прашањата од делокругот на два или повеќе собори како и други прашања од нивни заеднички интерес, одборите и другите тела на соборите можат да ги разгледуваат на заедничка седница.

Заедничката седница на одборите и другите тела на два или повеќе собори спогодбено ја свикуваат претседателите на тие одбори односно тела.

Член 218

Одборите имаат право да бараат на нивните седници да присуствува претставник односно повереник на Извршниот совет кога на седницата се расправа за предлог на Извршниот совет, односно на седниците да присуствува претставник на републичкиот орган на управата кога на седницата на одборот се расправа за прашања од делокругот на тој орган.

Одборите можат да бараат од Извршниот совет и од републичкиот орган на управата, преку својот претставник, да ги образложат своите ставови кога на дневен ред на седница од одборот се претресува предлог на Извршниот совет односно кога се расправа за прашање што се однесува на делокругот на органот на управата.

Одборите имаат право од функционерите што раководат со републички орган на управата да бараат известување и појаснување во врска со прашањата што се на дневен ред на седница на одборот.

Член 219

Одборите на два или повеќе собори можат да формираат меѓуодборски комисии или други работни тела на кои ќе им доверат извршување на определени задачи од својот делокруг. Покрај членовите на одборот, за членови на меѓуодборска комисија односно друго работно тело можат да се именуваат и научни, стручни и јавни работници.

6. Заеднички комисии на два или повеќе собори на Собранието

Член 220

Два или повеќе собори на Собранието можат да формираат заедничка комисија за следење, претресување и проучување на определени прашања, како и за изработка и поднесување на предлози за донесување на закони, нацрти или предлози на закони или на друг општ акт на Собранието.

Заедничка комисија на два или повеќе собори се формира само како повремена комисија за извршување на определена задача. По извршувањето

на задачата за која е формирана, комисијата на соборите што ја формирале им поднесува извештај со мислења и предлози, и со тоа престанува да работи.

Член 221

Заедничка комисија на два или повеќе собори се формира со одлука што тие ја донесуваат во истоветен текст.

Со одлуката за формирање на заедничката комисија се определуваат и нејзините задачи и составот.

Член 222

Предлог за формирање на заедничка комисија на соборите можат да поднесат претседателите на тие собори, врз основа на претходна меѓусебна спогодба или заклучок на соборите.

Формирање на заедничка комисија на соборите може да им предложи и Претседателството на Собранието.

Член 223

Заедничката комисија има претседател и определен број членови.

Претседателот на комисијата се избира од редот на пратениците на соборите што ја формирале комисијата.

Членовите на комисијата се избираат од редот на пратениците на соборите што ја формирале комисијата и од редот на членовите на Извршниот совет, функционерите на републичката управа и научните, стручните и јавните работници.

Член 224

Претседателот и членовите на заедничката комисија се избираат по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Предлог за избор на претседател и членови на заедничката комисија можат да поднесат и претседателите на соборите што ја формираат заедничката комисија, врз основа на претходна меѓусебна спогодба.

Претседателот и членовите на заедничката комисија се избрани кога соборите што ја формирале комисијата ќе донесат одлука за нивниот избор во истоветен состав.

Член 225

Во однос на начинот на работење на заедничка комисија на два или повеќе собори, нејзините овластувања и односот спрема другите тела на Собранието и неговите собори, Извршниот совет и републичките органи на управата, сходно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на комисиите на Собранието, ако со одлуката за формирање на заедничката комисија на два или повеќе собори не е поинаку определено.

VIII. ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Начин на остварување на функциите на Извршниот совет во Собранието

Член 226

Во вршењето на своите со Уставот и со закон утврдени функции, Извршниот совет:

— му предлага на Собранието утврдување на политиката и се грижи за спроведувањето на политиката што ја утврдува Собранието;

— се грижи за извршување на законите, републичките општествени планови, републичкиот буџет и другите акти на Собранието;

— му предлага на Собранието донесување на закони и други општи акти; на надлежните собори им дава мислење и предлози за донесување на закон, по нацртите или предлозите на закон или на друг општ акт на Собранието, кога тој не потекнува од Извршниот совет, а може да поднесува и амандмани на предлозите на тие акти;

— на надлежните собори на Собранието им предлага претресување на состојбата, појавите и

проблемите во врска со спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието и со извршувањето на законите и на другите општи акти на Собранието и на овие собори може да им предлага да заземаат ставови по тие прашања;

— по барање од соборите на Собранието им дава мислење по материјалите што тие ги претресуваат;

— на Собранието му поднесува предлог на основите на републичкиот општествен план и на републичкиот буџет и утврдува нацрти односно предлози на тие акти;

— учествува во работата на седниците на соборите преку свој претставник, кој во соборот го изнесува ставот на Извршниот совет по прашањата што се на дневен ред на тие седници;

— може да бара на седница на надлежниот собор на Собранието да се претресе определено прашање по кое Извршниот совет сака да изнесе свој став и да предложи по тоа прашање надлежните собори да заземат свој став. Претседателот на Соборот е должен да свика седница на соборот ако тоа го бара Извршниот совет заради изнесување на свој став и заземање став од надлежниот собор;

— дава одговори на пратенички прашања упатени до Извршниот совет;

— може да бара надлежните собори да го одложат претресувањето на предлог на акт или на друго прашање за да може тој да зазема свој став и да го изнесе на седница на соборот.

Член 227

Соборите можат од Извршниот совет да бараат:

- да подготви предлог на закон или друг акт од нивниот делокруг;

- да им го изложи својот став по определени прашања што се на дневен ред на нивните седници;

- да им поднесе извештај за определени прашања од нивниот делокруг.

На Извршниот совет соборите можат да му упатуваат прашања.

Член 228

Извршниот совет, преку својот претставник, учествува во работата на комисиите на Собранието и на одборите и другите работни тела на соборите на Собранието, по сопствена иницијатива или по барање од соодветното тело на Собранието односно на неговите собори, кога на седница на тие тела се разгледуваат предлози за донесување на закон, нацрти или предлози на закон или на друг општ акт чиј предлагач е Извршниот совет или друго прашање од општата политика. Претставникот на Извршниот совет на седниците на овие тела го изнесува ставот на Извршниот совет по прашањата што се на дневен ред.

Член 229

За остварување на соработката меѓу Извршниот совет од една страна, и соборите и телата на Собранието и неговите собори од друга страна, овие тела го известуваат Извршниот совет за своите седници.

2. Претставување на Извршниот совет во Собранието

Член 230

Општо право да го претставува Извршниот совет во Собранието и неговите собори има претседателот на Извршниот совет.

Извршниот совет може да определи еден од своите членови да го претставува во соборите на Собранието и во телата на Собранието или на соборите по одделни прашања.

Извршниот совет може да определи на седница на собор како и на седница на тело на Собранието или на соборот да го претставува функционер кој раководи со републички орган на управата во чиј делокруг спаѓа прашањето, кога на дневен ред на

седницата е предлог за донесување на закон, нацрт или предлог на закон или на друг општ акт.

При поднесувањето на предлог за донесување на закон, нацрт или предлог на закон или друг општ акт или друг материјал на Собранието, Извршниот совет го известува Собранието за своите претставници што ги определил за секој од надлежните собори.

Член 231

Кога на седница на собор или на тело на Собранието односно на собор се претресува предлог за донесување на закон, нацрт или предлог на закон или друг општ акт што ги поднел Извршниот совет, Извршниот совет упатува и свои повереници.

Извршниот совет може да упати свој повереник и во други случаи кога тоа го смета за нужно.

Извршниот совет ќе упати свој повереник и кога тоа го бара собор на Собранието или негов одбор.

Повереникот на Извршниот совет присуствува на седницата на соборот односно на негов одбор, дава известувања и појаснувања по предлогот за донесување на закон, нацрт или предлог на закон или друг општ акт на Собранието како и за други прашања што соборот или одборот ги претресува.

3. Известување на Собранието за работата на Извршниот совет

Член 232

Извршниот совет го известува Собранието за својата работа, а особено за спроведувањето на политиката чии основи ги утврдило Собранието во целина или за одделни области од општествениот живот, за извршување на одделни закони или други општи акти што ги донело Собранието, за движењето и развитокот на стопанството и на другите области од општествениот живот и општествените односи во тие области, како и за други работи што ги вршел и за проблемите што ги согледал во вршењето на своите работи.

Член 233

Извршниот совет е должен да го извести Собранието за прашањата од член 232 од овој деловник кога тоа го бара надлежниот собор на Собранието.

Секој собор на Собранието може да бара Извршниот совет да го извести за својата работа во областа што спаѓа во делокруг на соборот и за други прашања од таа област.

Претседателот на Собранието може да бара Извршниот совет да го извести Собранието за сите или за одделни прашања од член 232 од овој деловник.

Член 234

Извршниот совет го известува Собранието за својата работа и за други прашања што произлегуваат од неговата работа преку својот претставник на седницата на оној собор во чиј делокруг спаѓа тоа прашање, или преку извештајот што го доставува до претседателот на Собранието.

Извештајот што му го доставил Извршниот совет претседателот на Собранието го упатува од претседателите на сите собори на Собранието.

Извештајот на Извршниот совет за неговата работа во определен период го разгледуваат соборите на Собранието во чиј делокруг спаѓаат прашањата што ги содржи тој извештај.

Извештајот што го поднесува Извршниот совет по барање од еден собор на Собранието го разгледува тој собор.

Член 235

Ако Извршниот совет го известува Собранието со извештај, пред претресувањето на извештајот на Извршниот совет на седница на надлежниот

соброр на Собранието, овој извештај го разгледува надлежниот одбор на тој собор, а можат да го разгледуваат и други одбори на соборот, ако тој се однесува и на прашања од нивниот делокруг.

Откако ќе го разгледа извештајот на Извршниот совет, надлежниот одбор на Соборот ќе му достави свој извештај со мислења и предлози за прашањата на кои се однесува извештајот на Извршниот совет.

Член 236

По повод на известувањето на Собранието од страна на Извршниот совет на седниците на соборите се води претрес. Претресот се води на седницата на оној собор во чиј делокруг спаѓаат прашањата за кои Извршниот совет го известува Собранието.

Ако Извршниот совет го известил Собранието со извештај, претставникот на Извршниот совет на почетокот од претресот може да даде усно појаснување по извештајот.

По завршениот претрес надлежните собори на Собранието можат да заземат став во однос на работата на Извршниот совет како и во однос на другите прашања што биле претресувани, да утврди обврски во однос на спроведувањето на политиката и на извршувањето на законите и на другите општи акти на Собранието а може да даде и насоки за работа на Извршниот совет.

4. Одговорност на Извршниот совет

Член 237

Правата на Собранието во поглед на одговорноста на Извршниот совет ги остваруваат Републичкиот собор и Соборот на општините.

Секој од соборите на работните заедници може, во рамките на својот делокруг, да претресува прашања за одговорноста на Извршниот совет или да бара од надлежните собори да покренат постапка за остварување на одговорноста на Извршниот совет и за неговата работа, како и да предложат да се покрене постапка за разрешување на претседателот и на сите членови односно на одделни членови на Извршниот совет.

Член 238

Извршниот совет има право да поднесе колективна оставка и да ја образложи.

Колективната оставка на Извршниот совет го опфаќа претседателот и сите членови на Извршниот совет.

Колективната оставка на Извршниот совет ја поднесува претседателот на Извршниот совет до претседателот на Собранието кој им ја упатува на претседателите на сите собори. Претседателите на соборите колективната оставка на Извршниот совет им ја доставуваат на сите членови на соборот.

Кога Извршниот совет поднесува колективна оставка тој останува на должност до изборот на нов Извршен совет.

Член 239

Колективната оставка на Извршниот совет ја разгледуваат сите собори на Собранието и по повод на таа оставка тие можат да отворат претрес.

Ако по повод на колективната оставка на Извршниот совет еден од соборите на работните заедници отвори претрес, за своето мислење што ќе го утврди по претресот ги известува Републичкиот собор и Соборот на општините.

Член 240

Ако смета дека не е во состојба да обезбеди извршување на закон односно на друг општ акт чие донесување се предлага или ако смета дека не може да поднесува одговорност во случај да не се донесе закон или друг општ акт чие донесување тој го предлага, Извршниот совет може да го постави прашањето на доверба.

Член 241

Прашањето на доверба во името на Извршниот совет го поставува претседателот на Извршниот совет или член кого Извршниот совет ќе го определи за свој претставник.

Прашањето на доверба Извршниот совет го поставува на седница на надлежните собори на Собранието пред соборот да го донесе законот или другиот општ акт од член 240 од овој деловник.

За прашањето на доверба надлежните собори на Собранието гласаат истовремено кога и за предметот по повод на кој е поставено прашањето на доверба. Ако при гласањето за предметот соборот донесе одлука спротивна на мислењето односно на предлогот на Извршниот совет, се смета дека едновременно е изгласана и недоверба на Извршниот совет.

Кога по повод на поставено прашање за доверба надлежните собори изгласаат недоверба на Извршниот совет, Извршниот совет поднесува оставка.

Член 242

Оставка на должноста можат да поднесат претседателот на Извршниот совет и секој член на Извршниот совет.

Претседателот односно членот на Извршниот совет оставката му ја поднесува на претседателот на Собранието, кој ја упатува до претседателите на сите собори на Собранието. Претседателите на соборите оставката ја доставуваат до сите членови на соборот.

Член 243

Оставката на претседателот или на сите членови на Извршниот совет ја разгледуваат сите собори и по повод на нивната оставка тие можат да отворат претрес.

Соборите на работните заедници ја разгледуваат оставката на одделни членови на Извршниот совет ако тоа го предложи претседателот на соборот или ако тоа го бараат најмалку десет членови на соборот.

Ако по повод на оставката на претседателот или на одделен член на Извршниот совет собор на работните заедници отвори претрес, за мислењето што ќе го утврди по претресот ќе ги известат надлежните собори.

Член 244

За разрешувањето од должноста на Извршниот совет по повод на колективна оставка на Извршниот совет како и за разрешување на претседателот и на сите или одделни членови на Извршниот совет по повод на нивна оставка одлучуваат Републичкиот собор и Соборот на општините.

Кога оставка поднел претседателот на Извршниот совет, Републичкиот собор и Соборот на општините, ако го разрешат претседателот, истовремено ќе ги разрешат од должност и сите членови на Извршниот совет.

Член 245

Прашање на доверба на Извршниот совет во целина или на претседателот односно на одделен член на Извршниот совет може да се постави на седница на собор од најмалку дваесет пратеници — членови на тој собор.

Еден од пратениците што го поставуваат прашањето на доверба на седница на собор ќе ги изнесе причините поради кои се поставува прашањето на доверба.

Прашањето на доверба пратениците го поставуваат, особено, кога надлежниот собор ја претресува работата на Извршниот совет или друго прашање за кое Извршниот совет го известува Собранието, како и во други случаи кога претседателот на Извршниот совет или негов член, по сопствена иницијатива или по барање од надлежниот собор, го изнесува ставот на Извршниот совет односно својот став по определено прашање.

Член 246

Ако по повод на поставено прашање на доверба на седница на еден од соборите на работните заедници од страна на дваесет пратеници на тој собор, во рамките на својот делокруг, се изгласа недоверба на Извршниот совет или на одделен негов член, ќе им предложи на Републичкиот собор и на Соборот на општините да покренат постапка за разрешување на претседателот и на сите членови односно на одделни членови на Извршниот совет.

Член 247

Ако Републичкиот собор или Соборот на општините по повод на поставеното прашање на доверба од страна на дваесет пратеници — членови на тој собор, му изгласаат недоверба на Извршниот совет или на претседателот односно на одделен член на Извршниот совет, како и кога еден од соборите на работните заедници ќе предложи да се покрене постапка за разрешување по повод изгласана недоверба во тој собор, Републичкиот собор и Соборот на општините ќе покренат постапка за разрешување на претседателот и на сите членови односно на одделни членови на Извршниот совет.

Член 248

Кога ќе се покрене постапка за разрешување на претседателот на Извршниот совет, истовремено се покренува постапка и за разрешување на сите членови на Извршниот совет.

Член 249

За разрешувањето од должноста на претседателот и на сите членови на Извршниот совет претседателите на надлежните собори го известуваат претседателот на Собранието, а овој ги известува претседателите на соборите на работните заедници и претседателот на Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

IX. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА

Член 250

Заради извршување на задачите од својот делокруг соборите на Собранието и телата на Собранието и на соборите донесуваат програми и планови за својата работа.

Со програмите и плановите за работа се утврдуваат задачите и работите на Собранието, соборите и нивните тела, начинот на нивното извршување, како и формите на соработката со Собранијата на општините и на други општествено-политички заедници, општествено-политички организации, работни организации и нивните асоцијации и други самоуправни организации и здруженија во остварувањето на тие задачи.

Програмите и плановите за работа се утврдуваат во согласност со одредбите на овој деловник и на деловниците на соборите.

Член 251

Секој собор самостојно ја утврдува програмата за својата работа.

Програмите за работа се утврдуваат за период од една година а можат да се утврдуваат и за подолг период.

При утврдувањето на програмите за работа соборите ги земаат предвид предлозите на пратениците, на Претседателството на Собранието, на комисиите на Собранието, одборите и другите работни тела на соборот, програмите за работа на другите собори, предлозите на Извршниот совет и на републичките органи на управата како и предлозите на општинските собранија и на општествено-политичките, работните и други организации.

При изработката на програмата за работа соборите особено водат сметка за работите и задачите што произлегуваат од општествените планови и од основите на политиката што ја утврдило Собранието.

Член 252

При изработката и утврдувањето на програмата за работа, соборите соработуваат со општинските собранија, со општествено-политичките организации како и со работни организации и нивните асоцијации и со други самоуправни организации и здруженија.

Со програмата за работа, врз основа на меѓусебен договор со заинтересираните органи и организации, поблиску се определува начинот на учеството на тие органи и организации во проучувањето и разгледувањето на прашањата од заеднички интерес, а може да се определи кои органи и организации ќе се консултираат по одделни прашања од делокругот на соборот.

Член 253

Врз основа на програмата за работа соборите утврдуваат периодични планови за својата работа.

Член 254

Начинот на подготвувањето и постапката за донесување на програмите и плановите за работа на соборот и на неговите работни тела, како и формите на соработка со други органи и организации во постапката за утврдување на програмите и на плановите за работа, поблиску се уредува со деловникот на соборот.

Член 255

Комисиите на Собранието самостојно утврдуваат програма за својата работа.

Во програмата за работа, комисијата на Собранието, во рамките на својот делокруг, ги внесува задачите што за неа произлегуваат од програмите за работа на соборите на Собранието и од основите на политиката што ги утврдило Собранието.

Член 256

При изработката на програмата за работа комисијата на Собранието соработува со Собранијата на општините и на другите општествено-политички заедници, со општествено-политичките организации, со работните и други самоуправни организации и здруженија.

Член 257

Програмата за работа на комисијата на Собранието содржи, особено, образложение на задачите, времето на разгледување на одделни прашања како и органите и организациите со кои комисијата ќе соработува во остварувањето на своите задачи.

Врз основа на програмата за работа комисиите на Собранието утврдуваат периодични планови за својата работа.

Член 258

Во текот на изработката и утврдувањето на програмите и на плановите за работа, соборите и телата на Собранието и на соборите меѓусебно соработуваат заради усогласување на своите програми и планови за работа.

Работата на соборите и на телата на Собранието и на соборите во текот на изработката и утврдувањето на програмите и плановите за работа ја усогласува Претседателството на Собранието. За таа цел соборите и телата на Собранието нацртите на своите програми и планови за работа, пред да ги усвојат, му ги доставуваат на Претседателството на Собранието.

Пред усвојувањето на програмата за работа, нацртите на програмите за работа соборите му ги доставуваат на Извршниот совет на мислење.

Член 259

Врз основа на донесените програми за работа на соборите и на комисиите на Собранието, Претседателството на Собранието утврдува основна програма за работа на Собранието за една година.

Член 260

Програмите за работа на соборите и основната програма за работа на Собранието се објавуваат во Билтенот на Собранието или како посебни публикации.

X. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО

Член 261

За доследно остварување на јавноста во работата на Собранието, Собранието обезбедува услови за тоа и за работата на своите тела, за нивните одлуки и ставови по прашањата што тие ги претресуваат и за својата работа воопшто, редовно ја известува јавноста.

За запознавање на јавноста со работата на Собранието и за овозможување на граѓаните и на работните и други организации во сите фази од постапката за донесување на закони или други општи акти на Собранието да му поднесуваат свои предлози, мислења и забелешки, предлозите за донесување на закон, нацртите или предлозите на закон, на републичкиот општествен план, на републичкиот буџет и на други општи акти на Собранието се печатат во определен број примероци за да им бидат достапни на заинтересираните граѓани и работни и други организации.

Предлозите за донесување на закон, нацртите и предлозите на позначајни закони и други општи акти од интерес за јавноста, се објавуваат во дневниот печат или како посебна публикација, а може да се определи ваквите предлози и нацрти да им се достават на општинските собранија за да можат тие да обезбедат со нив да се запознаат, по нивно барање, граѓаните.

На граѓаните им се достапни и информативните и документационите материјали во врска со прашањата што се разгледуваат во Собранието.

Член 262

Со правилникот за внатрешниот ред во Собранието се определува начинот на утврдување бројот на примероците на предлозите на општите акти на Собранието што се печатат заради запознавање на граѓаните, на работните и други организации, како и условите и начинот под кои на граѓаните им се достапни нацртите и предлозите на општите акти и информативните и документационите материјали во врска со прашањата што се разгледуваат во Собранието.

Член 263

На граѓаните, во согласност со одредбите на правилникот за внатрешниот ред во Собранието, им се обезбедува слободен пристап на заедничка седница на сите собори на Собранието и на седниците на соборите на Собранието во просториите определени за таа намена.

На заедничка седница на сите собори и на седниците на секој собор одделно може да се одлучи за одделни прашања да се расправа без присуство на јавноста.

На седниците на комисиите на Собранието и на одборите и другите работни тела на соборите граѓаните можат да присуствуваат кога овие тела тоа ќе го одредат.

Член 264

Претставниците на печатот и на другите видови информации имаат право да присуствуваат на заедничка седница на сите собори, на седниците на соборите и на седниците на телата на Собранието и на соборите и за нивната работа да ја известуваат јавноста.

На заеднички седници на сите собори и на седниците на соборите може да се одлучи претставниците на печатот и на другите видови информации да можат да присуствуваат на седницата и кога на неа се расправа за некое прашање без

присуство на јавноста. За таквите прашања овие претставници за јавноста можат да даваат само известување за кои тоа на седницата ќе се одлучи. На седницата може да се одлучи известувањето за такво прашање да може да се дава дури по истекот на определен рок.

Телата на Собранието и на соборите можат да определат услови под кои претставниците на печатот и на другите средства за информации можат да ја известуваат јавноста за работата на нивните седници.

На седница на тело на Собранието или на собор може да се одлучи за одделни прашања да се расправа без присуство на претставници на печатот и на другите видови на информации.

Член 265

На претставниците на печатот и на другите видови информации им се ставаат на располагање информативните и документационите материјали за прашањата што се разгледуваат во Собранието, неговите собори и нивните тела и им се даваат други известувања за јавноста за работата во Собранието.

Член 266

Правата и должностите на претставниците на печатот и другите видови информации во Собранието поблиску се уредуваат со посебни правила што ги донесува претседателот на Собранието.

Член 267

За известувањето на јавноста, како и за остварувањето на правата и извршувањето на должностите на претставниците на печатот и на другите видови информации и за обезбедувањето на услови за нивната работа во Собранието се грижи службата за информации во Собранието.

XI. АКТИ НА СОБРАНИЕТО

Член 268

Собранието донесува закони, републички општествен план, републички буџет, завршна сметка за извршување на републичкиот буџет, декларации, резолуции, препораки и одлуки и дава автентични толкувања на закони што ги донело (општи акти на Собранието).

Собранието може да донесува и заклучоци.

Член 269

Законите ги донесуваат рамноправно Републичкиот собор и соодветниот собор на работните заедници односно Соборот на општините, надлежни според одредбите на Уставот и на овој деловник.

Автентично толкување на закон даваат соборите надлежни за донесување на тој закон.

Член 270

Со декларацијата се изразува општиот став на Собранието по прашањата од општо политичко значење.

Член 271

Со резолуцијата се укажува на состојбата, проблемите и потребите во определена област од општествениот живот, се утврдува политиката што треба да се спроведува во таа област и се даваат задолжителни упатства за спроведување на таа политика.

Со резолуцијата се даваат и задолжителни насоки за работа на органите на општествено-политичките заедници и на работните и други организации во работите од надлежност на Републиката.

Член 272

Со препораката се укажува на значењето на определени прашања што се однесуваат на развитокот на самоуправавањето и на самоуправните односи во определена област или на извршувањето на

законите и другите општи акти на Собранието и се изразува мислењето на Собранието во врска со утврдувањето на самоуправните односи и со развивањето на меѓусебната соработка на работните и други самоуправни организации по прашања од заеднички интерес и од интерес за самоуправното и општественото договарање. Со препораката се укажува и на мерките што би требало да ги преземат работните и други самоуправни организации и државни органи за решавање на овие прашања во согласност со нивните задачи и интереси.

Работната и друга самоуправна организација и државен орган, на кој им е упатена препораката, ја разгледуваат препораката и заземаат став по прашањата на кои се однесува препораката.

Член 273

Декларациите, резолуциите и препораките ги донесуваат, според одредбите на Уставот и на овој деловник за делокругот на соборите, рамноправно Републичкиот собор и соодветниот собор на работните заедници односно Соборот на општините.

По повод на прашање од општо политичко значење декларации и препораки можат да се донесуваат и на заедничка седница на сите собори на Собранието.

По повод на прашањата што, според Уставот и овој деловник, самостојно ги претресуваат соборите на работните заедници односно Соборот на општините, препораки можат да донесуваат тие собори самостојно.

Член 274

Одлуката се донесува како извршен пропис, како акт за вршење на правата на Собранието или како акт за регулирање на внатрешната организација и односите во Собранието.

Одлуката, како извршен пропис, е акт на извршување и конкретизирање на одделен закон. Одлука како извршен пропис може да донесува и Административната комисија на Собранието, ако е за тоа овластена.

Со одлуката како акт на вршење на правата на Собранието, надлежните собори одлучуваат за избор, именување или разрешување, за потврдување или давање согласност на соодветните акти на работни и други самоуправни организации или општествени фондови, како и за вршење на други права на Собранието утврдени со Уставот или со овој деловник.

Соборите донесуваат одлуки како акти со кои се уредува внатрешната организација и односите во Собранието. Овие прашања можат да се уредуваат и со деловник, правилник или друг соодветен акт.

Член 275

Соборите на Собранието можат, во рамките на својот делокруг, да донесуваат заклучоци за својата работа, за работата на телата што тие ги формирале како и за работата на службите на Собранието.

Комисиите на Собранието и одборите и другите тела на соборите можат да донесуваат заклучоци само за својата работа.

Секој собор на Собранието, во рамките на својот делокруг, може со заклучок да утврдува обврски на Извршниот совет и на републичките органи на управата во однос на подготвувањето на закони или на други општи акти или по однос на вршењето на други работи од нивниот делокруг, како и да ја утврдува состојбата и да зазема ставови и гледишта во врска со прашањата што ги претресувал.

Со заклучок што рамноправно го донесуваат Републичкиот собор и соодветниот собор на работните заедници односно Соборот на општините можат да се утврдуваат ставови и гледишта по прашања што се однесуваат на спроведување на закон или на друг општ акт на Собранието или на спроведување на политиката што ја утврдило Собранието, како и по други прашања што ги претресувале два или повеќе собори на Собранието.

Член 276

Текстот на законот не се потпишува

Указите за прогласување на законите ги потпишува претседателот на Собранието.

Актите што се донесуваат на заедничка седница на сите собори, како и актите што соборите ги донесуваат во рамноправен или самостоен делокруг, освен препораките што ги донесуваат одделни собори самостојно, ги потпишува претседателот на Собранието.

Заклучоците донесени според член 275, став 4 од овој деловник ги потпишува претседателот на Собранието.

Препораките што ги донесуваат соборите самостојно ги потпишува претседателот на соборот што ја донел препораката.

Заклучоците што самостојно ги донесуваат соборите и работните тела на Собранието и на соборите ги потпишува претседателот на соборот односно претседателот на телото што го донело заклучокот.

Член 277

Законите и другите акти на Собранието се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Заклучоците на соборите и на работните тела на Собранието и на соборите се објавуваат во Билтенот на Собранието и им се доставуваат на телата и на службите на Собранието, односно на органите и организациите на кои тие се однесуваат, а соборите можат да одлучат заклучоците со кои се утврдуваат ставови и гледишта да се објават и во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

За објавување на законите и на другите акти на Собранието се грижи секретарот на Собранието.

На оригиналите на законите се става печатот на Социјалистичка Република Македонија, а на оригиналите на другите акти на Собранието се става печатот на Собранието.

Оригиналите на законите и на другите акти на Собранието се чуваат во Собранието.

За чувањето и за евиденцијата на оригиналите на законите и на другите акти на Собранието се грижи секретарот на Собранието.

XII. ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

1. Постапка за донесување на закон

А) Покренување на постапка

Член 278

Постапката за донесување на закон започнува со поднесувањето на предлогот за донесување на закон.

Предлог за донесување на закон може да поднесе секој пратеник на Собранието — член на надлежниот собор за донесување на тој закон, одбор на собор и Извршниот совет, како и комисија на Собранието во рамките на својот делокруг (овластен предлагач на закон).

Секој собор на Собранието може да предложи донесување на закон од делокругот на друг собор.

Член 279

Секој пратеник може на седница на собор или на седница на одбор чиј член е да укаже на потребата од донесување на определен закон. По повод на тоа укажување соборот односно одборот може да определи начин на кој ќе се изработи и ќе се поднесе предлогот за донесување на тој закон.

Секој пратеник — член на собор што не е надлежен за донесување на закон и одбор на тој собор може во соборот да предложи да се донесе закон од делокругот на друг собор. Ако го усвои ваквиот предлог, соборот ќе го определи начинот на кој ќе се изработи предлогот за донесување на закон и ќе го поднесе како овластен предлагач на законот.

Член 280

Собранијата на општините и другите државни органи, месните и други самоуправни заедници, работните и други организации и граѓани можат во Собранието да дадат иницијатива за донесување на закон или на друг општ акт (барање за донесување на закон).

Член 281

Барањето за донесување на закон што на Собранието ќе му ги поднесе општинско собрание, Уставниот суд на Македонија, Врховниот суд на Македонија, Вишиот стопански суд, како и општествено-политичка или друга самоуправна организација што дејствува на целата територија на Социјалистичка Република Македонија — се упатува непосредно до надлежните собори.

Откако ќе го разгледа барањето за донесување на закон, надлежниот собор со заклучок може да определи начинот на кој ќе се изработи и ќе се поднесе предлог за донесување на закон во смисла на барањето за донесување на закон.

За ставот што ќе го заземе по барањето за донесување на закон, соборот ќе го извести подносителот на барањето за донесување на закон.

Член 282

Барањата за донесување на закон што не потекнуваат од органи и организации од член 281 од овој деловник, се упатуваат до Комисијата за претставки и поплаки на Собранието.

При разгледувањето на барање за донесување на закон Комисијата за претставки и поплаки соопштува со соодветните тела на Собранието и на неговите собори и од нив и од други органи може да бара мислење по барањето за донесување на закон.

Ако смета дека по барањето за донесување на закон треба да се донесе закон, Комисијата за претставки и поплаки може да поднесе предлог за донесување на закон и на надлежните собори да им предложи барањето да го разгледаат и да определат начин на кој ќе се изработи и поднесе предлог за донесување на закон.

Комисијата за претставки и поплаки го известува подносителот на барањето за донесување на закон за ставот што го зазела по повод неговото барање.

Б) Предлог за донесување на закон**а) Содржина на предлогот за донесување на закон****Член 283**

Предлогот за донесување на закон треба да ги содржи причините поради кои треба да се донесе законот, основните начела врз кои треба да се засновува законот и содржината на законот.

Содржината на законот ги опфаќа, во вид на тези, основните односи што се уредуваат со законот и начинот на кој се предлага нивното уредување.

Член 284

Предлогот за донесување на закон мора да биде образложен.

Образложението мора особено да ги содржи:

— уставниот основ по кој соодветните прашања можат да се уредуваат со закон;

— состојбата во областа што се уредува со законот и извршувањето на постојните прописи во таа област;

— целта што се сака да се постигне со уредувањето на односите на предложениот начин;

— износот на финансиските средства потребни за спроведувањето на законот и начинот на обезбедување на тие средства, како и дали спроведувањето на законот повлекува материјални обврски за општините, работните и други организации.

Член 285

Кон предлогот за донесување на закон се прилагаат и соодветни документациони материјали.

б) Поднесување и упатување на предлогот за донесување на закон**Член 286**

Предлогот за донесување на закон му се поднесува на претседателот на Собранието, кој им го упатува на претседателите на сите собори на Собранието и на Законодавно-правната комисија.

Член 287

Претседателите на соборите на Собранието надлежни за донесување на законот, предлогот за донесување на закон им го доставуваат на сите членови на тие собори и тоа најдоцна 15 дена пред денот определен за одржување на седницата на соборот на која ќе се претресува тој предлог.

За примањето на предлогот за донесување на закон се известуваат и членовите на соборите што не се надлежни за донесување на тој закон и тоа преку Билтенот на Собранието, со тоа што предлогот за донесување на закон им стои на располагање во документацијата на Собранието, а ќе им се достави ако тие тоа го бараат.

Член 288

Предлогот за донесување на закон што не го поднел Извршниот совет, претседателот на Собранието ќе му го упати и на Извршниот совет заради давање на мислење.

Извршниот совет дава мислење по предлогот за донесување на закон, по правило, пред неговото претресување на седници на надлежните собори.

в) Разгледување на предлогот за донесување на закон во одборите**Член 289**

Пред да се претресе на седница на надлежните собори, предлогот за донесување на закон го разгледуваат одборите на тие собори во чиј делокруг во целина или во неговиот поголем дел спаѓаат прашањата што се уредуваат со законот.

Член 290

Ако со предлогот за донесување на закон се опфатени прашања што спаѓаат и во делокруг на други одбори на соборот, во однос на тие прашања предлогот за донесување на закон можат да го разгледуваат и тие одбори.

Ако предлогот за донесување на закон содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства, предлогот ќе го разгледа и одборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата на буџетот и тоа во поглед на влијанието на овие одредби врз средствата со кои се располага и можните извори за финансирање на предложените решенија.

Одборите, кои покрај надлежниот одбор, го разгледувале предлогот за донесување на закон, своите мислења и предлози му ги доставуваат на надлежниот одбор.

Член 291

Одборите го разгледуваат предлогот за донесување на закон од гледна точка на потребата од донесување на законот, начелата врз кои треба да се засновува законот, како и основните односи што се уредуваат со законот и начинот на нивното уредување.

Член 292

Откако ќе го разгледа предлогот за донесување на закон, одборот ќе му поднесе на соборот свој извештај во кој ќе го изнесе својот став по предлогот за донесување на закон, а ќе ги наведе и мис-

лењата и предлозите што биле изнесени во текот на разгледувањето на предлогот за донесување на закон.

Надлежниот одбор е должен да ги разгледа и мислењата и предлозите што му ги доставиле другите одбори на соборот, што го разгледувале предлогот за донесување на закон и во извештајот што му го поднесува на соборот да ги изнесе и нивните мислења и предлози со свое мислење по нив.

Член 293

Своите извештаи одборите му ги доставуваат на претседателот на соборот, кој им ги упатува на сите членови на соборот и тоа најдоцна 8 дена пред денот определен за одржување на седницата на соборот на која ќе се претресува предлогот за донесување на закон.

Извештаите на одборите ѝ се доставуваат и на Законодавно-правната комисија на Собранието веднаш по одржаната седница на одборот.

Член 294

Откако ќе го разгледа предлогот за донесување на закон одборот определува свој известител од редот на членовите на одборот. На седницата на соборот известителот на одборот може да го образложи ставот, мислењата и предлозите на одборот.

Член 295

Ако предлогот за донесување на закон не се однесува на сложена и обемна материја, претседателот на соборот, по претходно прибавено мислење од претседателот на надлежниот и на заинтересираните одбори, како и на Законодавно-правната комисија, на соборот може да му предложи предлогот за донесување на закон да се претресе веднаш на седница на соборот.

г) Разгледување на предлогот за донесување на закон во Законодавно-правната комисија

Член 296

Законодавно-правната комисија на Собранието, во рамките на својот делокруг, предлогот за донесување на закон го разгледува од гледна точка на потребата од донесување на таков закон за изградба на правниот систем и неговата усогласеност со Уставот и за тоа на надлежните собори им поднесува извештај со свои мислења и предлози.

Законодавно-правната комисија во својот извештај дава мислење и за предлозите што на соборот му ги поднел надлежниот одбор.

Член 297

Извештајот на Законодавно-правната комисија им се доставува и на надлежните одбори што го разгледувале предлогот за донесување на закон, веднаш по одржувањето на седницата на Комисијата.

Ако предлозите на Законодавно-правната комисија не се во согласност со предлозите на надлежниот одбор, пред претресувањето на предлогот за донесување на закон на седница на соборот, овој одбор ќе го разгледа извештајот на Комисијата заради усогласување на ставовите по предлогот за донесување на закон.

Ако предлозите на Законодавно-правната комисија и на надлежниот одбор по однос на предлогот за донесување на закон не можат да се усогласат, надлежниот одбор за тоа ќе го извести соборот.

Член 298

По разгледувањето на предлогот за донесување на закон Законодавно-правната комисија определува свој известител од редот на членовите на Комисијата, кој, на седницата на соборот може да ги образложи мислењата и предлозите на Комисијата.

д) Претрес на предлог за донесување на закон на седница на собор

Член 299

Подносителот на предлогот за донесување на закон односно неговиот претставник на почетокот на претресот може да даде образложение по предлогот за донесување на закон. Тој има право во текот на целиот претрес да учествува, да дава појаснувања и да изнесува свои мислења.

Член 300

Претставникот на Извршниот совет може да учествува во текот на целиот претрес на предлогот за донесување на закон и кога предлогот за донесување на закон не потекнува од Извршниот совет.

Член 301

Претресот на предлогот за донесување на закон на седница на надлежниот собор, по правило, е единствен.

Соборот може да одлучи да води одделно претрес по предлогот во начело и претрес по предлогот во поединости.

Претресот по предлогот во начело се врши на тој начин што членовите на соборот ги изнесуваат своите мислења за тоа дали е потребно законот да се донесе и за основните начела врз кои законот треба да се засновува.

Ако соборот го усвои предлогот во начело, се минува на претрес на предлогот во поединости.

Претресот на предлогот во поединости се врши на тој начин што се расправа за основните односи што со законот се уредуваат и за начинот на кој се предлага нивното уредување.

Член 302

Врз основа на претресот надлежните собори заземаат став за тоа дали е потребно законот да се донесе.

Ако надлежниот собор најде дека е потребно законот да се донесе, тој ќе донесе заклучок за усвојување на предлогот, со кој ќе ги утврди начелата врз кои треба да се засновува законот, основните односи што се уредуваат со законот и начинот на нивното уредување.

Ако надлежниот собор најде дека не е потребно да се донесе закон, тој со заклучок ќе го одбие предлогот за донесување на закон.

За заклучокот на соборот се известува подносителот на предлогот за донесување на закон.

Член 303

Врз основа на заклучокот на надлежните собори за усвојување на предлогот за донесување на закон, подносителот на тој предлог пристапува кон изработка на предлог на закон.

Ако подносителот на предлогот за донесување на закон изјави дека не е во можност да го изработи предлогот на закон, соборите можат да определат предлогот на закон да го изработи или изработката на предлогот на закон да ја обезбеди:

- одбор на собор или комисија на Собранието;
- заедничка комисија на два или повеќе собори што за таа цел тие ќе ја формираат;
- група пратеници;
- републички органи на управата;
- установа или група научни, стручни или јавни работници или некои од нив.

Со заклучокот на соборот може да се определи и рокот за изработка на предлогот на закон.

Член 304

Ако подносителот на предлогот за донесување на закон не се согласува со заклучокот на соборите за начелата врз кои треба да се засновува законот, со начинот на уредување на основните односи што треба да се уредат со законот како и за неговата содржина, надлежните собори можат со

заклучок да определат предлогот на закон да го поднесе одбор на собор, комисија на Собранието или Извршниот совет.

Член 305

Ако со законот чие донесување се предлага се уредуваат системски прашања, или сложена и обемна материја, како и во други случаи кога за тоа ќе се укаже потреба, надлежните собори ќе определат, со заклучокот за усвојување на предлогот за донесување на закон, овластениот предлагач на законот претходно да пристапи кон изработка на нацрт на закон, што ќе се претресува пред предлогот на закон.

Ако одбор и Законодавно-правната комисија при разгледување на предлогот за донесување на закон најдат дека постои потреба претходно да се пристапи кон изработка на нацрт на закон, за тоа ќе ги известат надлежните собори и ќе им предложат на соборите да донесат соодветен заклучок.

Секој член на соборот и подносителот на предлогот за донесување на закон можат, сè до заклучувањето на претресот, да предложат соборот да определи овластениот предлагач на законот претходно да пристапи кон изработка на нацрт на закон.

Член 306

Со заклучокот за усвојување на предлогот за донесување на закон, надлежните собори можат да ги определат и органите и организациите што ќе се консултираат при изработката на предлогот односно нацртот на законот, да се организираат посебни советувања како и да одредат други форми на соработка со заинтересирани органи и организации кои можат да придонесат за подобра изработка на предлогот односно на нацртот на закон.

Член 307

Ако не е во прашање сложен или обемен закон подносителот на предлогот за донесување на закон може кон тој предлог да поднесе и предлог на закон и да предложи предлогот на закон да се претресе на истата седница на надлежните собори на која се претресува и предлогот за донесување на закон.

Откако ќе утврди дека е потребно да се донесе закон, надлежниот собор ќе одлучи по предлогот на истата седница да се претресе и предлогот на закон, и ако таквиот предлог се усвои, се минува на претрес по предлогот на закон според одредбите на овој деловник што се однесуваат на претрес на предлогот на закон.

В) Нацрт на закон

Член 308

Овластениот предлагач на закон на Собранието му поднесува нацрт на закон кога надлежните собори така ќе одлучат.

Член 309

Нацртот на закон мора да биде изработен во вид на одредби и решенијата што со него се предлагаат да бидат правно формулирани.

Нацртот на закон мора да биде образложен. Во образложението на нацртот се наведуваат и мислењата и ставовите на одделни собори на Собранието, на општинските собранија и на други органи и организации што во текот на изработката на нацртот биле консултирани, а кои подносителот на нацртот не ги усвоил како и причините поради кои не ги усвоил.

Кон нацртот на закон се поднесува и потребната документација, која, покрај другото, мора да содржи и податоци за износот на финансиските средства потребни за спроведување на законот и за начинот на обезбедување на тие средства.

Подносителот на нацртот на закон со кој се вршат измени или дополнувања на закон, кон нацртот е должен да го поднесе и текстот на одредбите од постојниот закон што се менуваат односно дополнуваат.

Член 310

Во поглед на поднесувањето и упатувањето на нацртот на закон како и неговото разгледување во одборите и во Законодавно-правната комисија, сходно се применуваат соодветните одредби од овој деловник што се однесуваат на предлог за донесување на закон.

Член 311

На седница на надлежниот собор по нацртот на закон прво се води претрес во начело.

Претресот во начело се врши на тој начин што членовите на соборот ги изнесуваат своите мислења за тоа дали начелата врз кои треба да се заснова законот, утврдени од надлежните собори, се правилно и доследно спроведени во нацртот на закон и дали со него се опфатени основните односи што треба да се уредат со него.

Член 312

Ако надлежниот собор не го усвои нацртот на закон во начело, нацртот ќе го врати на неговиот подносител и со заклучок ќе утврди во кој поглед нацртот треба да се измени или дополни.

Соборот може да определи рок во кој подносителот ќе му достави изменет односно дополнет нацрт на законот.

Член 313

Ако надлежниот собор го усвои нацртот на закон во начело, се минува на претрес на нацртот во поединости.

Претресот во поединости се врши на тој начин што се расправа за одделни прашања дадени во рамките на општите и основните поставки во одделни членови од нацртот на закон.

По завршениот претрес соборот со заклучок ги утврдува своите ставови и забелешки на нацртот на закон и му ги упатува на подносителот на нацртот за овој да изработи предлог на закон и да му го достави на Собранието.

Г) Предлог на закон

Член 314

Предлогот на закон се поднесува во форма во која се донесуваат законите.

Со предлогот на закон се поднесува и образложение кое особено ги опфаќа: причините поради кои се донесува законот, проблемите што се решаваат со законот, податоците за износот на финансиските средства потребни за спроведување на законот и начинот на обезбедување на тие средства, како и други околности што се од значење за прашањата што се уредуваат со законот.

Подносителот на предлогот на закон, со кој се вршат измени или дополнувања на закон, кон предлогот на закон е должен да го поднесе и текстот на одредбите од постојниот закон што се менуваат односно дополнуваат, ако соборите претходно не претресувале нацрт на закон.

Член 315

Во поглед на поднесувањето и упатувањето на предлог на закон, како и неговото разгледување во одборите и во Законодавно-правната комисија, сходно ќе се применуваат соодветните одредби од овој деловник, што се однесуваат на предлог за донесување на закон, со тоа што предлозите што ги даваат со цел да се дополнят или измени предлог на закон одборите односно Законодавно-правната комисија ги поднесуваат до надлежните собори во форма на амандман.

Член 316

Предлагачот на законот односно неговиот претставник во почетокот на претресот на предлогот на закон на седница на собор може да дава образложенија по предлогот. Тој има право да учествува во текот на целиот претрес по предлогот на закон, да дава појаснувања и да изнесува свои мислења.

Член 317

Претставникот на Извршниот совет може да учествува во текот на целиот претрес на предлог на закон на седница на собор.

Член 318

Претресот на предлог на закон на седниците на надлежните собори го опфаќа општиот претрес на предлогот и претресот на текстот на предлогот.

Во текот на општиот претрес на предлогот се расправа за предлогот во начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат појаснувања и да се покренуваат други прашања во поглед на решенијата што се дадени во предлогот на закон.

Во текот на претресот на текстот на предлог на закон се расправа за текстот во целина, а соборот може да одлучи да се расправа за предлогот по делови, глави односно оддели или по членови.

Во текот на претресот на текстот на предлог на закон се одлучува и за амандманите.

Член 319

Ако е во прашање предлог на сложен или обемен закон, како и во други случаи кога се смета дека е тоа потребно а соборот претходно не претресувал нацрт на тој закон, соборот може да одлучи предлогот на закон да го претресува како нацрт на закон.

Д) Амандмани**Член 320**

Предлогот за измена или дополнување на предлог на закон се поднесува во форма на амандман. Амандмани се поднесуваат само на предлог на закон.

Член 321

Амандманот се поднесува писмено.

Ако амандманот содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства, подносителот на амандманот е должен истовремено да укаже и на можностите за обезбедување на тие средства.

Член 322

Амандман на предлог на закон може, по правило, да се поднесе најдоцна 8 дена пред денот определен за одржување на седницата на соборот на која ќе се претресува предлогот на закон, а се поднесува преку претседателот на соборот.

Член 323

Амандманот на предлог на закон претседателот на соборот им го доставува веднаш на сите членови на соборот, на подносителот на предлогот на законот и на Извршниот совет, кога тој не е предлагач на законот.

Амандманот на предлог на закон претседателот на соборот им го доставува и на надлежниот одбор на соборот и на Законодавно-правната комисија на Собранието за да го проучат и на соборот да му достават извештај со мислења и предлози по него.

Член 324

Ако амандманот на предлог на закон содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства, претседателот на соборот амандманот веднаш ќе му го достави и на одборот на соборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата на буџетот односно на приходите на Републиката, за да го проучи влијанието на амандманот врз средствата со кои се располага и можните извори за финансирање на предложените решенија и за тоа да го извести соборот.

Член 325

Член на надлежниот собор, чиј предлог го поддржуваат најмалку десет членови на тој собор, може, по исклучок, да поднесе амандман на предлог на закон на седница на соборот во текот на претресот на тој предлог. И ваков амандман се поднесува писмено.

Подносителот на предлогот на закон може да поднесува амандман сè до заклучувањето на претресот по предлогот на закон. Извршниот совет може да поднесува амандмани и на предлози на закон што не ги поднел тој и тоа сè до заклучувањето на претресот на предлогот на закон.

Амандманот на подносителот на предлогот на закон и амандманот со кој тој се согласил се смета за составен дел на предлогот.

Член 326

Ако амандманот на предлог на закон содржи одредби со кои се менуваат начелата врз кои се засновува законот, а кои претходно ги утврдиле надлежните собори, или ако усвојувањето на амандманот би повлекувало со себе побитни измени на текстот на предлогот на закон, за амандманот не може да се одлучува на седница на собор ако надлежниот одбор на соборот и Законодавно-правната комисија не му поднеле свој извештај за тој амандман.

За амандманите од член 324 од овој деловник соборот на седница не може да одлучува ако по него не добил извештај од соодветниот одбор.

Член 327

За амандманот се води посебен претрес на седница на соборот во кој е поднесен.

За амандманот има право да се изјасни подносителот на предлогот на закон и известителот на надлежниот одбор или друг одбор што го претресувал законот кога за тоа е овластен според одредбите на овој деловник.

Извршниот совет има право да се изјаснува за амандманите и кога тој не го поднел предлогот на закон.

Член 328

По амандман на предлог на закон, поднесен во текот на претресот на предлогот на закон, соборот може да одлучи претресот да се одложи и да продолжи на една од неговите наредни седници или претресот да се прекине додека надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија не го проучат амандманот.

Соборот ќе го одложи претресот на амандманот ако подносителот на предлогот на закон, Извршниот совет или надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија побараат одлучувањето по амандманот да се одложи за да можат амандманот да го проучат и по него да се изјаснат.

Член 329

За амандманот се одлучува пред да се гласа за членот од предлогот на закон на кој се однесува амандманот.

Ако на ист член од предлогот на закон се поднесени два или повеќе различни амандмани, за амандманите се гласа според редот по кој се поднесени. Доколку со некој од амандманите се предлага бришење на одделен член од предлогот на закон, прво се гласа за тој амандман и ако тој амандман биде усвоен нема да се гласа за другите амандмани на тој член.

Г) Скратување на роковите во постапката за донесување на закон**Член 330**

Ако не е во прашање сложен или обемен закон, овластениот предлагач на законот, со поднесувањето на предлогот за донесување на закон или предлог на закон, може да предложи роковите за извршување на одделни работи определени со овој деловник, да се скратат.

Предлог за скратување на роковите од претходниот став може да поднесе и претседателот на Собранието и одбор на собор.

Член 331

Предлогот за скратување на роковите мора да биде образложен.

За предлогот се известуваат сите членови на соборот и Законодавно-правната комисија истовремено кога им се доставува предлогот за донесување на закон односно предлог на закон.

Член 332

Откако ќе го прими предлогот за скратување на роковите претседателот на надлежниот собор може да свика седница на соборот и пред да истекне рокот кој според одредбите на овој деловник мора да измине од денот на доставувањето на извештајот и на другите материјали на членовите на соборот до денот определен за одржување на седницата на која ќе се претресува предлогот за донесување на закон односно предлогот на закон.

Претседателот на соборот може и по своја иницијатива, а по претходно прибавено мислење од надлежниот одбор и од Законодавно-правната комисија, да свика седница на соборот на начин од претходниот став, со тоа што во актот за свикнување на седницата ќе укаже дека роковите се скратени.

Член 333

Соборот на седницата претходно одлучува по предлогот за скратување на роковите и ако го усвои тој предлог пристапува кон претресување на предлогот за донесување на закон односно предлог на закон.

Ако не го усвои предлогот за скратување на роковите соборот ќе го одложи претресот на предлогот за донесување на закон односно предлогот на закон.

Член 334

Во постапката за донесување на закон во која се скратени роковите, амандмани можат да се поднесуваат сè до заклучувањето на претресот на предлогот на закон.

Во претрес се земаат сите амандмани на пратениците, без оглед на тоа дали ги поддржуваат со овој деловник определен број на пратеници.

Е) Итна постапка за донесување на закон

Член 335

По исклучок, закон може да се донесе и по итна постапка.

По итна постапка може да се донесе само закон со кој се уредуваат такви прашања, за чие уредување постои вистинска и неодољива потреба и ако одолговлекувањето на законското уредување на тие прашања би имало штетни последици за интересите на општествената заедница.

Член 336

Донесување на закон по итна постапка може да предложи секој властен предлагач на закон.

Во својот предлог властениот предлагач е должен посебно да укаже во што се состои вистинската и неодољивата потреба од итно донесување на законот и кои се штетните последици што би ги предизвикало одолговлекувањето на донесувањето на тој закон.

Кон предлогот законот да се донесе по итна постапка се поднесува и предлог на закон чие донесување се предлага.

Член 337

За оправданоста на предлогот да се донесе закон по итна постапка одлучуваат соборите надлежни за донесување на законот.

Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, пред одлучувањето по предлогот, соборите ќе побараат мислење од Извршниот совет.

Член 338

Ако надлежните собори го усвојат предлогот законот да се донесе по итна постапка, веднаш се пристапува кон претрес по предлогот на закон на седница на собор, но соборите можат, пред или во текот на претресот, да побараат од надлежниот одбор или од Законодавно-правната комисија, секој од својот делокруг, итно да поднесе свое мислење и предлози по предлогот на законот.

Член 339

На предлог на закон што се донесува по итна постапка секој пратеник може да поднесува амандмани до заклучувањето на претресот.

Ако со амандманот се менуваат начелата врз кои се засновува предлогот на закон или ако со неговото усвојување би биле предизвикани побитни измени во текстот на предлогот на закон, односно ако со амандманот се ангажираат финансиски средства, со амандманот ќе се постапи на начин определен во членовите 324 и 326 од овој деловник. Одборите и Законодавно-правната комисија се должни веднаш да го разгледаат амандманот и на соборите да им поднесат извештај со мислења и предлози по него.

2) Учество на другите собори во донесувањето на закони од страна на надлежните собори

а) Прашања од делокруг на надлежните собори што се однесуваат и на областа од делокругот на друг собор

Член 340

Секој член на соборот и одбор на соборот можат на соборот да му предложат да претресе предлог за донесување на закон, нацрт односно предлог на закон во чие донесување тој собор не учествува, ако со тој закон се уредуваат прашања што се однесуваат и на област од делокругот на тој собор (друг собор).

Предлогот му се поднесува на претседателот на соборот, а може да се поднесе и на седница на соборот.

Ако предлогот му е поднесен на претседателот на соборот, тој е должен да го внесе во предлогот на дневниот ред за седницата на соборот. Претседателот на соборот може и по сопствена иницијатива да внесе во предлогот на дневен ред претресување на предлог односно на нацрт од ставот 1 на овој член.

Член 341

Ако надлежниот собор бара од друг собор мислење по предлог за донесување на закон, нацрт или предлог на закон од неговиот делокруг, другиот собор е должен предлогот односно нацртот да го претресе и по него да даде мислење.

Член 342

Ако другиот собор го усвои предлогот да претресе предлог за донесување на закон, нацрт односно предлог на закон во чие донесување тој не учествувал или ако надлежниот собор бара од него мислење по таков предлог односно нацрт, предлогот односно нацртот со сите материјали што се однесуваат на нив им се доставува на сите членови на другиот собор.

Член 343

Во поглед на разгледувањето на предлог за донесување на закон, нацрт односно предлог на закон од член 340 од овој деловник од страна на одборите на другиот собор како и во поглед на претресувањето на тие предлози односно нацрти на седница на другиот собор, сходно се применуваат соодветните одредби од овој деловник за постапката за донесување на закон во надлежните собори.

Член 344

Откако ќе го разгледа предлогот за донесување на закон, нацртот односно предлогот на закон, другиот собор со заклучок го утврдува својот став.

Заклучокот од претходниот став претседателот на другиот собор им го доставува на претседателите на надлежните собори.

Член 345

Надлежните собори ги разгледуваат мислењата и предлозите на другиот собор, по нив заземаат свој став и за својот став го известуваат тој собор.

б) Прашања од особен интерес за работните луѓе односно за општините**Член 346**

Секој собор во текот на постапката за донесување на закон, во чие донесување тој не учествува, може да им предлага на надлежните собори измени и дополнувања на законот, ако со него се уредуваат прашања од особен интерес за работните луѓе односно за општините што тој собор ги претставува (заинтересиран собор).

Член 347

Ако смета дека со предлогот за донесување на закон, со нацртот односно со предлогот на закон се уредува и прашање од особен интерес, претседателот на заинтересираниот собор тоа прашање ќе го внесе во предлогот на дневниот ред за седница на соборот.

Претседателот на заинтересираниот собор ќе го внесе во предлогот на дневниот ред за седница на соборот прашањето од особен интерес и кога тоа го предложил одбор на соборот или член на соборот чиј предлог го поддржуваат десет членови на тој собор, можат на самата седница на соборот да предложат таквото прашање да се стави на дневен ред на седница на соборот.

Претседателот на заинтересираниот собор ќе го внесе во предлогот на дневниот ред на седница на соборот прашањето од особен интерес и кога тоа ќе го предложи Претседателството на Собранието.

Истовремено кога го внесува во предлогот на дневниот ред за седница на соборот прашањето од особен интерес, претседателот на соборот ќе им го достави на сите членови на соборот предлогот за донесување на закон, нацртот односно предлогот на закон со кој се уредува прашањето од особен интерес, заедно со сите материјали што се однесуваат на него.

Член 348

Ако заинтересираниот собор заклучи дека прашањето што е ставено на дневен ред на седницата на соборот е од особен интерес, ќе пристави кон претресување на тоа прашање.

Во поглед на разгледувањето на прашањата од особен интерес од страна на одборите на заинтересираниот собор и во поглед на претресувањето на тие прашања на седница на заинтересираниот собор, сходно се применуваат соодветните одредби од овој деловник за постапката за донесување на закон.

Член 349

По завршениот претрес заинтересираниот собор на надлежните собори може да им предложи изменување или дополнување на предлогот за донесување на закон, нацртот односно предлогот на закон.

Предлогот од претходниот став се утврдува со заклучок.

Во заклучокот мора да бидат наведени причините поради кои се предлага изменување или дополнување на законот.

Заинтересираниот собор може да определи свој претставник кој на седниците на надлежните собори усно ќе го образложи предлогот на заинтересираниот собор.

Член 350

Надлежниот собор е должен да го разгледа предлогот на заинтересираниот собор за изменување и дополнување на предлогот за донесување на закон или нацртот на закон и по него да заземе став.

Ако надлежниот собор смета дека овој предлог на заинтересираниот собор не треба да го усвои, ќе го извести заинтересираниот собор за својот став и за причините поради кои не го усвоил предлогот и ќе одлучи за предлогот за донесување на закон односно за нацртот на закон.

Член 351

Ако заинтересираниот собор одлучи на надлежните собори да им поднесе предлог за изменување и дополнување на предлог на закон, тој истовремено ќе определи три члена на соборот за заедничката комисија што ќе се формира ако надлежните собори или еден од нив не го усвои предлогот на заинтересираниот собор.

Членовите на заинтересираниот собор определени според претходниот став на седниците на надлежните собори можат и усно да го образложат предлогот на заинтересираниот собор.

Надлежниот собор е должен да го разгледа предлогот на заинтересираниот собор за изменување и дополнување на предлог на закон и по него да заземе став.

На истата седница на која го разгледува предлогот на заинтересираниот собор за изменување или дополнување на предлог на закон, надлежниот собор ќе определи три члена на соборот за заедничката комисија со заинтересираниот собор заради утврдување предлог за усогласување на ставовите.

Ако надлежниот собор не го усвои предлогот на заинтересираниот собор за изменување и дополнување на предлогот на закон, тој ќе го извести заинтересираниот собор за својот став и за причините поради кои не го усвоил предлогот.

Член 352

Заинтересираниот собор ги разгледува причините поради кои надлежните собори не го усвоиле неговиот предлог. Ако ги уважи причините, ги известува надлежните собори.

Доколку заинтересираниот собор не ги уважи причините на надлежните собори, спорните прашања ги претресува заедничката комисија.

Член 353

Заедничката комисија на заинтересираниот собор и на надлежните собори им поднесува свој извештај со предлог за решавање на спорното прашање.

Доколку заедничката комисија не утврди предлог за решавање на спорното прашање, на соборите ќе им поднесе само извештај.

Член 354

Заинтересираниот собор го претресува извештајот на заедничката комисија, пред неговото претресување во надлежните собори, а за својот став ги известува надлежните собори.

Член 355

Надлежните собори го претресуваат извештајот на заедничката комисија, го разгледуваат ставот на заинтересираниот собор по него и откако по нив ќе заземат свој став, донесуваат конечна одлука за спорното прашање.

Член 356

Надлежните собори и заинтересираниот собор можат спогодбено да одлучат на заедничка седница да го разгледаат спорното прашање.

Член 357

Роковите за извршување на одделни работи во оваа постапка ги определуваат надлежните собори, при што се должни да водат сметка тие да му овозможат на заинтересираниот собор да ги оствари своите права утврдени со Уставот и со овој деловник.

3. Донесување на закон и постапка за усогласување на ставовите на надлежните собори**Член 358**

Законот се смета за донесен кога во двата надлежни собора е изгласан во истоветен текст.

Член 359

Претседателот на едниот од надлежните собори што го усвоил предлогот на закон го известува за тоа претседателот на другиот надлежен собор.

Претседателите на надлежните собори утврдуваат дали законот е изгласан во истоветен текст во двата собора.

Член 360

Откако претседателите на надлежните собори ќе утврдат дека законот е изгласан во истоветен текст, донесениот закон му го упатуваат на претседателот на Собранието за прогласување.

Член 361

Кога надлежните собори, при одлучувањето по предлог за донесување на закон, утврдат противречни начела врз кои треба да се засновува законот, или утврдат различни прашања што со законот треба да се уредат, како и кога при одлучувањето по предлог на закон законот не го донесат во истоветен текст, ќе се спроведе постапка за усогласување.

Ако при одлучувањето по предлог за донесување на закон еден од надлежните собори го усвои тој предлог, а другиот го одбие — натамошна постапка за донесување на тој закон во двата собора не се спроведува.

Член 362

За постигнување на согласност меѓу надлежните собори по спорните прашања од член 361 став 1 од овој деловник, двата собора го продолжуваат претресот по предлогот за донесување на закон односно по предлогот на закон и одново гласаат за спорните прашања.

Член 363

Ако меѓу соборите и по два претреса едно по друго не се постигне согласност со истоветноста на начелата врз кои треба да се засновува предлогот за донесување на закон и за прашањата што со него треба да се уредат или ако не се постигне согласност за истоветноста на текстот при одлучувањето по предлог на закон, соборите формираат заедничка комисија, составена од еднаков број членови од едниот и другиот собор и на таа комисија ѝ доверуваат да изготви предлог за решение на спорните прашања.

Ако во заедничката комисија не се постигне согласност или ако еден собор не го усвои предлогот на комисијата за решение на спорните прашања, предлогот за донесување на закон се смета дека е одбиен, а предлогот на закон се претресува на заедничка седница на двата собора.

Ако и на заедничката седница на двата собора не се постигне согласност, предлогот на закон се симнува од дневниот ред.

Предлогот на закон што е симнат од дневниот ред може, по барање на еден од тие собори или по барање на Извршниот совет, повторно да биде ставен на дневен ред на седниците на соборите по

истекот на шест месеци од денот на неговото симнување од дневниот ред, доколку двата собора договорно не одлучат да го стават на дневен ред пред истекот на овој рок.

4. Постапка за донесување на републичкиот општествен план, републичкиот буџет и завршната сметка**Член 364**

Во претресувањето на републичкиот општествен план, републичкиот буџет и завршната сметка за извршување на републичкиот буџет учествуваат сите собори на Собранието.

Во однос на републичкиот општествен план заинтересираните собори со определени права во одлучувањето се: Соборот на општините, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор.

Во однос на републичкиот буџет и на завршната сметка за извршување на републичкиот буџет заинтересираните собори со определени права во одлучувањето се: Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор.

Сите нацрти и предлози на акти од став 1 на овој член, заедно со материјалите што се однесуваат на нив, претседателот на Собранието им ги доставува на претседателите на сите собори на Собранието, кои им ги доставуваат на сите членови на соборот.

Член 365

Постапката за донесување на републички општествен план и републички буџет ја покренува Извршниот совет со поднесување на предлог на основите на планот односно на буџетот.

Извршниот совет е должен предлогот на основите на планот односно на буџетот за наредната година на Собранието да му ги достави во рокот утврден со програмите за работа на надлежните собори на Собранието.

Член 366

Пред претресувањето во надлежните собори предлогот на основите на републичкиот општествен план односно на буџетот ги претресуваат заинтересираните собори.

Заинтересираните собори можат на надлежните собори да им годнесат предлози во однос на утврдувањето на насоките за изработка на планот односно буџетот. Во предлогот на заинтересираниот собор мора да бидат наведени и причините поради кои се предлага тоа.

Надлежните собори ги претресуваат предлозите на основите на планот односно на буџетот и предлозите на заинтересираните собори, заемаат став по нив и утврдуваат насоки за изработка на републичкиот општествен план односно републичкиот буџет.

Член 367

Ако надлежните собори не го усвојат предлогот на заинтересираниот собор за утврдување на насоките за изработка на републичкиот општествен план односно републичкиот буџет, за тоа ќе го известат заинтересираниот собор и ќе ги наведат причините поради кои не го усвоиле неговиот предлог.

Член 368

Ако надлежните собори не се согласат во поглед на насоките за изработка на републичкиот општествен план односно на републичкиот буџет, се спроведува постапка за усогласување на ставовите на надлежните собори согласно со одредбите на членовите 362 и 363, став 1 од овој деловник.

Ако во заедничката комисија не се постигне согласност или ако еден собор не го усвои предлогот на комисијата за решение на спорните прашања, спорните прашања се изнесуваат на заедничка седница на двата собора. Ако ни на заедничката седница на двата собора не се постигне согласност

ке се смета дека надлежните собори не утврдиле насоки по спорните прашања и Извршниот совет ќе пристапи кон изготвување на нацрт на републичкиот општествен план односно на републичкиот буџет врз основа на предлогот на основите што им го поднел на соборите.

Член 369

Во согласност со насоките што ги донеле надлежните собори, Извршниот совет утврдува нацрт на републичкиот општествен план односно нацрт на републичкиот буџет и му го поднесува на Собранието.

Претресувањето и усвојувањето на нацртот на републичкиот општествен план односно на републичкиот буџет се врши сходно со одредбите на членовите 366 и 367 од овој деловник.

Нацртот на републичкиот општествен план се става на јавна дискусија според одредбите на членовите 380 до 384 од овој деловник.

Член 370

Во согласност со усвоениот нацрт на републичкиот општествен план односно на републичкиот буџет, Извршниот совет утврдува предлог на републичкиот општествен план односно предлог на републичкиот буџет и му ги поднесува на Собранието.

При утврдувањето на предлогот на републичкиот општествен план Извршниот совет ќе ги земе предвид мислењата и предлозите што биле изнесени во јавната дискусија по нацртот на републичкиот општествен план.

Со предлогот на републичкиот општествен план односно со предлогот на републичкиот буџет Извршниот совет ја поднесува и потребната документација. Документацијата со предлогот на републичкиот буџет, покрај другото, мора да содржи и информација за извршувањето на буџетот во првото полугодие на тековната година и процена на извршувањето на буџетот до крајот на таа година.

Член 371

Пред претресувањето во надлежните собори предлогот на републичкиот општествен план односно предлогот на републичкиот буџет го претресуваат заинтересираните собори.

Заинтересираните собори можат на надлежните собори да им поднесуваат предлози за изменување и дополнување на предлогот на републичкиот општествен план односно на предлогот на републичкиот буџет.

Член 372

Ако заинтересираниот собор предложи изменување или дополнување на предлогот на републичкиот општествен план, а неговиот предлог се однесува на утврдување на основните пропорции на распределбата на општествениот производ или на утврдување на основните односи меѓу одделни гранки и области, Републичкиот собор и Стопанскиот собор ќе го претресат предлогот на заинтересираниот собор и ќе одлучат по него според постапката утврдена со одредбите на овој деловник за претресување на предлог на закон со кој се уредуваат и прашања од особен интерес за работните луѓе односно за општините што ги претставува заинтересираниот собор (член 351—356).

Ако предлогот на заинтересираниот собор за изменување или дополнување на предлогот на републичкиот општествен план се однесува на определување на материјалната основа и политиката на развитокот во областа од делокругот на заинтересираниот собор, а во рамките на основните пропорции на распределбата на општествениот производ односно во рамките на основните односи меѓу одделните гранки и области — надлежните собори, ако не го усвојат таквиот предлог на заинтересираниот собор, не можат да го донесат републичкиот општествен план сè додека во поглед на тој предлог не се спроведе постапка за усогласување.

Член 373

Ако заинтересираниот собор предложи измена или дополнување на предлогот на републичкиот буџет, а предлогот се однесува на утврдување на глобалната распределба на вкупниот износ на предвидените приходи и на нивниот распоред на одделни области од општествениот живот, Републичкиот собор и Соборот на општините ќе го претресат предлогот на заинтересираниот собор и ќе одлучат по него според постапката утврдена во член 372, став 1 од овој деловник.

Ако предлогот на заинтересираниот собор за изменување или дополнување на предлогот на републичкиот буџет се однесува на утврдување на распределбата на републичките средства во областа од делокругот на заинтересираниот собор, а во рамките на глобалната распределба на вкупниот износ на предвидените приходи — надлежните собори, ако не го усвојат предлогот на заинтересираниот собор, не можат да го донесат републичкиот буџет додека во поглед на тој предлог не се спроведе постапка за усогласување.

Член 374

Во постапката за усогласување на ставовите на заинтересираниот собор и на надлежните собори, кога овие не го усвоиле предлогот на заинтересираниот собор за изменување или дополнување на предлогот на планот од член 372, став 2 односно на предлогот на буџетот од член 373, став 2 од овој деловник, надлежните собори и заинтересираниот собор формираат заедничка комисија од по 3 члена од секој собор на која ѝ се доверува да состави предлог за решавање на спорните прашања.

Ако во заедничката комисија не се постигне согласност или ако надлежните собори односно заинтересираниот собор не го усвојат текстот што го предложила заедничката комисија, спорното прашање се изнесува на заедничка седница на тие собори.

Ако ни на заедничката седница на надлежните собори со заинтересираниот собор не се постигне согласност, надлежните собори, секој посебно, уште еднаш ќе го разгледаат предлогот на заинтересираниот собор и ќе донесат конечна одлука по него.

Член 375

Одборите на надлежните собори, во рамките на својот делокруг, ги претресуваат деловите на републичкиот општествен план што се однесуваат на развитокот на областа од нивниот делокруг.

Одборите на надлежните собори, во рамките на својот делокруг, ги претресуваат деловите на републичкиот буџет со кои се обезбедуваат средства за работата на републичките органи на управата надлежни за областа што спаѓа во нивниот делокруг. На седниците на кои ги претресуваат овие делови одборите ги повикуваат соодветните републички органи на управата и, пред да заземат свој став по нив, ги разгледуваат и програмите за работа на тие органи и обемот на нивните со закон утврдени задачи.

Член 376

На седниците на надлежните собори предлогот на републичкиот општествен план и предлогот на републичкиот буџет се претресуваат прво во начело, а потоа по глави, односно по раздели.

Амандмани на предлогот на планот и на предлогот на буџетот се поднесуваат и за нив се одлучува во текот на претресот на главата односно на разделот на кој се однесува амандманот.

Член 377

Пред гласањето за предлогот на републичкиот општествен план односно за предлогот на републичкиот буџет надлежните собори ќе одлучат дали ќе се гласа за секоја глава односно за секој раздел посебно или за предлогот ќе се гласа во целина.

По определени глави односно раздели надлежните собори ќе гласаат посебно кога тоа ќе го бара еден член на соборот, чие барање го поддржуваат најмалку 10 членови на соборот.

По завршеното гласање по глави односно по раздели се гласа за предлогот на планот односно на буџетот во целина.

Член 378

При донесувањето на републичкиот општествен план и на републичкиот буџет сходно ќе се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на постапката за донесување на закон, доколку со одредбите за донесување на планот односно буџетот не е поинаку определено.

Член 379

Законите и другите акти за извршување на републичкиот општествен план и за основите на економската политика на Републиката се донесуваат според одредбите на овој деловник за донесување на републичкиот општествен план.

Завршната сметка за извршување на републичкиот буџет се донесува сходно со одредбите на овој деловник за донесување на републичкиот буџет.

5. Јавна дискусија по предлог за донесување на закон, нацрт и предлог на закон

Член 380

Во текот на претрес на предлог за донесување на закон, нацрт или предлог на закон, надлежните собори можат да одлучат по нив да се спроведе јавна дискусија.

Член 381

Кога ќе одлучат предлог за донесување на закон, нацрт или предлог на закон да се стави на јавна дискусија, надлежните собори ќе определат еден или повеќе одбори кои:

— Ќе подготват и на соборите ќе им поднесат на усвојување документ што ќе се објави, ако соборите таков документ не усвоиле при одлучувањето за ставање на предлогот на јавна дискусија;

— Ќе се грижат документот што го усвоиле надлежните собори да се објави и да биде достапен на граѓаните и на работните и други организации;

— Ќе обезбедат собирање и средување на мислењата и предлозите што биле изнесени во текот на јавната дискусија;

— Ќе подготват извештај за резултатите од јавната дискусија и ќе им го поднесат на надлежните собори.

За извршување на задачите од претходниот став надлежните собори можат да формираат посебна заедничка комисија.

Ако предлогот за донесување на закон, нацртот или предлогот на закон што треба да се стави на јавна дискусија го поднел Извршниот совет, надлежните собори можат да одлучат задачите од став 1 на овој член да ги изврши Извршниот совет.

Член 382

Документот што се објавува заради јавна дискусија ги содржи проблемите што со законот треба да се решат, како и начинот на нивното решавање.

Кон документот се објавува и повик до граѓаните и работните луѓе и организациите да достават свои мислења и предлози. Во повикот се означува кому му се упатуваат мислењата и предлозите, како и рокот до кога тие можат да се упатуваат.

Член 383

Извештајот за резултатите од јавната дискусија ги опфаќа мислењата и предлозите што биле изнесени во јавната дискусија.

Член 384

Откако ќе го примат извештајот за резултатите од јавната дискусија, надлежните собори ќе го продолжат претресот на предлогот за донесување на закон, нацртот односно предлогот на закон, при што ќе ги земат предвид мислењата и предлозите што биле изнесени во јавната дискусија.

6. Постапка за донесување на други акти

а) Декларации, резолуции, одлуки, препораки и заклучоци

Член 385

Во постапката за донесување на декларации, резолуции, одлуки, препораки и заклучоци што се донесуваат со рамноправно учество на два собора, сходно се применуваат одредбите на овој деловник за претресување на предлог на закон, ако со овој деловник не е поинаку определено.

Овластениот предлагач на општ акт од претходниот став, наместо предлог на општ акт, може да поднесе предлог за донесување или нацрт на тој акт и да предложи тој да се претресе според одредбите на овој деловник за претресување на предлог за донесување на закон односно на нацрт на закон.

Секој член на соборот, одбор на соборот и Претседателството на Собранието можат да предложат поднесениот предлог на општ акт од став 1 на овој член да се претресе според одредбите на овој деловник за претресување на предлог за донесување на закон.

По предлозите од ставовите 2 и 3 од овој член одлучува соборот.

Член 386

По предлогот на општ акт од член 385 на овој деловник на седницата на соодветниот собор се води единствен претрес.

Соборот може, по предлог од подносителот на предлогот на актот, од член на соборот или од одбор на соборот да одлучи да спроведе одделно општ претрес по предлогот, а одделно претрес по текстот на предлогот.

Член 387

Заклучокот од став 4 на член 275 од овој деловник се смета за донесен ако надлежните собори го усвоиле во истоветен текст.

Ако меѓу надлежните собори не се постигне согласност за текстот на заклучокот, се врши усвојување по постапка сходна на постапката утврдена со член 363 од овој деловник.

Заклучокот од став 1 на овој член може да биде ставен на гласање во соборот само ако бил поднесен во писмена форма и ако на пратениците им бил врачен пред гласањето.

Ако извештајот, информацијата или друг материјал од кој произлегува заклучокот од став 1 на овој член го претресувал и друг собор, за донесување на заклучок тој е заинтересиран собор во смисла на член 346 од овој деловник.

б) Автентично толкување на закон

Член 388

Барање за донесување автентично толкување на закон може да поднесе секој пратеник, комисија, одбор или друго тело на Собранието и на неговите собори, Извршниот совет, функционер што раководи со републички орган на управата, Уставниот суд на Македонија, Врховниот суд на Македонија, Вишиот стопански суд, Републичкото јавно обвинителство, Републичкото јавно правобранителство, општинските собранија, како и работните и други самоуправни организации доколку потребата

од автентично толкување настанала во врска со примената на републичките закони во нивното работење.

Барањето за донесување на автентично толкување треба да биде образложено.

Член 389

Барањето за донесување автентично толкување му се поднесува на претседателот на Собранието кој и го упатува на Законодавно-правната комисија.

По барањето за донесување на автентично толкување на закон, Законодавно-правната комисија може да побара мислење од надлежните одбори на соборите што го донеле законот чие толкување се бара.

Ако Законодавно-правната комисија оцени дека барањето за донесување автентично толкување е оправдано, ќе изготви предлог на автентично толкување и ќе им го достави на соборите во чиј рамноправен делокруг спаѓа донесувањето на соодветниот закон.

Ако според мислењето на Законодавно-правната комисија барањето за донесување на автентично толкување не е оправдано, Комисијата ќе им поднесе за тоа извештај на соборите од претходниот став, кои по барањето и поднесениот извештај одлучуваат конечно. За оваа одлука на соборите се известува подносителот на барањето.

Член 390

Предлогот на автентично толкување се претресува на соборите по истата постапка по која се претресуваат и предлозите на закони.

Автентичното толкување се смета за донесено кога е изгласано во истоветен текст во надлежните собори.

7. Претресување на извештаи, анализи и други материјали

Член 391

Претресот по извештаите, анализите и другите материјали во одборите и соборите е единствен.

Член 392

За претресот на извештај, анализа или друг материјал одборот му поднесува извештај на соборот.

Претставникот на подносителот на извештајот, анализата или другиот материјал може на седницата на одборот и на соборот да дава усни појаснувања за нив.

Ако одборот реши неговиот известител да поднесе и усен извештај на седницата на соборот, писмениот извештај ги содржи само основните податоци за претресување на прашањето. Доколку одборот реши да не поднесува усен извештај на седницата на соборот, писмениот извештај ги содржи неговите констатации, предлози, мислења и сугестии како и одделните издвоени мислења на неговите членови.

8. Потврдување и согласност на статuti

Член 393

Статутите на фондовите, работните и другите самоуправни организации за кои Собранието е надлежно да ги потврдува или да дава согласност, претседателот на Собранието им ги доставува на претседателите на соборите во чиј делокруг спаѓа фондот, работната или друга самоуправна организација што го поднела статутот и на Законодавно-правната комисија.

Статутите му се доставуваат и на Извршниот совет кој може да даде свое мислење по нив.

Член 394

Претседателот на соборот примениот статут му го доставува на надлежниот одбор, а членовите на соборот ги известува дека е примен статут за потврдување или за согласност и дека тие можат да го добијат во полн текст во документацијата на Собранието заради проучување.

Член 395

Надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија го разгледуваат статутот на свои седници. Надлежните одбори и Комисијата можат да одржуваат и заеднички седници за разгледување на статут. На седниците се повикува и претставник на подносителот на статутот за потврдување, односно за согласност.

За времето на одржувањето на седниците од претходниот став се известуваат и сите членови на соборот.

Член 396

Ако на седницата на одборите и на Законодавно-правната комисија бидат ставени забелешки, одборот односно Законодавно-правната комисија забелешките ќе му ги достави на органот на управување што го донел статутот и ќе му определи рок во кој да се изјасни по забелешките.

По примените ставови по забелешките односно по истекот на рокот од претходниот став, надлежните одбори и Законодавно-правната комисија изготвуваат свој извештај и предлог на одлука за потврдување, односно согласност на статутот и му ги доставуваат на претседателот на соборот.

Член 397

На седница на соборот претресот по статутот е единствен.

Одлуката за потврдување односно согласност на статутот е донесена ако двата надлежни собора ја донесат во истоветен текст.

Одредбите за донесувањето на одлука од овој деловник сходно се применуваат и на донесувањето на одлука за потврдување или согласност на статут.

9. Постапка при избор односно именување и разрешување

Член 398

Републичкиот собор и Соборот на општините ги избираат односно именуваат и разрешуваат претседателите и членовите на колегијалните органи, републичките функционери и членовите на органите на управувањето, што ги избира односно именува Собранието, освен функционерите за кои со Уставот и со овој деловник е определено да ги избираат сите или одделни собори.

Член 399

Соборите на работните заедници учествуваат во постапката за претресување на предлозите за избор односно именување и разрешување на претседатели и членови на колегијалните органи, републички функционери и членови на органите на управувањето, што ги избира односно именува Собранието, и во таа постапка имаат права на одлучување определени со овој деловник.

Член 400

Предлогот за избор на претседател на Извршниот совет го поднесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието, а може да поднесе и група пратеници составена најмалку од по 10 членови на Републичкиот собор и Соборот на општините, по своја иницијатива или врз основа на предлог од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,

Предлогот за избор на претседател на Извршниот совет им се упатува едновременно на сите собори на Собранието.

Пред претресувањето во Републичкиот собор и Соборот на општините, предлогот за избор на претседател на Извршниот совет го претресуваат на свои седници соборите на работните заедници и за своето мислење по тој предлог го известуваат Републичкиот собор и Соборот на општините.

Републичкиот собор и Соборот на општините, пред утврдувањето на кандидатурата за претседател на Извршниот совет се должни да ги разгледаат мислењата на соборите на работните заедници и по нив да заземат став.

Член 401

Предлогот за избор на членови на Извршниот совет на Собранието што го поднесува пратеникот предложен за претседател на Извршниот совет им се упатува едновременно на сите собори на Собранието, заедно со мислењето на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.

Пред претресувањето во Републичкиот собор и Соборот на општините, предлогот за избор на членови на Извршниот совет го претресуваат на свои седници соборите на работните заедници и за своето мислење по тој предлог ги известуваат Републичкиот собор и Соборот на општините.

Републичкиот собор и Соборот на општините, пред донесувањето на одлуката за избор на Извршниот совет, се должни да ги разгледаат мислењата на соборите на работните заедници и по нив да заземат став.

Член 402

Одредбите од членовите 400 и 401 на овој деловник сходно се применуваат и во постапката за претресување на предлог за разрешување на претседател и на сите односно одделни членови на Извршниот совет како и за претресување и одлучување по колективна оставка и за оставка на претседателот или на одделни членови на Извршниот совет.

Член 403

Предлозите за избор односно за именување на претседатели и членови на другите колегијални органи, освен на Извршниот совет, предлозите за именување на републички функционери и предлозите за избор на членови на органите на управувањето, што ги избира односно именува Собранието, Комисијата за прашања на изборите и именувањата ги упатува едновременно до Републичкиот собор, Соборот на општините и соборот на работните заедници во чиј делокруг спаѓа разгледувањето на прашањата од областа за која се врши изборот односно именувањето.

Со предлозите за избор односно именување од претходниот став, на Републичкиот собор, Соборот на општините и соодветниот собор на работните заедници им се доставува и мислењето на Извршниот совет.

Пред претресувањето на предлозите од став 1 на овој член во Републичкиот собор и Соборот на општините, овие предлози ги претресува на своја седница соодветниот собор на работните заедници и за своето мислење по нив го известува Републичкиот собор и Соборот на општините, како и Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

Член 404

Предлозите за избор и разрешување на претседател и судии на Уставниот суд на Македонија, претседатели и судии на Врховниот суд на Македонија и на другите судови што ги избира Собранието, предлозите за избор односно именување и разрешување на претседатели и членови на колегијалните органи, републички функционери и членови на органите на управувањето што вршат функции

односно што раководат со работата на републички орган на управата односно републичка организација од областа што спаѓа во рамноправен делокруг на Републичкиот собор и Соборот на општините, Комисијата за прашања на изборите и именувањата ги упатува до Републичкиот собор и Соборот на општините.

Член 405

Републичкиот собор и Соборот на општините, пред одлучувањето по предлозите од член 403, став 1 на овој деловник, се должни да го разгледаат и да заземат став по мислењето на соодветниот собор на работните заедници за тие предлози.

За претседател или член на колегијален орган, републички функционер или член на орган на управувањето од член 403, став 1 од овој деловник може да се избере односно именува само лице со чиј избор односно именување се согласиле Републичкиот собор и Соборот на општините и соодветниот собор на работните заедници.

Ако соодветниот собор на работните заедници се изјасни против предлогот за избор односно за именување на определено лице за претседател односно за член на колегијален орган, за републички функционер или за член на орган на управувањето, Комисијата за прашања на изборите и именувањата е должна да го разгледа мислењето на соборот на работните заедници, па ако и покрај таквото мислење на соборот на работните заедници остане при својот предлог, ќе им достави на Републичкиот собор, на Соборот на општините и на соодветниот собор на работните заедници свој образложен став во врска со мислењето на соборот на работните заедници. Комисијата својот став го утврдува по претходна консултација со претставници на трите собори. Секој собор определува по тројца свои претставници. Овие собори го претресуваат ставот на Комисијата.

Ако и по повторниот претрес не се постигне согласност, Републичкиот собор и Соборот на општините не можат да го изберат односно именуваат предложеното лице.

Член 406

Одредбите од членовите 403 и 405 од овој деловник сходно се применуваат и во постапката за разрешување на претседатели и сите или одделни членови на колегијални органи, републички функционери и членови на органите на управувањето од член 403, став 1 на овој деловник.

Комисијата за прашања на изборите и именувањата, заедно со предлозите од претходниот став, на Републичкиот собор и Соборот на општините и на соодветниот собор на работните заедници им доставува свое образложено мислење по тие предлози.

Републичкиот собор и Соборот на општините, пред одлучувањето по предлогот за разрешување на претседател и сите или одделни членови на колегијалните органи, по предлогот за разрешување на републички функционер и по предлогот за разрешување на член на органот на управување од член 403, став 1 на овој деловник, се должни да го разгледаат и да заземат став по мислењето на соодветниот собор на работните заедници за тие предлози.

Претседател или член на колегијален орган, републички функционер или член на орган на управувањето од член 403, став 1 на овој деловник може да биде разрешен само ако со разрешувањето се согласат Републичкиот собор и Соборот на општините и соодветниот собор на работните заедници.

Ако соодветниот собор на работните заедници се изјасни против предлогот за разрешување на претседател или член на колегијален орган, републички функционер или член на орган на управувањето од член 403, став 1 на овој деловник, Комисијата за прашања на изборите и именувањата е должна да го разгледа мислењето на соборот на

работните заедници, па ако и покрај таквото мислење на соборот на работните заедници остане при својот предлог, ќе им достави на Републичкиот собор, на Соборот на општините и на соодветниот собор на работните заедници свој образложен став во врска со мислењето на соборот на работните заедници. Комисијата својот став го утврдува по претходна консултација со претставници на сите собори. Секој собор определува по тројца претставници. Сите собори го претресуваат ставот на Комисијата.

Ако и по повторниот претрес не се постигне согласност, Републичкиот собор и Соборот на општините не можат да го разрешат лицето од член 403, став 1 на овој деловник за кое е поднесен предлог за разрешување.

ХШ. ОДНОСИ НА СОБРАНИЕТО И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 407

Секој собор на Собранието може, во рамките на својот делокруг, од републичките органи на управата да бара:

— да проучат определено прашање од својот делокруг и за тоа да му поднесат извештај;

— да ја изнесат состојбата во областа на својот делокруг;

— да вршат други стручни работи од својот делокруг за потребите на соборот и неговите тела.

Член 408

За извршувањето на своите задачи одборите, комисиите и другите тела на Собранието и неговите собори соработуваат со функционерите што раководат со републичките органи на управата и за таа цел можат од нив да бараат особено:

— да ги известуваат редовно за состојбата во соодветната област од нивниот делокруг или да им ја изложат состојбата во таа област;

— податоци, објаснувања и известувања за извршувањето на законите и другите прописи од нивниот делокруг како и други податоци со кои тие располагаат или се должни во својот делокруг да ги собираат и евидентираат;

— да обезбедат изработка на нацрт на закон или друг акт или елаборат за одделни прашања за кои ќе расправа собор на Собранието или да им укажат стручна помош при изработувањето на закон или друг акт што тие, според заклучокот на соборот, го подготвуваат за седница на соборот, како и да им дадат мислење по нацрт на акт.

Ваквите барања комисиите и другите тела на Собранието им ги упатуваат на републичките органи на управата, по правило, преку претседателот на Собранието, а одборите, комисиите и другите тела на соборите преку претседателот на соборот или врз основа на договор меѓу претседателот на телото и функционерот што раководи со соодветниот републички орган на управата.

Член 409

По барање од одборите, комисиите и другите тела на Собранието и неговите собори функционерите што раководат со републичките органи на управата се должни да обезбедат соработка на органот со анкетните или слични комисии, студиски групи или други групи на стручњаци што тие ги формирале заради проучување на определени прашања или подготвување на елаборати за тие прашања.

Член 410

Соборите на Собранието и телата на Собранието и на соборите ги известуваат републичките органи на управата за своите седници на кои ќе се претресуваат прашања што се однесуваат на областите од нивниот делокруг, заради учество на нивни претставници на овие седници.

Член 411

Функционер кој раководи со републички орган на управата има право и должност да учествува во работата на седницата на соборот на Собранието кога на таа седница се претресува предлог за донесување на закон, нацрт или предлог на закон или на друг општ акт на Собранието со кои се уредуваат прашања што се однесуваат на областа од делокругот на органот на управата со кој тој раководи или друго прашање кое се однесува на област од делокругот на тој орган на управата.

Функционерот од претходниот став по своја иницијатива или по барање од комисија на Собранието или на одбор односно на друго работно тело на собор, учествува во работата на седниците на тие тела кога на тие седници се разгледува предлог за донесување на закон, нацрт или предлог на закон или друг општ акт на Собранието со кои се уредуваат прашања што се однесуваат на област од делокругот на органот на управата со кој тој раководи, или друго прашање кое се однесува на област од делокругот на тој орган на управата.

На седниците на соборите овие функционери на соборот му даваат известување и појаснувања за прашањата што се претресуваат, а се должни по нивно барање такви известувања и појаснувања да даваат и писмено.

За редовно известување на соборите и нивните одбори за работата на републичките органи на управата и за состојбата, појавите и проблемите во областа од делокругот на тие органи, како и за давање на овие тела потребните известувања и појаснувања за прашањата што ги претресуваат, во работата на седниците на соборите и на телата на Собранието и на соборите имаат право да учествуваат, како претставници на републичките органи на управата, и други функционери во тие органи, што ќе ги определи функционерот што раководи со соодветниот орган на управата.

Член 412

Функционерите што раководат со републичките органи на управата се должни да го известуваат Собранието за работата на органот со кој раководат.

Функционерите што раководат со републичките органи на управата го известуваат Собранието за состојбата во соодветната област на управата, за извршување на законите и другите општи акти на Собранието и на другите републички прописи како и за други прашања од својот делокруг.

За прашањата од претходниот став функционерите што раководат со републички орган на управата се должни Собранието да го известуваат и кога тоа го бара надлежниот собор на Собранието.

Секој собор на Собранието може да бара функционерот што раководи со републички орган на управата да го извести за кое и да било прашање од став 1 на овој член, ако тоа прашање спаѓа во областа на делокругот на тој собор.

Во поглед на начинот на известување на Собранието од страна на функционерите што раководат со републичките органи на управата и во поглед на претресувањето на прашањата за кои овие функционери го известуваат Собранието, сходно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на известувањето на Собранието од страна на Извршниот совет (член 232 до 236).

Член 413

Ако функционерот што раководи со републички орган на управата смета дека не може да сноси одговорност за работата на тој орган и за извршувањето на задачите и работите од неговата надлежност, може да поднесе оставка на таа должност.

Функционерот оставката му ја поднесува на претседателот на Собранието, кој им ја упатува на претседателите на сите собори на Собранието. За оставката се известува и Извршниот совет.

Функционерот што раководи со републички орган на управата има право својата оставка да ја образложи. По повод на оваа оставка надлежните собори на Собранието можат да отворат претрес.

Разрешувањето од должноста на функционер по повод на поднесена оставка од него се врши според постапката за избор, именување и разрешување што се врши во Собранието (членови 398 до 406 од овој деловник).

Член 414

Десет пратеници — членови на собор можат на седница на соборот чии членови се да постават прашање на доверба на републички функционер кого го именува Собранието.

Еден од пратениците што го поставиле прашањето на доверба на седницата на соборот ќе ги изнесе причините поради кои се поставува прашањето на доверба.

Прашањето на доверба пратениците можат да го постават особено кога надлежниот собор ја претресува работата на републичкиот орган на управата или друго прашање за кое органот на управата го известува Собранието, како и во други случаи кога републичкиот функционер што го именува Собранието, по своја иницијатива или по барање од надлежните собори, изнесува свој став по определено прашање.

Ако по повод на поставеното прашање за доверба некој од соборите на работните заедници, во рамките на својот делокруг, му изгласа недоверба на функционер што го именува Собранието, на Републичкиот собор и на Соборот на општините ќе им предложи покренување на постапка за неговото разрешување.

Член 415

Најмалку 10 пратеници — членови на собор на работните заедници можат во својот собор да му предложат на соборот да донесе заклучок да поднесе предлог за покренување на постапка за разрешување на функционер во чие именување тој учествува.

Иницијатива за разрешување на функционер од претходниот став може да даде и Извршниот совет.

Предлогот на соборот или на определен број пратеници за разрешување на републички функционер што го именува Собранието им се доставува на претседателите на Републичкиот собор и на Соборот на општините, а предлогот на Извршниот совет му се доставува на претседателот на Собранието.

Претседателот на Собранието односно претседателите на надлежните собори предлозите од претходниот став им ги доставуваат на претседателите на соборите на работните заедници.

Соборот на работните заедници го разгледува предлогот за разрешување на функционерот ако тоа го предложи претседателот на соборот или ако тоа го побараат најмалку десет пратеници — членови на тој собор. Ако соборот на работните заедници заклучи по повод на ваков предлог да отвори претрес, за тоа ќе го извести Републичкиот собор и Соборот на општините и ќе им даде свое мислење.

Член 416

Ако Републичкиот собор односно Соборот на општините по повод на поставено прашање за доверба од страна на десет членови на тој собор, му изгласа недоверба на републички функционер што го именува Собранието, како и кога некој од соборите на работните заедници на Собранието, или со овој деловник определен број пратеници или Извршниот совет ќе поднесат предлог за покренување на постапка за разрешување на републички функционер што го именува Собранието, Републичкиот собор и Соборот на општините ќе покренат постапка за неговото разрешување.

XIV. ОДНОСИ НА СОБРАНИЕТО И УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Член 417

Соборите на Собранието, во рамките на својот делокруг, ги разгледуваат мислењата и предлозите на Уставниот суд на Македонија за донесување и изменување на закони, за давање автентични толкувања и за преземање на мерки за обезбедување уставноста и законитоста и за заштита на правото на самоуправување и другите права и слободи на граѓаните.

Своите мислења и предлози Уставниот суд му ги доставува на претседателот на Собранието, кој им ги упатува на претседателите на надлежните собори.

Мислењата и предлозите на Уставниот суд пред нивното разгледување во соборите се разгледуваат во надлежните одбори на соборите и во Законодавно-правната комисија, кои на соборите им поднесуваат извештај со свои мислења и предлози.

Член 418

На седницата на собор, одбор или комисија на Собранието на која се разгледуваат мислењата и предлозите на Уставниот суд на Македонија се повикува и претседателот на Уставниот суд.

Претседателот на Уставниот суд или овластен член на судот може да учествува во работата на соборот, одборот или комисијата од претходниот став без право на одлучување.

Претседателот на Собранието го известува Уставниот суд за заклучоците што ги донеле соборите по повод мислењата и предлозите на Уставниот суд.

Член 419

Предлогот за започнување постапка за оценување на уставноста на закон што Уставниот суд на Југославија или Уставниот суд на Македонија му го доставува на Собранието како на учесник во постапката пред Судот, му се упатува на разгледување на телото на Собранието односно на телото на собор што ќе го определи претседателот на Собранието.

Во согласност со мислењето и заклучоците на тоа тело претседателот на Собранието му ги дава на Уставниот суд известувањата што тој ги бара од Собранието заради разјаснување состојбата на одделни работи.

Член 420

Одлуките на Уставниот суд што се однесуваат на републички закон Уставниот суд му ги доставува на претседателот на Собранието, кој ги упатува до претседателите на надлежните собори.

Соборите на Собранието, во рамките на својот делокруг, на својата прва наредна седница ги разгледуваат мерките што треба да се преземат во врска со одлуките на Уставниот суд што се однесуваат на републички закони.

По повод одлуките на Уставниот суд, што се однесуваат на републички закон, надлежните одбори на соборите и Законодавно-правната комисија на соборите им поднесуваат извештаи со предлози на мерки што треба да се преземат во врска со тие одлуки.

При разгледувањето на мерките во врска со одлуките на Уставниот суд, што се однесуваат на републички закон, соборите на Собранието можат да заклучат републичкиот закон да се измени и да определат тело или орган што ќе подготви предлог за изменување на законот.

Член 421

Одлука за започнување на постапката за оценување на уставноста и законитоста на општите акти пред Уставниот суд на Југославија, односно Уставниот суд на Македонија донесува секој собор на Собранието во областите што спаѓаат во неговиот делокруг за донесување на закони и други акти.

Одлука за покренување на постапка пред Уставниот суд на Југославија по споровите за правата и должностите меѓу Федерацијата и Републиката, меѓу Републиката и другите републики и по споровите за разграничување, како и за покренување на постапка пред Уставниот суд на Македонија по споровите за правата и должностите меѓу Републиката и општините, донесуваат Републичкиот собор и Соборот на општините рамноправно.

Член 422

Предлог за донесување на одлука за покренување на постапка пред Уставниот суд може да поднесе одбор или друго тело на соборот и секој пратеник на соборот.

Предлог за донесување на одлука за покренување на постапка пред Уставниот суд може да поднесе и Извршниот совет.

Член 423

Предлогот за донесување на одлука за покренување на постапка пред Уставниот суд претходно се разгледува од Законодавно-правната комисија, која на соодветниот собор по поднесениот предлог му поднесува извештај со свое мислење.

Член 424

Предлогот за покренување постапка пред Уставен суд го потпишува претседателот на Собранието.

Член 425

Собранието, како учесник во постапката пред Уставниот суд, го претставува лице што ќе го определи претседателот на Собранието, од редот на функционерите во Собранието.

XV. ОДНОСИ НА СОБРАНИЕТО И ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД, РЕПУБЛИЧКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО И РЕПУБЛИЧКОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

1. Односи на Собранието и Врховниот суд на Македонија

Член 426

Врховниот суд на Македонија по барање од Собранието или по сопствена иницијатива му доставува на Собранието извештај за примената на законите и за проблемите од работата на судовите.

Барање за поднесување извештај од Врховниот суд на Македонија може да постави секој собор во рамките на својот делокруг, како и Претседателството на Собранието.

Член 427

Извештајот на Врховниот суд на Македонија претседателот на Судот му го доставува на претседателот на Собранието, кој им го упатува на претседателите на Републичкиот собор и на Соборот на општините и на претседателите на другите собори.

Член 428

Извештаите на Врховниот суд на Македонија ги претресуваат надлежните собори. Овие извештаи претходно ги разгледуваат надлежните одбори на соборите.

Претседателот на Врховниот суд на Македонија може да учествува во работата на телото што го претресува односно разгледува извештајот на судот.

Член 429

Врз основа на претресот на извештајот на Врховниот суд на Македонија надлежните собори одлучуваат за мерките што треба да се преземат. Соборите можат, по повод на тие извештаи, да им даваат насоки за работа и на други органи.

2. Односи на Собранието и Вишиот стопански суд

Член 430

Одредбите од членовите 426 до 429 сходно се применуваат и на односите меѓу Собранието и Вишиот стопански суд.

3. Односи на Собранието и Републичкото јавно обвинителство односно Републичкото јавно правобранителство

Член 431

Републичкиот јавен обвинител, по барање од Собранието или по сопствена иницијатива, му доставува на Собранието извештај за проблемите во применувањето на законите што се појавуваат во вршењето на функцијата на јавното обвинителство и за другите проблеми што се појавуваат во работата на Јавното обвинителство, како и за состојбата на криминалитетот и за другите проблеми и појави од општо значење што Јавното обвинителство ги забележало во својата работа.

Член 432

Републичкиот јавен правобранител, по барање од Собранието или по сопствена иницијатива, на Собранието му доставува извештај за забележаните појави што се од значење за правната заштита на општествениот имот, како и за други проблеми што се појавуваат во работата на Јавното правобранителство.

Член 433

Во поглед на поднесувањето, разгледувањето и претресувањето на извештаите од републичкиот јавен обвинител и републичкиот јавен правобранител, сходно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на извештаите на Врховниот суд на Македонија.

XVI. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО СО СОБРАНИЕТО НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ

1. Начела на соработката

Член 434

Соработката со собранијата на други општествено-политички заедници во работите од нивни заеднички интерес во Собранието ја остваруваат: соборите, комисиите, одборите и другите тела на Собранието и на неговите собори, како и Претседателството на Собранието, во рамките на својот делокруг.

Иницијатива за соработка можат да даваат непосредно и пратениците на Собранието.

Член 435

Во остварувањето на соработката може да се:

- иницира и предлага решавање на одделни прашања од заеднички интерес;
- дава мислење по нацрти и предлози на закони и на други акти;
- дава мислење по други прашања од заеднички интерес.

2. Соработка со Сојузната скупштина

Член 436

Собранието, неговите собори и нивните тела, во остварувањето на соработката со Сојузната скупштина, покренуваат пред Сојузната скупштина иницијатива за претресување на прашања од заеднички интерес или за донесување на закон односно друг акт.

Барањата за оваа иницијатива претседателот на Собранието ѝ ги доставува на Сојузната скупштина преку претседателот на Сојузната скупштина.

Член 437

Предлозите за донесување на закон, нацртите и предлозите на закон или на друг акт примени од Сојузната скупштина, претседателот на Собранието им ги доставува на претседателите на надлежните собори односно на претседателите на надлежните комисији како и на претседателот на Извршниот совет.

Одборот, односно комисијата одлучува кои материјали ќе ги претресува.

Претседателот на Собранието, претседателот на Извршниот совет и републичките секретари можат да му предложат на надлежниот одбор, односно комисија да претресе определен материјал примен од Сојузната скупштина.

Член 438

Ако одборот односно комисијата заземе став да претресува определен материјал, по него ќе прибави мислење и од Законодавно-правната комисија на Собранието.

Одборот односно комисијата при утврдувањето на своето мислење остварува соработка и со републичките органи на управата, а може да бара мислење од општествено-политичките организации, одделни работни организации, научни и стручни установи и со поединци.

Одборите и комисиите можат да побараат мислења од општинските собранија по оние прашања што се однесуваат непосредно на сите општини, на дел од општините или од одделни општини.

Член 439

По претресот на материјалот одборот односно комисијата одлучува дали ќе даде свое мислење непосредно на соодветниот одбор односно комисија на Сојузната скупштина или своето мислење ќе му го упати на надлежниот собор на Собранието за да даде тој свое мислење.

Член 440

Ако одборот односно комисијата одлучи да даде свое мислење непосредно на тело на Сојузната скупштина, мислењето го доставува претседателот на одборот односно на комисијата.

Ако по едно исто прашање мислење даваат два или повеќе одбори на еден или повеќе собори, тие можат да одржат заедничка седница.

Член 441

Соборите на Собранието претресуваат материјали примени од Сојузната скупштина и по нив даваат свое мислење по своја иницијатива или по барање на Сојузната скупштина. Предлог за ова можат да дадат и комисиите на Собранието и одборите на соборите како и Претседателството на Собранието.

Член 442

Претрес по материјалите од претходниот член во соборите се врши сходно со одредбите на овој деловник за претресување на предлози на акти.

Во случај на несогласност во мислењата и во предлозите на два или повеќе собори по исти прашања, сходно се применуваат одредбите од овој деловник за усогласување на актите и така утврдените мислења и предлози претставуваат мислења и предлози на Собранието.

Мислењата и предлозите утврдени по претходниот став претседателите на соборите му ги доставуваат на претседателот на Собранието за да му ги достави на претседателот на Сојузната скупштина.

Член 443

Ако собор на Сојузната скупштина донел заклучок да побара мислење по определен предлог на акт или по друго прашање од соодветниот собор на Собранието непосредно, тој предлог на акт односно тоа прашање може да го претресе соборот на Со-

бранието, сам по него да утврди свое мислење и да му го достави непосредно на соборот на Сојузната скупштина што го барал мислењето.

Член 444

Во итни случаи надлежните собори на Собранието можат да формираат заеднички комисији и да ги овластат да дадат мислења и предлози на одделни материјали примени од Сојузната скупштина.

Мислењата и предлозите утврдени според претходниот став на Сојузната скупштина и ги доставува претседателот на Собранието.

Член 445

Ако поради рокот, во кој надлежните тела на Сојузната скупштина бараат мислење по одделни материјали, нема можност да се изјаснат надлежните собори на Собранието, Претседателството на Собранието може да формира комисија за да го утврди мислењето.

Ова мислење на Сојузната скупштина ѝ го доставува претседателот на Собранието.

Член 446

Соработката на Собранието со Сојузната скупштина се остварува и преку размена на мислења и искуства на нивни претставници, преку заеднички состаноци на нивни претставници, преку заемни посети на групи пратеници како и преку други форми на соработка.

3. Соработка со републичките и покраинските собранија**Член 447**

Собранието соработува и со собранијата на другите социјалистички републики и социјалистичките автономни покраини преку размена на мислења и искуства и заеднички состаноци на нивни претставници, преку заемни посети, размена на нацрти и предлози на акти по прашања од заеднички интерес, како и преку други облици на договарање.

4. Соработка со општинските собранија**Член 448**

Пред претресувањето на предлозите за донесување на закон, на нацрт или предлог на закон и на предлог на друг акт, со кои се вршат измени во утврдената политика или се предлага нова политика во одделни области или се уредува начинот на спроведување на политиката, одборите и комисиите на Собранието се должни да прибават мислење од општинските собранија.

Мислења од претходниот став ќе се бараат и за актите со кои се создаваат права и должности на општините, по прашањата што се однесуваат на материјалната положба на општините, на утврдувањето висината на приходите и на обврските на општините, на општествениот развиток на Републиката, на промените во подрачјата на општините и по други прашања од заеднички интерес за Републиката и општините, како и за програмите за работа на соборите на Собранието.

Член 449

При утврдувањето на свои становишта по предлозите и прашањата од претходниот член, комисиите на Собранието и одборите на соборите се должни да ги земат предвид мислењата и предлозите на општинските собранија.

За мислењата и предлозите на општинските собранија што не ги уважиле, како и за причините за тоа, одборите и комисиите се должни да ги известат надлежните собори на Собранието.

За причините поради кои не биле уважени предлозите на општинското собрание, соборите на Собранието се должни да го известат општинското собрание, ако тие предлози биле утврдени на седница на Собранието.

Член 450

Соработката со општинските собранија се остварува и преку повикување на нивни претставници на седници на одборите, комисиите и соборите на Собранието кога се на дневен ред прашања од заеднички интерес или кога се претресува предлог на општинско собрание, преку размена на мислења и искуства на нивни претставници, како и преку посети на група пратеници.

XVII. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 451

Во остварувањето на своите права и должности Собранието развива разновидни форми на соработка со Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, со Сојузот на комунистите, со Сојузот на синдикатите, со Сојузот на младината, со Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна и со други општествено-политички и самоуправни организации и здруженија и се потпира врз нивните иницијативи, предлози и мислења.

Член 452

Со програмите и плановите за работа од член 250 од овој деловник поблиску се определуваат формите на соработка со општествено-политичките и други организации и начинот на нивното учество во остварувањето на задачите од програмите и плановите за работа.

Член 453

Соборите и телата на Собранието и на соборите можат од општествено-политичките организации, од работните и другите самоуправни организации и од здруженијата да бараат мислења по предлозите на одделни закони и други акти или по други прашања.

Кога тело од претходниот став бара мислење од општествено-политичка, работна или друга самоуправна организација или здружение, организацијата односно здружението имаат право своето мислење, преку свој претставник, да го образложат на седница на тоа тело.

Член 454

Соборите и телата на Собранието и на соборите на своите седници можат да повикуваат претставници на општествено-политичките, работните и други самоуправни организации и здруженија, заради советување со нив по одделни прашања и за да ги ислушаат нивните мислења по определени прашања што се на дневен ред на нивната седница.

Член 455

Соборите на Собранието можат, во согласност со одделни општествено-политички организации, комори и други здруженија, да одлучат заедно со нивни претставници да разгледаат определени прашања и проблеми што се однесуваат на положбата во одделни области од општествениот живот или други општи прашања од интерес за развитокот во тие области.

XVIII. СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО

Член 456

За вршењето на стручните и други работи за потребите на Собранието, неговите собори и нивните тела како и за потребите на пратениците на Собранието, во Собранието постојат служби на Собранието.

Службите на Собранието ги вршат работите што се однесуваат на:

- подготвување и организирање на седници на соборите и на телата на Собранието и на соборите;
- обезбедување и давање стручни мислења во врска со работата и задачите на Собранието;
- подготвување на програмите и плановите за работа на соборите и на телата на Собранието и на соборите, како и следење на нивното извршување;
- обезбедување на единство во стручен и методолошки поглед во донесувањето на закони и други акти на Собранието;
- обезбедување и подготвување на документациони и други материјали и податоци потребни за работата на Собранието, соборите и нивните тела;
- следење и извршување на заклучоците на Собранието, соборите и нивните тела, подготвување на предлози на акти и стручни материјали по барање од овие тела и од пратениците;
- информирање за работата на Собранието и
- стручни, административни и технички работи за потребите на Собранието и на пратениците.

Член 457

Службите на Собранието се организираат и задачите и работите од својот делокруг ги вршат како единствена служба на Собранието.

Во службите на Собранието постојат служби на соборите, а можат да се формираат и служби на комисиите на Собранието и други служби, како и други организациони единици во согласност со карактерот на работата и на задачите што тие ги вршат за потребите на Собранието, односно на соборите и нивните тела.

Член 458

Општо раководење со службите на Собранието врши секретарот на Собранието.

Секретарот на Собранието ја организира и усогласува работата на службите во извршувањето на задачите и работите за потребите на Собранието и се грижи за единственото функционирање на службите.

Секретарот на Собранието издава стручни упатства за работењето на службите на Собранието за обезбедување на ефикасно вршење на нивните работи и за усогласување на нивното работење.

За својата работа и за работата на службите на Собранието секретарот на Собранието му одговара на Собранието.

Член 459

Работниците на Службите на Собранието сочинуваат единствена работна заедница.

Работната заедница, во рамките на своите права и должности, учествува во организирањето на извршувањето на задачите и во унапредувањето на работата на Службите на Собранието.

Во поглед на самоуправањето и работните односи на работниците во Службите на Собранието, секретарот на Собранието има права и должности на функционер кој раководи со републички орган на управата.

Член 460

Со службата на соборот раководи секретарот на соборот, кој непосредно ја организира работата на службата на соборот, а кого, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, го именува и разрешува од должност соодветниот собор.

За работата на службата на соборот и за својата работа секретарот на соборот му одговара на соборот.

Секретарот на соборот е должен да постапува според упатствата на претседателот на соборот во извршувањето на задачите и работите за потребите на соборот, а во поглед на функционирањето на службата на соборот постапува и според упатствата на секретарот на Собранието.

Член 461

Собранието, со посебна одлука што ја донесуваат Републичкиот собор и Соборот на општините, ги основа службите на Собранието и го определува: нивниот делокруг, меѓусебните односи, работите што самостојно ги вршат одделни стручни работници во Собранието, начинот на назначување и разрешување од должност на раководителите на службите и другите раководни работници и нивната одговорност.

Пред донесувањето на одлуката од претходниот став, надлежните собори ќе прибават мислење од соборите на работните заедници и од Советот на работната заедница на службите на Собранието.

Член 462

За давање на стручни мислења на Собранието, соборите и нивните тела во Собранието можат да се формираат и стручни совети на Собранието.

Стручните совети од претходниот став се формираат на начин определен со член 145, став 2 од овој деловник.

Со одлуката за формирање на стручни совети се определуваат и нивните задачи, составот и организацијата.

Член 463

Одржувањето на редот во зградата на Собранието во која се одржуваат седниците на соборите на Собранието го обезбедува посебна служба на Собранието

Без одобрение од претседателот на Собранието државните органи во зградата на Собранието не можат да преземаат управни мерки спрема пратениците и другите граѓани што се наоѓаат во неа.

Носење на оружје во ваква зграда е дозволено само на лицата кои на повик од претседателот на Собранието или од друг негов овластен функционер, доаѓаат во зградата по службена должност, а според законот се овластени да носат оружје.

Поблиски одредби за организацијата на службата од став 1 на овој член се утврдуваат со одлуката за службите на Собранието и со Правилникот за внатрешниот ред во Собранието.

XIX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 464

Организацијата на постојаните комисији на Собранието ќе се усогласи со овој деловник во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој деловник.

Прописите што со овој деловник се предвидуваат да се донесат од страна на Собранието, соборите и нивните тела, ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој деловник.

Член 465

Со денот на влегувањето во сила на овој деловник престанува да важи Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 23/67 година), Одлуката за постапката за избор односно именување и разрешување на претседатели и членови на колегисалните органи, републички функционери и членови на органите на управувањето од надлежност на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 20/69 година) и Одлуката за постапката за спроведување на Уставниот амандман VI точка 3 („Службен весник на СРМ“ број 35/69 година).

Член 466

До донесувањето на закон за избор и отповикување на пратеници на Соборот на народите на Сојузната скупштина, ќе се применуваат одредбите на Одлуката за начинот и постапката за избор на пратеници на Соборот на народите на Сојузната скупштина во 1969 година.

Член 467

Овој деловник влегува во сила со неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1031/6
29. март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Објасен дел

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 9. XII. 1970 година, рег. бр. 101/65 е запишано следното: Се проширува дејноста на Училишниот центар за стручно образование на земјоделски кадри „Јосиф Јосифовски — Свештарот“ — Ресен, уште со откуп и промет со земјоделски производи.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02—233/1 од 7. XI. 1970 година на работната заедница на Училиштето „Јосиф Јосифовски — Свештарот“ — Ресен и решението бр. 02—5403/1 од 25. XI. 1970 година на Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 62/70. (207)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 7. I. 1971 година, рег. бр. 2/67, е запишано следното: Се менува фирмата на Заводот за рехабилитација и корекција на говорот — Битола и гласи: Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02—1112/3 од 29. XII. 1970 година на работната заедница на Заводот за рехабилитација и корекција на говорот — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 1/71. (286)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 20. I. 1971 година, рег. бр. 89/65 е запишано следното: Средното економско училиште и гимназија „Мите Богоевски“ — Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на установите, кој го води овој суд, поради соединување со Гимназијата „Климент Охридски“ — Охрид и формираат нова установа: Гимназија со економски паралелки „Климент Охридски“, со седиште во Охрид.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02—1232/1 од 14. XII. 1970 година на Средното економско училиште и гимназија „Мите Богоевски“ — Охрид, одлуката бр. 01—185/1 од 14. XII. 1970 година на Гимназијата „Климент Охридски“ — Охрид и решението бр. 01—7905/1 од 25. XII. 1970 година на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 9/71. (287)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 20. I. 1971 година, рег. бр. 136/65 е запишано следното: Гимназијата „Климент Охридски“ — Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на установите, кој го води овој суд, поради соединување со Средното економско училиште и гимназијата

„Мите Богоевски“ — Охрид и формираат нова установа: Гимназија со економски паралелки „Климент Охридски“, со седиште во Охрид.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02—1232/1 од 14. XII. 1970 година, на Седното економско училиште и гимназијата „Мите Богоевски“ — Охрид, одлуката бр. 01—185/1 од 14. XII. 1970 година на Гимназијата „Климент Охридски“ — Охрид и решението бр. 01—7905/1 од 25. XII. 1970 година на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 10/71. (288)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 668, страна 819, книга III е запишано следното: Аптеките на подрачјето на град Скопје и тоа: „11 октомври“ — Скопје, „Илинден“ — Скопје, „1 Мај“ — Скопје, „4 Јули“ — Скопје, „Братство единство“ — Скопје, „13 Ноември“ — Скопје и „Младост“ — Скопје, Горче Петров, се соединуваат согласно со одлуките на работните заедници на означените аптеки од 7. IV. 1970 година, и договорот за соединување од 23. XII. 1970 година, во единствена градска аптека под име: Градска аптека „Скопје“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 58. Предмет на работењето на Градската аптека е набавување, изработување и испитување и промет со лекови и средства за лечење и превентива; спроведување на здравствено-воспитна работа; набавување, приготвување и промет со средства за лечење и заштита на животни и растенија, средства за хигиена и нега на луѓето, средства за дезинфекција, дезинсекција, хемикалии и реагенси; обавување на биохемиски и броматолошки испитувања; промет на големо и со лекови, санитарски материјали и козметика;

Споредна дејност: продажба на разни медицински инструменти.

Градската аптека е основана со соединувањето на аптеките „11 Октомври“ — Скопје, „Илинден“ — Скопје, „1 Мај“ — Скопје, „4 Јули“ — Скопје, „Братство единство“ — Скопје, „13 Ноември“ — Скопје и „Младост“ — Скопје, Горче Петров, со одлуките на работните заедници од 7. IV. 1970 година и договорот за соединување од 29. XII. 1970 година а во согласност со решението за давање согласност од 4. XII. 1970 година на Собранието на град Скопје.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето м-р. Боро Смилев, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 169/70 од 15. II. 1971 година. (341)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 420, страна 727, книга II е запишано следното: На досегашниот в. д. директор Ташковски Ванчо, при Угостителското училиште со практична обука — Скопје му престанува правото за потпишување, сметано од 31. I. 1971 година, поради разрешување од должност.

За директор на Угостителското училиште со практична обука Скопје се назначува Кртошев Ристо кој сметано од 1. II. 1971 година ќе го потпишува, задолжува и раздолжува училиштето, во границите на овластувањето, заедно со потписникот Поповска Марија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 24 од 22. II. 1971 г. (342)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 671, страна 839, книга III е запишана под име: Комбинирана детска установа — Дебар. Предмет на работењето на детската установа е да организира дневен престој на деца, во рамките на воспитните цели што ги поставува нашата социјалистичка заедница, пра-

вилен психофизички развиток, да организира културно-забавна игра и заеднички живот и со тоа создава основа за натамошно правилно умно, морално, естетско и школско воспитување; врши претшколско воспитување (забавиште); да организира продолжителен престој на школски деца; да им помага на родителите во згрижувањето и одгледувањето на децата.

Комбинираната детска установа е основана од Собранието на општината Дебар — Одделение за општествени служби со решението бр. 01—2462/1 од 12. XI. 1969 година.

Комбинираната детска установа — Дебар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Халит Баша, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 29 од 9. III. 1971 година. (502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 283, страна 161, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Медицинскиот центар — Тетово д-р Василије Давидовски, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нови потписници на Медицинскиот центар — Тетово се назначени следните лица: д-р Борис Герасимовски, директор, д-р Кирил Ковачевски, началник на службата за физикална медицина, Јован Јовановски, шеф на службата за економско-финансиски прашања и Славка Спасовска, книговодител, сметано од 17. VII. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 100 од 19. X. 1970 година. (1720)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 666, страна 811, книга III е запишано следното: За нов потписник на Ветеринарната станица во Кичево е назначен Џевдет Ибишоски, благајник при установата, кој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Кизов Павле, директор на установата, сметано од 22. I. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 12 од 28. I. 1971 година. (270)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 650, страна 731, книга III е запишано следното: Индустриско-здравствената станица во Куманово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Огорелски д-р Веселин, директор, а во случај на отсутност Дашевски д-р Бранко, заменик директор, сметано од 1. VII. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 91 од 14. IX. 1970 година. (1551)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 20/67 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Никола Котели, управник на Управата на правосудната зграда — Охрид.

Се овластува Методија Кепевски, управник, да ја потпишува Управата на правосудната зграда.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 21/70. (227)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 670, страна 835, книга III е запишана под назив: „Бигорски научно-културни собири“ — Гостивар. Предмет на работењето на установата е вршење на научно-културна дејност.

Установата е основана од Собранието на општината Гостивар, со решението бр. 0201—2318/2 од 25. XII. 1970 година.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Серафимовски Томислав, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 2 од 18. II. 1971 година. (457)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 8, страна 400, книга VI е запишано следното: Дејноста на Откупната станица во Титов Велес, на Трговското претпријатие за промет со опадоци „Отпад“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 16. XII. 1967 година, се проширува и со: продажба на дефектни и некурентни стоки од порцелан, емајлирани садови, текстилни стоки, лиење на обоени метали и железни стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 64/68 од 8. IX. 1970 година. (1489)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VIII. 1970 година, рег. бр. 23/70, книга I е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на Александар Вангелов, в. д. директор на Фабриката „Пелистер“ — Битола, на Здруженијата текстилна индустрија „Битолатекс Пелистер“ — Битола.

Се овластуваат Никола Јошевски, претседател на одборот за привремена управа, Томе Стојчевски, член на одборот на привремена управа и Илија Ризев, шеф на сметководството, да ја потпишуваат фабриката. Потпишувањето е задолжително со два потписа.

Одборот на привремената управа е во состав: Никола Јошевски, претседател, Јован Свиџерски, Томе Стојчевски и Веле Цветковски, како членови.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 438/70. (1519)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 314, страна 211, книга II е запишано следното: Досегашниот потписник на Работничкиот ресторан на Фабриката за производство на амбалажа „30 јули“ — Куманово, Вучковски Геле Бранко, раководител на истиот, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на работничкиот ресторан е назначен Саревски Спасо Борис, привремен раководител на истиот, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Станислав Владимир Горѓевиќ, сметано од 24. VIII. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 693 од 11. IX. 1970 година. (1611)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 418, страна 201, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Повардарие“ — Неготино, Иван Ристиќ, главен директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. главен директор на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Повардарие“ — Неготино е назначен Александар Мишев, дипломиран правник, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Тодоров Јованов Трајче, шеф на сметководството, Кабранов Јованов

Јордан, шеф на набавно одделение и референт по набавка, и Коста Стојанов Бојковски, директор на сметководен сектор, сметано од 8. VI. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 477 од 14. IX. 1970 година. (1616)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 945, страна 523, книга IV е запишано следното: На досегашниот потписник на Паркетарската задруга „Паркетар“ — Скопје, ул. „Васил Горгов“ бр. 256, Колевски Александар, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Паркетарската задруга „Паркетар“ — Скопје е назначен Христовски Јован, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Томислав Димовски, книговодител — билансист, сметано од 1. IX. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 786/69 од 11. IX. 1970 година. (1625)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 218, страна 587, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Претпријатието за автотранспорт и шпедиција — Титов Велес, Волков Василев Велко е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Претпријатието за автотранспорт и шпедиција — Титов Велес е назначен Богоевски Спирос Перо, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Панче Органчиев, книговодител, сметано од 15. III. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 300/68 од 11. IX. 1970 година. (1636)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 505, страна 1059, книга II е запишано следното: Фирмата на Продавницата во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 97 на „Ниш“ — претпријатие за изработка на облека и веш — Ниш, согласно со решението на Окружниот стопански суд — Ниш, Фи. бр. 1152/67 од 6. I. 1968 година, се менува и гласи: Модна конфекција „Ниш“ — Ниш — Продавница — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 434/68 од 11. IX. 1970 година. (1639)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IX. 1970 година, рег. бр. 5/56, книга II е запишано следното: Се овластува Бранко Ѓорѓиоски, финансиски директор, покрај досегашните Цветан Шереметковски, директор, Љубен Велески, правен референт и Стеван Зуламоски, шеф на сметководството, да го потпишува Трговското претпријатие „Народен магазин“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 493/70. (1681)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. IX. 1970 година, рег. бр. 1/69, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Кире Суклески, управител, на Земјоделската задруга „Препород“, село Болно, Ресен.

За в. д. управител е поставен Симо Апостоловски, кој ќе ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 440/70. (1684)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 490, страна 941, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во село Богданци, Гевгелија, на Текстилната конфекција „Пелистер“ — Ресен, согласно со решението бр. 2108 од 2. XI. 1968 година на присилниот управител на Текстилната конфекција „Пелистер“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1118/68 од 5. X. 1970 година. (1781)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 51, страна 367, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 3 во Дебар, на Конфекциското претпријатие „Пелистер“ — Ресен, согласно со решението бр. 01—2099/1 од 2. XI. 1968 година на присилниот управител на Конфекциското претпријатие „Пелистер“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1123/68 од 5. X. 1970 година. (1786)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 277, книга VI е запишано следното: На Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — „Копачка“ — Кичево, во состав на ДИП „Треска“ — Скопје ѝ престанува правото на својство на правно лице, со одлуката бр. 02—974 од 25. VI. 1970 година на работничкиот совет на Самостојната организација на здружен труд „Копачка“ — Кичево, и одлуката бр. 02—20622/1 од 20. VI. 1970 година на централниот работнички совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 611 од 30. IX. 1970 година. (1794)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 53, страна 371, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Кичево, на Конфекциското претпријатие „Пелистер“ — Ресен, согласно со решението бр. 2109 од 2. XI. 1968 година на присилниот управител на Конфекциското претпријатие „Пелистер“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1138/68 од 5. X. 1970 година. (1798)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 52, страна 369, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Македонски Брод, на Текстилната конфекција „Пелистер“ — Ресен, согласно со решението бр. 2104 од 2. XI. 1968 година на присилниот управител на Конфекциското претпријатие „Пелистер“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1139/68 од 5. X. 1970 година. (1799)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1404, страна 502, книга VI е запишано под фирма: Шпедитерско-услужно претпријатие „Ауто-превоз“ — село Сарај, Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е превоз на стока.

Претпријатието е основано со издвојување на Организацијата на здружен труд без својство на правно лице — Погон за превоз на стока во село Сарај на Шпедитерското услужно претпријатие за превоз на бела земја и останата стока „Каменички Вис“ — Каменица, во претпријатие, со одлуката бр. 1148 од 4. X. 1970 година на работничкиот совет на претпријатието „Каменички Вис“ — Каменица, од одржаната седница на 1. X. 1970 г.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Милојковиќ Јован, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Шпедитерското услужно претпријатие „Ауто-превоз“ — село Сарај е конституирано на 17. IX. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 827 од 24. XI. 1970 година. (2052)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 556, страна 261, книга III е запишана под фирма: Творница обуке „Босна“ — Бања Лука — Организација на здружен труд без војство на правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 101. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со чевли.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за кондури „Босна“ — Бања Лука, со одлуката од одржаната седница на 18. XII. 1969 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Хаџи Наумов Александар, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 84 од 18. XI. 1970 година. (2056)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 340, страна 107, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за снабдување и продажба на земјоделски, прехранбени и деликатесни производи на големо и мало „Малина“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. „Осма велешка бригада“ бб. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Малина“ — Титов Велес, со одлуката бр. 05—5005 од 7. VII. 1969 година од одржаната седница на 1. VII. 1969 година.

Раководител на продавницата е Делиманчев Лазо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 20 од 20. XI. 1970. (2057)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 201, страна 433, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на „Треска“ — набавно продажната задруга — Горче Петров, Неделковски Благоја, согласно со одлуката бр. 11. од 14. I. 1971 година на советот на задругата, од одржаната седница на 9. I. 1971 година му престанува правото за потпишување.

За потписник на задругата е назначен Ѓорѓиев Станоја, шеф на сметководството, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето заедно со досегашниот регистриран потписник Говори Адем, в.д. директор, сметано од 27. I. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 114 од 17. II. 1971 година. (355)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VIII. 1969 година, страна 89, реден број 5 е запишан престанокот на Земјоделската задруга „Градинар“ од село Банско, Струмичко, поради тоа што истата се соедини со Земјоделската задруга „V-ти Конгрес“ село Сушица, ЗИК „Моша Пијаде“ — Струмица, ЗК „Струмичко Поле“ — село Василево, ЗК „Плодно Поле“ село Хамзали, и ЗЗ „Единство“ село Пиперово, кои заеднички формираа нова организација под име: Земјоделски индустриски комбинат „Струмица“, со седиште во Струмица.

Престанокот на задругата е запишан во регистарот, врз основа на одлуката бр. 1093 од 30. VI. 1969 година, на задружниот совет на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 252/69. (751)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1414, страна 544, книга VI е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Извор“ село Свидовица, Струмичко, Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице, Скопје, ул. „Наум Наумовски-Борче“ бр. 41. Предмет на работењето на организацијата е продажба и откуп на сите видови земјоделски и индустриски производи како и јажарски, каделни и јутени производи; производи од гума, каучук и пластика; железарска и метална стока, велосипеди машини за шиење и прибор; моторни возила, резервни делови и прибор; земјоделски машини и алати, приклучни машини, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; нафта и нафтени деривати; електротехнички материјали и опрема; бои и лакови, разни хемикалии и прибор; сите видови градежни материјали и опрема; стакло, порцелан и производи од керамика; жива стока, месо и месни производи; житарици и млински производи; семенска стока; овошје, зеленчук и нивни преработки; сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци; сите видови земјоделски производи; сите видови алкохолни и безалкохолни производи, сите видови козметички производи и парфимерија.

Организацијата е основана од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Извор“ од село Свидовица, Струмичко, со одлуката бр. 390 од 23.IX. 1970 година, од одржаната седница на 22.IX.1970 година.

Самостојната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето — Никола Андонов, раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1069/70 од 14.I.1970 година. (124)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на Водостопанското претпријатие „Струмички Слив“ — Струмица

распишува

КОНКУРС

за избор на директор на претпријатието

Кандидатите, покрај општите услови од ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да имаат дипломирано на еден од следните факултети:
— градежен факултат,
— земјоделски факултет,
— економски факултет;
2. да имаат работно искуство најмалку 10 (десет) години, од кои најмалку 5 години во мелиорации и 5 години на раководни работни места;
3. да не се осудувани за кривични дела наведени во чл. 55 од Основниот закон за претпријатијата;

4. со судска одлука да не им е забрането вршењето на должноста директор на претпријатие.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи. Секој кандидат заедно со пријавата треба да поднесе писмени докази дека ги исполнува предвидените услови.

Конкурсот останува отворен 20 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите се поднесуваат до архивата на претпријатието, ул. „Љуба Брашнарска“ бр. 5 — Струмица.

Молби со некомплетирана документација нема да се земат предвид. (656)

Советот на Медицинскиот факултет во Скопје на својата седница одржана на ден 6 април 1971 година, согласно чл. 44 точка 4 од Законот за високото школство на СРМ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места во Институтот за трансфузиологија и хематологија:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Лекари (интернисти) — — — — — | 2 |
| 2. Лекари (трансфузиолози) — — — — — | 5 |
| 3. Лекари — — — — — | 2 |
| 4. Фармацеут — — — — — | 1 |
| 5. Хемичар — — — — — | 1 |
| 6. Економист — — — — — | 1 |

Услови под 1 и 2: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит по интерна медицина, односно трансфузиологија.

Услови под 3: завршен медицински факултет.

Услови под 4: завршен фармацевтски факултет и искуство за припремање на парентерални растери.

Услови под 5: дипломиран хемичар со искуство во биохемиска лабораторија.

Услови под 6: завршен економски факултет и искуство во административно — финансиска служба.

Предност имаат кандидатите со искуство во служба за трансфузиологија.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето. (657)

О Г Л А С

Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура, согласно член 30 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата и член 49 од Уредбата за финансиското и материјалното работење на органите на управата, закажува

ЈАВНА УСНА ЛИЦИТАЦИЈА

за продажба на патничко возило „Застава 1300“, добро сочувано, поминато 63.000 километри, со почетна цена 15.000,00 динари.

Патничкото возило се наоѓа пред зградата на Секретаријатот и заинтересираните можат да го видат пред лицитацијата, а самата лицитација ќе се одржи во просториите на овој Секретаријат на 26 април 1971 година со почеток во 10 часот.

Право на лицитација имаат органи, работни организации и здруженија на граѓани.

Доколку лицитацијата не ја преземе ниеден орган, работна организација или здружение на граѓани право на учество на лицитацијата имаат и граѓани и граѓанско-правни лица под исти услови.

Секој учесник пред почнување на лицитацијата должен е да уплати кауција на благајната на Секретаријатот во износ од 10% од почетната цена.

Работничкиот совет на Производно занаетчис-
кото услужно претпријатие „Единство“ — Струга

распишува
К О Н К У Р С

за пополнување на раководното работно место
— Комерцијален директор.

Кандидатот покрај општите услови, предвидени со законските прописи, треба да ги исполнува и следните посебни услови: да има економски факултет, или виша економска школа со една година практика на раководно работно место комерцијалиста, или средна стручна подготовка со три години практика на раководно работно место комерцијалиста, или основно образование со над 10 години работна практика на работно место комерцијалиста.

Молбите со потребните документи се доставуваат до општиот сектор на претпријатието, 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните молби нема да се земаат предвид.

Личниот доход според правилникот на претпријатието. (658)

Деловниот одбор на „Стокопроект“ експорт-импорт, Скопје

распишува
К О Н К У Р С

за пополнување на работното место Шеф на одделение

Услови: Висока (економски факултет), виша или средна школска подготовка со 4, 6 или 8 години работен стаж на комерцијални работи и знаење на еден од светските јазици.

Пријава со доказите за исполнување на конкурсните услови се поднесува на адреса: „Стокопроект“ Скопје, а непотполни пријави нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот останува отворен 15 дена по објавувањето, односно до пополнување на работното место.

Конкурсната комисија при Самостојната организација на здружен труд во својство на правно лице Деловница „КАЛЕ“, а во составот на Трг. претпријатие „ИНТЕРПРОМЕТ“ — Скопје, врз основа на член 219 од Статутот на претпријатието

распишува
К О Н К У Р С

за именување (преизбор) Директор на СОТЗ
Деловница „КАЛЕ“

Кандидатите покрај општите услови предвидени со член 22 од ОЗРО треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да има завршено више образование, завршена или призната виша стручна подготовка со над 5 години работен стаж, или ВК трговски работник со над 10 години работен стаж во структурата, од кои 5 години на раководно работно место во структурата,
- да не е осудуван за кривични дела предвидени и казниви по член 55 од Основниот закон за стопанските претпријатија, и
- да не му е забрането со судска одлука објавување должноста директор.

Молбите се доставуваат до СОТЗ Деловница „КАЛЕ“ во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. Покрај молбата кандидатот треба да приложи докази дека ги исполнува условите од конкурсот. Некомплетни молби нема да се земаат предвид. (654)

Деловниот одбор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. ХАУСМАЈСТОП — ВКВ или КВ електричар или водоинсталатер на неопределено време.

Кандидатите, покрај општите услови предвидени со ОЗРО, треба да ги исполнуваат и посебните услови наведени во конкурсот.

Личниот доход според Правилникот.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Молбите, со потребните документи, таксирани со 1 динар, да се доставуваат на адреса: Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, пошт. фах 523. (653)

Конкурсната комисија при Трговското претпријатие на големо и мало „Црн Врв“ — Пробиштип

распишува

К О Н К У Р С

за работното место Шеф на сметководството на претпријатието

Услови: Да има завршено виша или средна стручна подготовка од економска струка и 5 години работно искуство во структурата.

Личниот доход по правилникот за лични доходи на претпријатието.

Кандидатите кон молбите да достават:

- документ за завршено соодветно образование,
- документ за работно искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (651)

Советот на Економскиот факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за избор на наставници во постојанен работен однос, во звање редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент, или предавач за предметите:

1. Планирање и деловна политика на претпријатијата,

2. Комерцијално работење на претпријатијата и испитување на пазарот.

За избор на асистенти во постојанен работен однос:

1. Стопанска со демографска статистика (преизбор),

2. Политичка економија II (преизбор),

3. Математика за економисти.

Условите за избор се регулирани со членовите 232—236 од Статутот на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 15 дена од денот на објавувањето. (652)

СОДРЖИНА

71. Деловник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — 193